



Инструкции за  
употреба

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



# LIEBHERR

# Содржина

|          |                                                         |          |
|----------|---------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Општи безбедносни инструкции.....</b>                | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Краток преглед на уредот.....</b>                    | <b>4</b> |
| 2.1      | Испорачана опрема.....                                  | 4        |
| 2.2      | Преглед на уредот и опремата.....                       | 4        |
|          | AutoDoor.....                                           | 5        |
| 2.4      | SmartDevice.....                                        | 5        |
| 2.5      | Поле на примена на уредот.....                          | 5        |
| 2.6      | Сообразност.....                                        | 6        |
| 2.7      | SVHC-материјали според регулативата REACH..             | 6        |
| 2.8      | EPREL-база на податоци.....                             | 6        |
| 2.9      | Резервни делови.....                                    | 6        |
| <b>3</b> | <b>Функционалност на екранот Touch &amp; Swipe.....</b> | <b>6</b> |
| 3.1      | Навигација и објаснување на симболите.....              | 6        |
| 3.2      | Менија.....                                             | 6        |
| 3.3      | Режим на мирување.....                                  | 7        |
| <b>4</b> | <b>Пуштање во употреба.....</b>                         | <b>7</b> |
| 4.1      | Вклучување на уредот (прва употреба).....               | 7        |
| 4.2      | Вклучување на функцијата IceMaker.....                  | 8        |
| <b>5</b> | <b>Складирање.....</b>                                  | <b>8</b> |
| 5.1      | Инструкции за складирање.....                           | 8        |
| 5.2      | Простор за замрзнување.....                             | 8        |
| 5.3      | Времиња на складирање.....                              | 9        |
| <b>6</b> | <b>Заштеда на енергија.....</b>                         | <b>9</b> |
| <b>7</b> | <b>Ракување.....</b>                                    | <b>9</b> |
| 7.1      | Елементи за контрола и прикажување.....                 | 9        |
| 7.1.1    | Приказ на статусот.....                                 | 9        |
| 7.1.2    | Симболи.....                                            | 9        |
| 7.2      | Функции на уредот.....                                  | 10       |
| 7.2.1    | Забелешки за функциите на уредот.....                   | 10       |
|          | Исклучување и вклучување на уредот.....                 | 10       |
|          | WLAN.....                                               | 10       |
|          | Температура.....                                        | 11       |
|          | Единица мерка за температура.....                       | 11       |
|          | AutoDoor .....                                          | 12       |
|          | SuperFrost.....                                         | 14       |
|          | Стартување на циклусот на одмрзнување.....              | 15       |
|          | PartyMode .....                                         | 15       |
|          | SabbathMode.....                                        | 16       |
|          | EnergySaver .....                                       | 17       |
|          | IceMaker / MaxIce .....                                 | 17       |
|          | Довод на вода за IceMaker .....                         | 18       |
|          | TubeClean .....                                         | 19       |
|          | Осветленост на екранот.....                             | 19       |

|                                                                                   |                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
|  | Аларм за врата.....                                 | 19        |
|  | Тон AutoDoor .....                                  | 20        |
|  | Забрана за внесување податоци.....                  | 20        |
|  | Јазик.....                                          | 20        |
|  | Информации за уредот.....                           | 21        |
|  | Софтвер.....                                        | 21        |
|  | Потсетник.....                                      | 21        |
|  | Демо-режим.....                                     | 22        |
|  | Ресетирање до фабрички поставки.....                | 22        |
| 7.3                                                                               | Известувања.....                                    | 23        |
| 7.3.1                                                                             | Преглед на предупредувањата.....                    | 23        |
| 7.3.2                                                                             | Затворање на предупредувањата.....                  | 23        |
| 7.3.3                                                                             | Преглед на потсетниците.....                        | 25        |
| 7.3.4                                                                             | Затворање на потсетниците.....                      | 25        |
| <b>8</b>                                                                          | <b>Опрема.....</b>                                  | <b>26</b> |
| 8.1                                                                               | Фиоки.....                                          | 26        |
| 8.2                                                                               | Полица на извлекување со IceTower.....              | 28        |
| 8.3                                                                               | Стаклени плочи.....                                 | 29        |
| 8.4                                                                               | IceMaker.....                                       | 30        |
| 8.5                                                                               | VarioSpace.....                                     | 31        |
| 8.6                                                                               | Патрон за ладење.....                               | 31        |
| 8.7                                                                               | Флексибилен разделник на фиоката за мраз.....       | 31        |
| <b>9</b>                                                                          | <b>Одржување.....</b>                               | <b>31</b> |
| 9.1                                                                               | Расклопување / монтирање на лизгачките системи..... | 31        |
| 9.2                                                                               | Одмрзнување на уредот.....                          | 34        |
| 9.3                                                                               | Чистење на уредот.....                              | 34        |
| <b>10</b>                                                                         | <b>Помош за корисници.....</b>                      | <b>35</b> |
| 10.1                                                                              | Технички податоци.....                              | 35        |
| 10.2                                                                              | Бучава при работа.....                              | 35        |
| 10.3                                                                              | Техничка пречка.....                                | 36        |
| 10.4                                                                              | Корисничка служба.....                              | 38        |
| 10.5                                                                              | Табличка со податоци.....                           | 38        |
| <b>11</b>                                                                         | <b>Отстранување од употреба.....</b>                | <b>38</b> |
| <b>12</b>                                                                         | <b>Фрлање.....</b>                                  | <b>39</b> |
| 12.1                                                                              | Подготовка на уредот за фрлање.....                 | 39        |
| 12.2                                                                              | Соодветно фрлање на уредот.....                     | 39        |

Произведувачот постојано работи на понатамошно развивање на сите типови и модели. Затоа ве молиме за разбирање дека мораме да го задржиме правото на измена на формата, опремата и технологијата.

| Симбол                                                                              | Објаснување                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Прочитајте го прирачникот</b><br>За да ги запознаете сите предности на новиот уред, внимателно прочитајте ги инструкциите во овој прирачник. |

| Симбол | Објаснување                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Дополнителни информации на интернет</b><br>Дигиталниот прирачник со целосни информации и дополнителни јазици можете да го најдете на интернет преку QR-кодот на предната страна од прирачникот или со внесување на сервисниот број на <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> .<br>Сервисниот број се наоѓа на табличката со податоци:<br><br>Фиг. Пример за приказ |
|        | <b>Проверка на уредот</b><br>Проверете дали има оштетување при транспортот на сите делови. Ако имате рекламација, обратете се до дистрибутерот или корисничката служба.                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | <b>Разлики</b><br>Прирачникот важи за повеќе модели, па затоа може да постојат некои разлики. Деловите, што се однесуваат на определени уреди, се означени со ѕвездичка (*).                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | <b>Инструкции и резултати од ракувањето</b><br>Инструкциите за ракување се означени со ►. Резултатите од ракувањето се означени со ▷.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | <b>Видеа</b><br>На YouTube-каналот на Liebherr-Hausgeräte се поставени видеа за уредите.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Лиценци за слободен софтвер:

Уредот содржи софтверски компоненти што користат лиценци за слободен софтвер. Информациите за користените лиценци за слободен софтвер можете да ги погледнете овде: [home.liebherr.com/open-source-licences](http://home.liebherr.com/open-source-licences)

Овој прирачник за употреба важи за:

SIFNAd 5188

## Забелешка

Ако вашиот уред содржи N во ознаката, тогаш станува збор за уред со NoFrost.

# 1 Општи безбедносни инструкции

Внимателно чувајте го прирачникот за употреба за да може да ви биде достапен во секое време.

Кога ќе го дадете уредот на следниот корисник, со него дадете го и прирачникот за употреба.

Внимателно прочитајте го прирачникот пред употреба за да можете правилно да го користите уредот. Следете ги упатствата, безбедносните инструкции и предупредувањата во него. Тие се важни за безбедно и беспрекорно инсталирање и употреба.

## Опасности за корисникот:

- Уредот може да го користат деца и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или помалку искуство и знаење, ако се надгледувани или обучени за безбедна употреба на уредот и ако ги разбираат опасностите што може да произлезат. Децата не смеат да си играат со уредот. Децата не смеат да го чистат или одржуваат уредот без надзор. Децата од 3 - 8 години смеат да го полнат и празнат уредот. Децата под 3 години треба да ги чувате подалеку од уредот, ако не ги надгледувате постојано.
- Мора лесно да се пристапува до штекерот за да може веднаш да се исклучи уредот од струја при итни случаи. Мора да се наоѓа настрана од задниот дел на уредот.
- Кога го исклучувате уредот од струја, фатете го приклучокот. Не влечете го кабелот.
- Во случај на дефект, извлекете го приклучокот од струја или исклучете го осигурувачот.
- Не оштетувајте го кабелот за струја. Не користете го уредот со неисправен кабел за струја.
- Поправките и интервенциите на уредот може да ги изведува само корисничката служба или од соодветно обучен персонал.
- Вградете, приклучете и фрлете го уредот според инструкциите во прирачникот.
- Користете го уредот само кога е вграден.
- Произведувачот не сноси одговорност за оштетувања предизвикани од погрешно поставен фиксен приклучок за вода.

## Опасност од пожар:

- Разладното средство (податоци на соодветната табличка) е еколошко, но запаливо. Истеченото разладно средство може да се запали.
  - Не оштетувајте ги цревата за разладно средство.
  - Не поставувајте извори на запалување во внатрешниот простор на уредот.
  - Не користете електрични апарати во внатрешниот простор на уредот (на пр., уреди за чистење со пареа, уреди за греење, апарат за сладолед итн.).
  - Ако истече разладно средство: Не поставувајте отворен оган или извори на запалување во близина на местото каде што истекува. Добро проветрете ја просторијата. Известете ја корисничката служба.
- Не чувајте во уредот експлозивни материјали или спреови со запалива содржина, како на пр., бутан, пропан, пентан итн. Таквите спреови може да се препознаат по отпечатените податоци за содржината или по симболот со пламен. Гасовите што истекуваат може да се запалат од електрични делови.
- Запалените свеќи, сијалиците и другите предмети со отворен пламен чувајте ги подалеку за да не го запалат уредот.
- Алкохолните пијалаци или садовите што содржат алкохол треба да бидат затворени. Алкохолот што истекува може да се запали од електрични делови.

## Опасност од паѓање и навалување:

- Не користете ги држачите, фиоките, вратите итн. за качување или потпирање. Ова особено важи за децата.

## Опасност од труење од храна:

- Не консумирајте ги предолго чуваните прехранбени производи.

## Опасност од смрзнатини, отрпнатост и болки:

- Избегнувајте подолг контакт со ладни површини или ладни/замрзнати производи или преземерте заштитни мерки, на пр., носете ракавици.

## Опасност од повреди и оштетување:

- Жешката пареа може да предизвика повреда. Не користете електрични уреди за греење или за

## Краток преглед на уредот

чистење на пареа, отворен пламен или спреови за одмрзнување.

- Не отстранувајте го мразот со остри предмети.

### Опасност од гмечење:



Фиг. 1

- Не посегнувајте навнатре додека се затвора вратата.
- Не фаќајте ги шарките при отворање и затворање на вратата. Може да си ги згмечите прстите.

### Опасност од оштетување:

Ако вратата се затвори автоматски, извлечените фиоки и телескопски шини може да се оштетат.

- Вметнете ги фиоките целосно, пред да се затвори вратата автоматски.
- Ако фиоката е отстранета: Вметнете ги телескопските шини целосно, пред да се затвори вратата автоматски.

### Симболи на уредот:



Симболот може да се наоѓа на компресорот. Се однесува на маслото во компресорот и предупредува за следната опасност: Може да предизвика смрт ако се проголта или навлезе во дишните патишта. Оваа забелешка важи само за рециклирање. При нормален режим не постои никаква опасност.



Симболот се наоѓа на компресорот и означува опасност од запаливи материи. Не отстранувајте ја ознаката.



Оваа или слична ознака се наоѓа на задната страна од уредот. Посочува дека во вратата и/или кукиштето се наоѓаат вакуумски изолирани панели (VIP) или панели од перлит. Оваа забелешка важи само за рециклирање. Не отстранувајте ја ознаката.

### Внимавајте на предупредувањата и останатите специфични инструкции во другите поглавја:

|  |                |                                                                                                             |
|--|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ОПАСНОСТ       | означува непосредно опасна ситуација, којашто ако не се спречи, доведува до смрт или тешки телесни повреди. |
|  | ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ | означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, може да доведе до смрт или тешки телесни повреди.      |

|  |            |                                                                                                   |
|--|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ВНИМАТЕЛНО | означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, доведува до лесни или тешки телесни повреди. |
|  | ВНИМАНИЕ   | означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, може да предизвика материјална штета.        |
|  | Забелешка  | означува корисни забелешки и совети.                                                              |

## 2 Краток преглед на уредот


### 2.1 Испорачана опрема

Проверете дали има оштетување при транспортот на сите делови. Ако имате рекламација, обратете се до дистрибутерот или корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)

Следните делови се содржат во испораката:

- Вграден уред
- Опрема (во зависност од моделот)
- Монтажен материјал (во зависност од моделот)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“
- Сервисна брошура

### 2.2 Преглед на уредот и опремата



Фиг. 2 Пример за приказ

- (1) Контролни елементи  
(2) Внатрешно LED-осветлување

- (8) Табличка со податоци  
(9) Полица за замрзнување, патрони за ладење

- |                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| (3) NoFrost                       | (10) Лопатка за коцки мраз            |
| (4) Фиока што може да се навалува | (11) VarioSpace                       |
| (5) Фиока                         | (12) Ногарки                          |
| (6) IceMaker                      | (13) Амортизер за затворање           |
| (7) IceTower                      | (14) Сензор за функцијата за тропкање |

## Забелешка

► Преградите, фиоките и кошниците при испорака се поставени за да овозможат оптимална енергетска ефикасност. Измените на редоследот во зададените можности за лизгање од, на пр., преградите во делот за ладење, не влијаат врз потрошувачката на енергија.

Auto  
Door

## AutoDoor

Вашиот уред ја содржи функцијата AutoDoor.

Вратата можете да ја отворите на различни начини:

- со рака
- со потчукнување
- преку паметен телефон
- со гласовна наредба

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Сигнал за тропкање</b><br>Ја отворате и затворате вратата со тропкање со раката на неа. Звучниот сигнал го конфигурирате преку елементите за контрола и прикажување. Чувствителноста на сигналот за тропкање можете да ја менувате во секое време.                                                    |
|  | <b>Паметен телефон</b><br>Ја отворате и затворате вратата преку паметен телефон. За таа цел мора да ја инсталирате апликацијата SmartDevice на паметниот телефон и да го поврзете уредот преку WLAN. Сите поставки ги извршувате преку апликацијата SmartDevice.                                         |
|  | <b>Гласовна наредба</b><br>Ја отворате и затворате вратата со гласовна наредба. За таа цел морате да ја инсталирате апликацијата SmartDevice на паметниот телефон, да го поврзете уредот преку WLAN и користете соодветен гласовен помошник. Сите поставки ги извршувате преку апликацијата SmartDevice. |



Дополнителни информации и упатства можете да најдете на:  
[home.liebherr.com/faq-autodoor](http://home.liebherr.com/faq-autodoor)

## 2.4 SmartDevice

SmartDevice е решението за поврзување во мрежа за вашиот замрзнувач.

Ако уредот ја содржи опцијата SmartDevice или е подготвен за неа, можете брзо и едноставно да го поврзете на вашата WLAN-мрежа. Со апликацијата SmartDevice можете да го користите уредот преку мобилен уред. Во апликацијата SmartDevice ви се достапни дополнителни функции и опции.

Уред со опција SmartDevice:



Дополнителни информации за SmartDevice:

Уредот ја поддржува функцијата SmartDevice. За да можете да го поврзете уредот со WLAN-мрежата, треба да ја преземете апликацијата SmartDevice.

[smartdevice.liebherr.com](http://smartdevice.liebherr.com)

Преземање на апликацијата SmartDevice:



Откако ќе ја инсталирате и конфигурирате апликацијата SmartDevice, преку апликацијата SmartDevice и функцијата за WLAN (погледни WLAN) можете да го поврзете уредот на WLAN-мрежата.

## Забелешка

Функцијата SmartDevice не е достапна во следните земји: Русија, Белорусија, Казахстан.

## 2.5 Поле на примена на уредот

### Соодветна употреба

Уредот е исклучиво наменет за ладење прехранбени производи во домаќинството. Под тоа се подразбира, на пр., употребата

- во кујни за вработени, локали за спиење со појадок,
- за гости во селски куќи, хотели, мотели и други угостителски објекти,
- при кетеринг и слични услуги во трговија на големо.

Сите други типови употреба не се дозволени.

### Предвидлива погрешна употреба

Следните примени се исклучиво забранети:

- складирање и ладење лекови, крвна плазма, лабораториски препарати или слични медицински материјали и производи што подлежат на регулативата за 2007/47/E3
- примена на места со опасност од експлозија

Несоодветна употреба на уредот може да ја оштети или уништи складираната роба.

### Климатски класи

Уредот е наменет за употреба при ограничена амбиентална температура, во зависност од климатската класа. Соодветната климатската класа за вашиот производ е назначена на табличката со податоци.

## Забелешка

► За да се овозможи непрекорна работа, придржувајте се до зададената амбиентална температура.

| Климатска класа | за амбиентална температура од |
|-----------------|-------------------------------|
| SN              | 10 °C до 32 °C                |
| N               | 16 °C до 32 °C                |

# Функционалност на екранот Touch & Swipe

| Климатска класа | за амбиентална температура од |
|-----------------|-------------------------------|
| ST              | 16 °C до 38 °C                |
| T               | 16 °C до 43 °C                |
| SN-ST           | 10 °C до 38 °C                |
| SN-T            | 10 °C до 43 °C                |

## 2.6 Сообразност

Извршена е проверка на водот на разладното средство. Кога е вграден, уредот ги задоволува важечките безбедносни прописи и соодветните регулативи.

За пазарот во ЕУ: Уредот одговара на регулативата 2014/53/EU.

За пазарот во GB: Уредот одговара на Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Целиот текст на изјавата за сообразност со ЕУ е достапна на веб-адресата: [www.Liebherr.com](http://www.Liebherr.com)

## 2.7 SVHC-материјали според регулативата REACH

На следниот линк можете да проверите дали вашиот уред ги содржи SVHC-материјалите според регулативата REACH: [home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html](http://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html)

## 2.8 EPREL-база на податоци

Од 1 март, 2021 година, информациите за енергетската ознака и условите за еколошки дизајн може да се најдат во европската база на податоци за производи (EPREL). Преку следниот линк <https://eprel.ec.europa.eu/> можете да пристапите до базата на податоци за производи. Таму ќе треба да ја внесете ознаката на моделот. Ознаката на моделот се наоѓа на плочката со податоци.

## 2.9 Резервни делови



Достапноста на резервните делови за функционалните делови и деловите од опремата што може да се складираат изнесува 15 години.

## 3 Функционалност на екранот Touch & Swipe

Уредот можете да го користите преку екранот Touch & Swipe. Со екранот Touch & Swipe (понатаму именуван „екран“) можете да ги избирате функциите на уредот со допир или со лизгање. Ако не вршите никакво дејство на екранот 10 секунди, приказот се враќа на нареденото мени или директно на приказот за статус.

### 3.1 Навигација и објаснување на симболите

На сликите се користат разни симболи за навигација со екранот. Следната табела ги објаснува симболите.

| Симбол                                                                               | Опис                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Допрете го екранот кратко:</b><br>Активирање/деактивирање на функцијата.<br>Потврдете го изборот.<br>Отворете го подменито.                                                                                        |
|    | <b>Допрете и држете го екранот определено време (на пр. 3 секунди):</b><br>Активирајте/деактивирајте ја функцијата или вредноста.                                                                                     |
|    | <b>Лизгајте надесно или налево:</b><br>Движете се низ менито.                                                                                                                                                         |
|    | <b>Кратко допрете го симболот за наназад:</b><br>Враќа едно ниво од менито наназад.                                                                                                                                   |
|    | <b>Допрете го симболот за наназад 3 секунди:</b><br>Враќа на приказот за статус.                                                                                                                                      |
|   | <b>Стрелка со час:</b><br>Трае повеќе од 10 секунди, додека се појави следниот приказ на екранот.                                                                                                                     |
|  | <b>Стрелка со внесено време:</b><br>Зададеното време трае, додека се појави следниот приказ на екранот.                                                                                                               |
|  | <b>Симбол „Отворање на менито за поставки“:</b><br>Одете до менито за поставки и отворете го.<br>По потреба: Одете до посакуваната функција во менито за поставки.<br>(погледни 3.2.1 Отворање на менито за поставки) |
|  | <b>Отворете го симболот „Напредно мени“:</b><br>Одете до напредното мени и отворете го.<br>По потреба: Одете до посакуваната функција во напредното мени.<br>(погледни 3.2.2 Отворање на напредното мени)             |
|  | Нема дејство во рок од 10 секунди<br>Ако не вршите никакво дејство на екранот 10 секунди, приказот се враќа на нареденото мени или директно на приказот за статус.                                                    |
|  | Отворање и повторно затворање на вратата.<br>Ако ја отворите и веднаш ја затворите вратата, екранот се враќа директно на приказот за статус.                                                                          |


Забелешка: Сликите со екраните се претставени со англиски термини.

### 3.2 Менија

Функциите на уредот се распределени на повеќе менија:

| Мени                                                                                                 | Опис                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Главно мени                                                                                          | Кога го вклучувате уредот, автоматски се отвора главното мени.<br>Оттука можете да одите до најважните функции на уредот, до менито за поставки и до напредното мени. |
| <br>Мени за поставки | Менито за поставки содржи дополнителни функции за поставување на уредот.                                                                                              |
| Напредно мени                                                                                        | Напредното мени содржи специјални функции за поставување на уредот. Пристапот до напредното мени е заштитен со кодот <b>151</b> .                                     |

### 3.2.1 Отворање на менито за поставки




Фиг. 3 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Менито за поставки е отворено.
- По потреба: Одете до посакуваната функција.

### 3.2.2 Отворање на напредното мени



Фиг. 4



Фиг. 5 Слика за пример, пристап со кодот **151**

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Напредното мени е отворено.
- По потреба: Одете до посакуваната функција.

### 3.3 Режим на мирување

Ако не го допрете екранот 1 минута, преминува во режим на мирување. Приказот се затемнува при режим на мирување.

### 3.3.1 Завршување на режимот на мирување

- ▶ Кратко допрете го екранот со прстите.
- ▶ Режимот на мирување е завршен.

## 4 Пуштање во употреба


#### 4.1 Вклучување на уредот (прва употреба)

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ❑ Уредот е вграден и поврзан според прирачникот за употреба.
- ❑ Сите лепливи ленти, лепливи и заштитни фолии како и елементи за заштита при транспорт во и на уредот се отстранети.
- ❑ Сите рекламни материјали од фиоките се извадени.
- ❑ Функционалноста на екранот Touch & Swipe е позната. (погледни 3 Функционалност на екранот Touch & Swipe)

**Вклучете го уредот преку екранот Touch & Swipe:**

- ▶ Ако екранот се наоѓа во режим на мирување: Допрете го екранот кратко.
- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.



Фиг. 6 Пример за приказ

- ▶ Активирајте AutoDoor. (погледни AutoDoor )
- или-
- ▶ Не активирајте AutoDoor.

### Забелешка

Ако не активирате AutoDoor, вратата можете да ја отворите или затворите со рака.

- ▷ Се појавува приказот за статус.
- ▷ Уредот лади на фабрички поставената температура.
- ▷ Уредот стартува во демо-режим (се појавува приказот за статус со DEMO): Ако уредот стартува во демо-режим, можете да го исклучите демо-режимот во следните 5 минути. (погледни Демо-режим)

**Дополнителни информации:**

- Вклучете ја функцијата IceMaker.  
(погледни 4.2 Вклучување на функцијата IceMaker)
- Вклучете ја функцијата SmartDevice.  
(погледни 2.4 SmartDevice) и (погледни WLAN)

### Забелешка

Произведувачот препорачува:

- ▶ **Замрзнете ги производите** на -18 °C или поладно.
- ▶ Следете ги инструкциите за складирање. (погледни 5.1 Инструкции за складирање)

# Складирање

## Забелешка

Можете да набавите дополнителна опрема од продавницата Liebherr-Hausgeräte на [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

## 4.2 Вклучување на функцијата IceMaker

Ако уредот содржи IceMaker, морате да го исчистите IceMaker пред првата употреба.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Приклучокот за вода е поставен. Погледнете го Installation Guide или прирачникот за монтажа.
- ☐ Уредот е вграден и поврзан целосно.
- Исчистете го IceMaker. (погледни 9.3.4 Чистење на IceMaker)

## 5 Складирање

### 5.1 Инструкции за складирање



#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар од електрични уреди!

Ако користите електрични уреди во делот за прехранбени производи на вашиот уред, може да дојде до пожар.

- Не користете електрични апарати во просторот за прехранбени производи на уредот, ако не се препорачани од произведувачот.

## Забелешка

Потрошувачката на енергија се зголемува и моќноста за ладење се намалува, ако нема доволно вентилација.

- Отворите за воздух треба да се слободни постојано.

Внимавајте на следните инструкции за складирање:

- Добро спакувајте ги прехранбените производи.
- Ставете го свежото месо или свежата риба во чисти, затворени садови. Со тоа месото или рибата нема да ги допираат другите или да капат врз другите прехранбени производи.
- Прехранбените производи треба да се чуваат на растојание за да може воздухот да циркулира слободно.
- Чувајте ги прехранбените производи како што е наведено на пакувањето.
- Внимавајте на рокот на траење назначен на пакувањето.

## Забелешка

Ако не ги следите овие инструкции, прехранбените производи може да се расипат.

### 5.2 Простор за замрзнување

Тука се постигнува сува клима за мрзнење при -18 °C. Климата е соодветна за чување замрзната храна и производи повеќе месеци, за подготовка на коцки мраз или за замрзнување свежи прехранбени производи.

#### 5.2.1 Замрзнување прехранбени производи

##### Количина за замрзнување

Можете да замрзнете онолку свежи прехранбени производи во рок од 24 часа, колку што пишува на табличката со податоци (погледни 10.5 Табличка со податоци) под „Способност за замрзнување ... kg/24h“.

За да замрзнат брзо и целосно прехранбените производи, внимавајте на следните количини по пакување:

- Овошје и зеленчук до 1 kg
- Месо до 2,5 kg

#### Мрзнење прехранбени производи со SuperFrost

Во зависност од количината, можете да ја вклучите функцијата SuperFrost пред замрзнување за да се постигне ниска температура. (погледни SuperFrost)

- Активирајте ја функцијата SuperFrost ако количината за замрзнување е поголема од околу 2 kg.

Интервалот за функцијата SuperFrost зависи од количината за замрзнување:

| Количина за замрзнување            | Интервал за активирање на функцијата SuperFrost                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| помала количина за замрзнување     | Вклучете ја функцијата SuperFrost околу 6 часа пред замрзнување.<br>Ако уредот ја активира функцијата SuperFrost автоматски, поставете ги прехранбените производи.  |
| максимална количина за замрзнување | Вклучете ја функцијата SuperFrost околу 24 часа пред замрзнување.<br>Ако уредот ја активира функцијата SuperFrost автоматски, поставете ги прехранбените производи. |

#### Подредување на прехранбените производи



#### ВНИМАТЕЛНО

Опасност од повреда поради скршено стакло!

Шишињата и лименките со пијалаци може да пукнат при мрзнење. Ова особено важи за газираниите пијалаци.

- Замрзнувајте шишиња и лименки само ако сте ја активирале функцијата BottleTimer во апликацијата SmartDevice.

#### Висина на уредот < 1220 mm

| Количина за замрзнување            | Подредување на прехранбените производи                                                                                                                        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| помала количина за замрзнување     | Распоредете ги спакуваните прехранбени производи во сите фиоки.<br>По можност наредете ги прехранбените производи во задниот дел на фиоката, блиску до сидот. |
| максимална количина за замрзнување | Распоредете ги спакуваните прехранбени производи во сите фиоки.<br>По можност наредете ги прехранбените производи во задниот дел на фиоката, блиску до сидот. |

#### Висина на уредот ≥ 1220 mm

| Количина за замрзнување        | Подредување на прехранбените производи                                                                                        |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| помала количина за замрзнување | Распоредете ги спакуваните прехранбени производи во сите фиоки, но не поставувајте прехранбени производи во најгорната фиока. |

| Висина на уредот ≥ 1220 mm         |    |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количина за замрзнување            | за | Подредување на прехранбените производи                                                                                                                        |
| максимална количина за замрзнување | за | Распоредете ги спакуваните прехранбени производи во сите фиоки.<br>По можност наредете ги прехранбените производи во задниот дел на фиоката, блиску до сидот. |

## 5.2.2 Одмрзнување прехранбени производи



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од труење од храна!

- ▶ Не замрзнувајте ги повторно одмрзнатите производи.
- ▶ Преработете ги одмрзнатите прехранбени производи што е можно побрзо.

Можете да ги одмрзнувате прехранбените производи на различни начини:

- во ладилник
- во микробранова печка
- во рерна/рерна со топол воздух
- при собна температура
- ▶ Извадете само онолку прехранбени производи колку што ви се потребни.

## 5.2.3 Полица за замрзнување

Со полицата за замрзнување можете да замрзнувате зрнести плодови, зелени растенија, зеленчук и други мали производи, без да се замрзнат заедно. Замрзнатите производи за зачувуваат својата форма подолго и може полесно да се распределат по порции.

Во полицата за замрзнување може да се постават и патрони за ладење.

- ▶ Непакуваните прехранбени производи распределете ги на полицата за замрзнување.

## 5.3 Времиња на складирање

Зададените времиња на складирање се препорачани вредности.

За прехранбените производи со рок на траење важи датумот што е назначен на пакувањето.

| Препорачани вредности за времето на чување разни прехранбени производи |            |                |
|------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Сладолед                                                               | при -18 °C | 2 до 6 месеци  |
| Колбас, шунка                                                          | при -18 °C | 2 до 3 месеци  |
| Леб, печива                                                            | при -18 °C | 2 до 6 месеци  |
| Дивеч, свинско                                                         | при -18 °C | 6 до 9 месеци  |
| Риба, крупна                                                           | при -18 °C | 2 до 6 месеци  |
| Риба, ситна                                                            | при -18 °C | 6 до 8 месеци  |
| Сирење                                                                 | при -18 °C | 2 до 6 месеци  |
| Пилешко, телешко                                                       | при -18 °C | 6 до 12 месеци |
| Зеленчук, овошје                                                       | при -18 °C | 6 до 12 месеци |


## 6 Заштеда на енергија

- Постојано треба да има добра вентилација. Не покривајте ги отворите и решетките за воздух.
- Отворите за вентилатор треба да бидат отворени постојано.
- Не вградувајте го уредот на место што е изложено на директна сончева светлина ниту во близина на греење.
- Ако го вградите уредот директно до рерна, потрошувачката на енергија може малку да се зголеми. Тоа зависи од времето и интензитетот на употреба на рерната.
- Потрошувачката на енергија зависи од условите за инсталација, на пр., амбиенталната температура (погледни 2.5 Поле на примена на уредот) . При потопла амбиентална температура може да се зголеми потрошувачката на енергија.
- Отворете го уредот најмалку што може.
- Што пониска поставена температура, тоа поголема потрошувачка на енергија.
- Чувајте ги сите прехранбени производи затворени и добро покриени. Се спречува создавање мраз.
- Поставување топла храна: прво треба да ја достигне собната температура.

## 7 Ракување

### 7.1 Елементи за контрола и прикажување

#### 7.1.1 Приказ на статусот



Фиг. 7 Екранот за статус ја прикажува тековната температура.

(1) Приказ на температура

Приказот за статус претставува приказ за излез и ја прикажува тековната температура. Оттаму се оди до функциите и поставките.

#### 7.1.2 Симболи

Симболите даваат информација за тековната состојба на уредот.

Симбол

Состојба на уредот



#### Standby

Уредот или температурната зона се исклучени.



#### Број што пулсира

Уредот работи. Температурата пулсира додека се појави поставената вредност.



| Симбол                                                                            | Состојба на уредот                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Симбол што пулсира</b>              |
|  | Уредот работи. Поставките се извршени. |

## 7.2 Функции на уредот

### 7.2.1 Забелешки за функциите на уредот

Функциите се поставени фабрички за да може уредот да биде целосно функционален.

Пред да ги измените, вклучите или исклучите функциите на уредот, проверете дали се исполнети следните услови:

- ❑ Го прочитавте и разбравте описот на функционалноста на екранот. (погледни 3 Функционалност на екранот Touch & Swipe)
- ❑ Се запознавте со елементите за контрола и прикажување во вашиот уред.



### Исклучување и вклучување на уредот

Со оваа функција го исклучувате и вклучувате целиот уред.

#### Исклучување на уредот


Кога го исклучувате уредот се зачувуваат претходните поставки.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ❑ Упатствата за ракување (погледни 11 Отстранување од употреба) се извршени.



Фиг. 8




Фиг. 9

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Уредот е исклучен.
- Симболот за мирување се појавува на екранот.
- Екранот станува црн.

#### Вклучување на уредот

- Ако екранот се наоѓа во режим на мирување:
- Допрете го екранот кратко.



Фиг. 10 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Ако уредот се стартува во демо-режимот:
- Исклучување на демо-режимот. (погледни Исклучување на демо-режимот)
- Уредот е вклучен.
- Претходните поставки се вратени.
- Уредот лади до поставената температура.



### WLAN

Со оваа функција го поврзувате уредот со WLAN-мрежата. Со тоа можете да го користите преку мобилен уред со апликацијата SmartDevice. Со оваа функција можете да ја прекинувате или да ја воспоставувате врска со WLAN-мрежата.

Дополнителни информации за SmartDevice: (погледни 2.4 SmartDevice)

#### Забелешка

Функцијата SmartDevice не е достапна во следните земји: Русија, Белорусија, Казахстан.


#### Воспоставување WLAN-врска за првпат

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ❑ Апликацијата SmartDevice е инсталирана (погледнете [apps.home.liebherr.com](https://apps.home.liebherr.com)).
- ❑ Регистрирањето во апликацијата SmartDevice е завршено.



Фиг. 11




Фиг. 12

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Врската е воспоставена.

## Прекинување WLAN-врска



Фиг. 13




Фиг. 14

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Врската е прекината.

## Ресетирање на WLAN-врска



Фиг. 15




Фиг. 16

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- WLAN-врска и другите WLAN-поставки се ресетирали до фабрички поставки.

## Прикажување на информациите за WLAN-врска



Фиг. 17



Фиг. 18

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

## -18°C Температура


Со оваа функција се поставува температурата.

Температурата зависи од следните фактори:

- колку често ја отворате вратата
- колку долго ја оставате вратата отворена
- собната температурата
- типот, температурата и количината на прехранбените производи

| Простор за замрзнување | за | Фабрички поставена температура | Препорачани поставки |
|------------------------|----|--------------------------------|----------------------|
| -18°C                  |    | -18 °C                         | -18 °C               |

## Поставување температура



Фиг. 19 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Температурата е поставена.


## °C/°F Единица мерка за температура

Со оваа функција се поставува температурната единица. Можете да поставите степени целзиусови или степени фаренхајтови како температурна единица.

## Поставување на единицата мерка за температура



Фиг. 20



Фиг. 22 Пример за приказ: Смени од степен целзиус во степен фarenхајтов.

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Температурната единица е поставена.



### AutoDoor

Со оваа функција можете да ја активирате и конфигурирате AutoDoor при пуштање во употреба на уредот или подоцна. Ако веќе сте ја активирале или конфигурирали AutoDoor, исклучете ја AutoDoor со оваа функција. Со оваа функција можете да го конфигурирате и аголот за отворање на вратата.

Ако ја активирате AutoDoor, вратата можете да ја отворите на различни начини:

- со потчукнување
- преку паметен телефон
- со гласовна наредба

### Забелешка

Ако не активирате AutoDoor, вратата можете да ја отворите или затворите со рака.

Ако функцијата е активна, уредот работи со поголема моќност. Притоа звуците што ја испушта уредот може да бидат посилни, а потрошувачката на енергија се зголемува.




### Првично активирање и конфигурирање на AutoDoor

Можете да ја активирате и конфигурирате AutoDoor за првпат директно при **пуштање во употреба** на уредот или подоцна.



Фиг. 23



Фиг. 24

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата, додека на екранот се побара вратата да се во посакувана позиција.
- Конфигурирање на аголот на отворање на вратата: Отворете ја вратата најмалку 70°.
- Вратата не смее да допира на мебел или сид.
- Потврдување на аголот на отворање на вратата: Допрете го екранот кратко, како што е прикажано на сликата.
- Зачувување на аголот на отворање на вратата: Потврдете ја пораката на екранот, како што е прикажано на сликата.



### ВНИМАТЕЛНО

Опасност од повреди поради автоматско отворање и затворање на вратата!

- Вратата треба да има слободен простор за отворање.
- Не фаќајте со раце кај шарките.
- Не блокирајте ја вратата.

### ВНИМАНИЕ

Оштетување на фиоките и телескопските шини поради автоматско затворање на вратата!

- Пред затворање на вратата: Вметнете ги фиоките целосно.
- Пред затворање на вратата и отстранување на фиоките: Вметнете ги телескопските шини целосно.



Фиг. 25


За да се постави аголот на отворање на вратата, мора пробно да се отвори вратата на уредот.

- ▶ Стартување на референтното работење: Допрете го екранот кратко, како што е прикажано на сликата.
- ▶ Референтното работење стартува.
- ▶ Символот AutoDoor трепка.
- ▶ Ако пробното отворање е успешно: Екранот е син 2 секунди.
- ▶ Се испушта звучен сигнал за потврда.
- ▶ Потврдете ја пораката на екранот, како што е прикажано на сликата.
- ▶ Екранот станува син.
- ▶ Се испушта звучен сигнал за потврда.
- ▶ Конфигурцијата на AutoDoor е завршена.
- ▶ Вратата може да се отвори со тропкање.


## Активирање и деактивирање AutoDoor

Веќе ја активиравте и конфигуриравте AutoDoor. Би сакале да ја деактивирате и активирате AutoDoor.

### Деактивирање на функцијата AutoDoor




Фиг. 26




Фиг. 27

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ AutoDoor е исклучена.
- ▶ Вратата може да се отвори рачно.

### Активирање на функцијата AutoDoor



Фиг. 28



Фиг. 29

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Функцијата AutoDoor е активирана.
- ▶ Вратата може да се отвори со тропкање.
- ▶ Претходно поставениот агол на отворање на вратата е зачуван.




## Менување на аголот на отворање на вратата

Веќе сте конфигуриравте аголот на отворање на вратата и сакате да го замените.



Фиг. 30



Фиг. 31

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата, додека на екранот се побара вратата да се во посакувана позиција.
- ▶ Конфигурирање на аголот на отворање на вратата: Отворете ја вратата најмалку 70°.
- ▶ Вратата не смее да допира на мебел или сид.
- ▶ Потврдување на аголот на отворање на вратата: Допрете го екранот кратко, како што е прикажано на сликата.
- ▶ Зачувување на аголот на отворање на вратата: Потврдете ја пораката на екранот, како што е прикажано на сликата.



## ВНИМАТЕЛНО

Опасност од повреди поради автоматско отворање и затворање на вратата!

- ▶ Вратата треба да има слободен простор за отворање.
- ▶ Не фаќајте со раце кај шарките.
- ▶ Не блокирајте ја вратата.

## ВНИМАНИЕ

Оштетување на фиоките и телескопските шини поради автоматско затворање на вратата!

- ▶ Пред затворање на вратата: Вметнете ги фиоките целосно.
- ▶ Пред затворање на вратата и отстранување на фиоките: Вметнете ги телескопските шини целосно.



Фиг. 32


За да се постави аголот на отворање на вратата, мора пробно да се отвори вратата на уредот.

- ▶ Стартување на референтното работење: Допрете го екранот кратко, како што е прикажано на сликата.
- ▶ Референтното работење стартува.
- ▶ Символот AutoDoor трепка.
- ▶ Ако пробното отворање е успешно: Екранот е син 2 секунди.
- ▶ Се испушта звучен сигнал за потврда.
- ▶ Потврдете ја пораката на екранот, како што е прикажано на сликата.
- ▶ Екранот станува син.
- ▶ Се испушта звучен сигнал за потврда.
- ▶ Аголот на отворање на вратата е конфигуриран.



## Поставување на чувствителноста на сигналот за тропкање

Можете да ја поставите чувствителноста на сензорот за тропкање Фиг. 33 (1) преку прекинувач. Прекинувачот се наоѓа на страната на шарките, на долната третина од вратата.



Фиг. 33

| Позиција на прекинувачот | Симбол | Значење                                       |
|--------------------------|--------|-----------------------------------------------|
| Горе                     | ○○○    | Висока чувствителност, треба слабо да тропка. |

| Позиција на прекинувачот | Симбол | Значење                                                                          |
|--------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Средина                  | ○○     | Средна чувствителност, треба малку посилно да тропка. Овие поставки се фабрички. |
| Долу                     | ○      | Малку чувствително, треба посилно да тропка.                                     |

- ▶ Турнете го прекинувачот Фиг. 33 (1) на посакуваната позиција.
- ▶ Чувствителноста е поставена.



## Користете ја функцијата AutoDoor со паметен телефон

Сакате да го користите паметниот телефон за отворање и затворање.

- ▶ Активирање и конфигурирање на AutoDoor. (погледни Првично активирање и конфигурирање на AutoDoor)
- ▶ Инсталирајте ја апликацијата SmartDevice на паметниот телефон.
- ▶ Воспоставете WLAN-врска на уредот. (погледни WLAN)
- ▶ Регистрирајте го уредот во апликацијата SmartDevice: Следете ги инструкциите во апликацијата SmartDevice.
- ▶ Покрај тропкање, вратата може да се отвори и преку паметен телефон.



## Користете ја функцијата AutoDoor со гласовна наредба

Сакате да користите гласовна наредба за отворање и затворање.

- ▶ Активирање и конфигурирање на AutoDoor. (погледни Првично активирање и конфигурирање на AutoDoor)
- ▶ Инсталирајте ја апликацијата SmartDevice на паметниот телефон.
- ▶ Воспоставете WLAN-врска на уредот. (погледни WLAN)
- ▶ Регистрирајте го уредот во апликацијата SmartDevice: Следете ги инструкциите во апликацијата SmartDevice.
- ▶ Инсталирање на гласовниот помошник.
- ▶ Покрај тропкање, вратата може да се отвори и со гласовниот помошник.



Дополнителни информации и упатства можете да најдете на:

[home.liebherr.com/faq-autodoor](http://home.liebherr.com/faq-autodoor)



## SuperFrost

Со оваа функција го активирате и деактивирате SuperFrost. Ако активирате SuperFrost, уредот ја зголемува моќноста за замрзнување. Со тоа се постигнуваат пониски температури за замрзнување.

Употреба:

- Брзо и целосно замрзнување на прехранбените производи. Со тоа се задржуваат хранливата вредност, изгледот и вкусот на прехранбените производи.
- Се зачувува поголема моќност за замрзнување на складираните производи пред да се одмрзне уредот.

Ако функцијата е активна, уредот работи со поголема моќност. Притоа звуците што ја испушта уредот може да бидат посилни, а потрошувачката на енергија се зголемува.


## Активирање на функцијата SuperFrost

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Се земаат предвид количината за замрзнување и времето за активирање на функцијата SuperFrost. (погледни Мрзнење прехранбени производи со SuperFrost)



Фиг. 34



Фиг. 35

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

-или-

- Активирајте со апликацијата SmartDevice.


- Функцијата SuperFrost е активирана.
- Екранот за температура станува син.

## Деактивирање на функцијата SuperFrost

Функцијата SuperFrost се деактивира автоматски после 56 до 72 часа, во зависност од количината на поставените прехранбени производи. Можете да ја исклучите функцијата SuperFrost рачно во секое време:



Фиг. 36



Фиг. 37

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

-или-

- Деактивирајте со апликацијата SmartDevice.

- SuperFrost е исклучена.
- Уредот продолжува да работи во нормален режим.
- Уредот лади на претходно поставената температура.




## Стартување на циклусот на одмрзнување

Со оваа функција се стартува автоматскиот циклус за одмрзнување рачно ако циклусот за одмрзнување не се стартува автоматски при случај на дефект.

## Стартување на циклусот за одмрзнување



Фиг. 38




Фиг. 39

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Циклусот за одмрзнување е започнат: Симболот трепка додека заврши циклусот за одмрзнување автоматски.
- Ако циклусот за одмрзнување е завршен: Уредот продолжува да работи во нормален режим.

## Прекинување на циклусот за одмрзнување

Циклусот за одмрзнување завршува автоматски. Циклусот за одмрзнување можете да го прекинете во секое време:



Фиг. 40

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Циклусот за одмрзнување е прекинат.
- Уредот продолжува да работи во нормален режим.



## PartyMode

Со оваа функција го активирате и деактивирате PartyMode. PartyMode активира разни функции, коишто се потребни за една забава.

PartyMode ги активира следните функции:

- SuperFrost (погледни SuperFrost)
- IceMaker со MaxIce (погледни IceMaker / MaxIce)

Можете сите наведени функции да ги поставите поединечно и флексибилно. Ако активирате PartyMode, се отфрлаат сите измени.

Ако функцијата е активна, уредот работи со поголема моќност. Притоа звуците што ја испушта уредот може да бидат посилни, а потрошувачката на енергија се зголемува.


## Активирање на функцијата PartyMode

Проверете дали се исполнети следните услови:

- IceMaker е активиран. (погледни 4.2 Вклучување на функцијата IceMaker)



Фиг. 41



Фиг. 42


- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- PartyMode и соодветните функции се активирани.
- Екранот за температура станува син.
- Тековната температура трепка додека се постигне потребната температура.

## Деактивирање на функцијата PartyMode

Функцијата PartyMode се исклучува автоматски после 24 часа. Можете да ја исклучите функцијата PartyMode рачно во секое време:



Фиг. 43



Фиг. 44

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- PartyMode е исклучена.
- Уредот лади на претходно поставената температура: Тековната температура трепка додека се постигне потребната температура.



## SabbathMode

Со оваа функција го активирате и деактивирате SabbathMode. Кога ќе ја активирате оваа функција, се исклучуваат некои електронски функции. Со тоа уредот ги исполнува религиозните потреби за време на еврејските празници, како на пр. Сабат и одговара на сертификатот STAR-K Kosher.

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Состојба на уредот при активен SabbathMode                                                    |
| Приказот за статус постојано прикажува SabbathMode.                                           |
| Сите функции на екранот, освен <b>функцијата за деактивирање на SabbathMode</b> се блокирани. |
| Активните функции остануваат активни.                                                         |
| Екранот продолжува да свети кога ќе ја затворите вратата.                                     |
| Внатрешното осветлување е исклучено.                                                          |
| Потсетниците не се извршуваат. Поставениот временски интервал се зачувува.                    |

### Состојба на уредот при активен SabbathMode

Потсетниците и предупредувањата не се прикажуваат.

Нема аларм за вратата.

Нема аларм за температура.

IceMaker не работи.

Циклусот на одмрзнување работи само определено време без да се земе предвид употребата на уредот.

Кога ќе снеса струја, уредот се враќа во SabbathMode автоматски.

### Состојба на уредот

### Забелешка

Уредот е сертифициран од институтот „Institute for Science and Halacha“. ([www.machonhalacha.co.il](http://www.machonhalacha.co.il))

Список со сертифицирани уреди со STAR-K можете да најдете на [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).

### Активирање на функцијата SabbathMode




### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од труење од расипани прехранбени производи!


Ако снеса струја додека е активиран SabbathMode, на приказот за статус не се појавува известување за прекинот на струја. Кога ќе дојде струја, уредот продолжува да работи во SabbathMode. Додека нема струја, прехранбените производи може да се расипат и да предизвикаат труење ако се консумираат.

Откако ќе снеса струја:

- Не консумирајте ги прехранбените производи што биле смрзнати па се одмрзнале.



Фиг. 45



Фиг. 46

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата SabbathMode е активирана.
- Приказот за статус постојано прикажува SabbathMode.

### Деактивирање на функцијата SabbathMode

Функцијата SabbathMode се исклучува автоматски после 80 часа. Можете да ја исклучите функцијата SabbathMode рачно во секое време:



Фиг. 47

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- SabbathMode е исклучена.




## EnergySaver

Со оваа функција го активирате и деактивирате режимот за заштеда на енергија. Ако го активирате режимот за заштеда на енергија, потрошувачката на енергија се намалува, а температурата во уредот се зголемува. Прехранбените производи остануваат свежи, но трајноста се намалува.


| Температурна зона | Препорачани поставки (погледни Поставување температура) | Температура при активна функција EnergySaver |
|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| -18°C             | -18 °C                                                  | -16 °C                                       |

Температури

### Активирање на функцијата EnergySaver



Фиг. 48




Фиг. 49

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Режимот за заштеда на енергија е активиран.

### Деактивирање на функцијата EnergySaver



Фиг. 50



Фиг. 51

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Режимот за заштеда на енергија е деактивиран.



## IceMaker / MaxIce

Со функцијата IceMaker го активирате или деактивирате создавањето коцки мраз. Со функцијата MaxIce ја зголемувате количината на коцките мраз на IceMaker. MaxIce се исклучува автоматски по 48 часа. Можете да ја исклучите функцијата MaxIce рачно во секое време: (погледни Деактивирање на функцијата MaxIce)

|                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Дополнителни информации за количината на коцките мраз:        | (погледни 10.1 Технички податоци)    |
| Дополнителни информации за доводот на вода за IceMaker:       | (погледни Довод на вода за IceMaker) |
| Дополнителни информации за чистењето на водовите на IceMaker: | (погледни TubeClean)                 |

Ако функцијата е активна, уредот работи со поголема моќност. Притоа звуците што ја испушта уредот може да бидат посилен, а потрошувачката на енергија се зголемува.


### Активирање на функцијата IceMaker

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Доводот за вода е поставен на фиксен приклучок. Погледнете го прирачникот за монтажа.
- ☐ IceMaker е активиран. (погледни 8.4 IceMaker)



Фиг. 52



Фиг. 53

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

-или-

- Активирајте со апликацијата SmartDevice.
- IceMaker е активиран. Може да поминат 24 часа додека IceMaker ја создаде првата коцка мраз.


### Активирање на функцијата IceMaker со MaxIce

Ако не сте ја активирале функцијата IceMaker, проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Доводот за вода е поставен на фиксен приклучок. Погледнете го прирачникот за монтажа.
- ☐ IceMaker е активиран. (погледни 8.4 IceMaker)



Фиг. 54



Фиг. 55

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

-или-


- Активирајте со апликацијата SmartDevice.
- Функцијата IceMaker е активирана со MaxIce.

## Менување меѓу IceMaker и MaxIce

Ако сте ја активирале функцијата IceMaker и би сакале да смените со MaxIce:




Фиг. 56




Фиг. 57

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата IceMaker е активирана со MaxIce.

Ако сте ја активирале функцијата MaxIce и би сакале да смените со IceMaker:



Фиг. 58




Фиг. 59


- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

- IceMaker е активиран.
- MaxIce е исклучена.

## Деактивирање на IceMaker и MaxIce



Фиг. 60



Фиг. 61 Пример со активна функција IceMaker

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

-или-

- Деактивирајте со апликацијата SmartDevice.

- IceMaker се MaxIce деактивирани.
- Производството на коцки мраз е завршено.
- IceMaker се исклучува автоматски.

## Деактивирање на функцијата MaxIce

- Активирајте IceMaker. (погледни Активирање на функцијата IceMaker)
- MaxIce е исклучена.
- Функцијата IceMaker е активирана.
- Деактивирање на IceMaker и MaxIce: (погледни Деактивирање на IceMaker и MaxIce)

5

## Довод на вода за IceMaker


Со оваа функција се поставува доводот на вода. Доводот на вода ја регулира количината на водата. Можете да го измените доводот на вода, ако не одговара на притисокот на водата и на големината на коцките мраз.

Доводот на вода е поставен фабрички на вредноста 4. Можете да изберете вредност од 1 (најмала количина) до 8 (најголема количина).


## Поставување на доводот на вода

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ IceMaker е активиран. (погледни 4.2 Вклучување на функцијата IceMaker)
- ☐ Функцијата IceMaker е активирана. (погледни IceMaker / MaxIce)



Фиг. 62



Фиг. 63 Пример за приказ: Сменете од вредноста 5 во вредноста 6.

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Доводот на вода е поставен.

## TubeClean

Со оваа функција го активирате и деактивирате TubeClean. Ако активирате TubeClean, се чистат водовите за IceMaker.


### Активирање на функцијата TubeClean

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Чистењето на IceMaker е подготвено. (погледни 9.3.4 Чистење на IceMaker)
- ☐ Подготвен е празен сад со зафатнина од 1,5 l и со максимална висина од 10 cm.
- Поставете го садот во фиоката под IceMaker.



Фиг. 64



Фиг. 65

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата TubeClean е активирана.
- Процесот на чистење е започнат: Симболот трепка додека заврши процесот на чистење автоматски после 60 минути.
- Ако процесот на чистење е завршен: Уредот продолжува да работи во нормален режим.

### Деактивирање на функцијата TubeClean

TubeClean завршува автоматски после 60 минути. Можете да ја исклучите функцијата TubeClean кога било за време на процесот на чистење:



Фиг. 66

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- TubeClean е исклучена: Процесот на чистење е прекинат.
- Уредот продолжува да работи во нормален режим.




## Осветленост на екранот

Со оваа функција се поставува осветленоста на екранот постепено.


Можете да ги поставите следните степени на осветленост:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (стандардни поставки)

### Поставување на осветленоста



Фиг. 67



Фиг. 68 Пример за приказ: Сменете од 80 % во 60 %.

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Осветленоста е поставена.



## Аларм за врата

Со оваа функција го активирате и деактивирате алармот за врата. Алармот за врата испушта звук ако вратата е отворена предолго. Алармот за врата е активиран фабрички. Можете да поставите колку долго да биде вратата отворена додека алармот за врата испушти звук.


Можете да ги поставите следните вредности:

- 1 минута
- 2 минути
- 3 минути
- Исклучено

### Поставување на алармот за врата




Фиг. 69




Фиг. 70 Пример за приказ: Изберете аларм за врата од 1 минута до 3 минути.

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Алармот за врата е поставен.

## Деактивирање на алармот за врата



Фиг. 72



Фиг. 73


- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Алармот за врата е деактивиран.




## Тон AutoDoor

Со оваа функција го активирате и деактивирате тонот на AutoDoor. Тонот на AutoDoor е активиран фабрички.

### Активирање на тонот на AutoDoor



Фиг. 74




Фиг. 75

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Тонот на AutoDoor е активиран.

### Деактивирање на тонот на AutoDoor



Фиг. 76



Фиг. 77

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Тонот на AutoDoor е деактивиран.



## Забрана за внесување податоци

Со оваа функција ја активирате или деактивирате забраната на внесување податоци. Со забраната за внесување податоци спречувате ненамерна употреба на уредот, на пр. од страна на деца.

Употреба:


- Спречува ненамерно менување на функциите.
- Спречува ненамерно да се исклучи уредот.
- Спречува ненамерно поставување на температурата.

### Активирање на забраната за внесување податоци

Ако ја активирате забраната за внесување податоци, можете да се движите во мените но не можете да избирате или изменувате други функции.



Фиг. 78




Фиг. 79

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Забраната за внесување податоци е активирана.

### Деактивирање на забраната за внесување податоци



Фиг. 80



Фиг. 81

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Забраната за внесување податоци е исклучена.



## Јазик

Со оваа функција се поставува јазикот на приказот.

Можете да ги поставите следните јазици:


- германски

- англиски
- француски
- шпански
- италијански
- холандски
- чешки
- полски
- португалски
- бугарски
- руски
- кинески

## Поставување на јазикот



Фиг. 82



Фиг. 83 Пример за поставени јазик и температура

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Јазикот е поставен.
- Екранот се враќа на приказот за статус.



## Информации за уредот

Со оваа функција се покажува името на моделот, индексот, сервисниот број и сервисниот број на уредот. Потребни ви се информациите за уредот ако сакате да се обратите до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)

Со оваа функција се отвора напредното мени. (погледни 3 Функционалност на екранот Touch & Swipe)

## Приказ на информациите за уредот



Фиг. 84



Фиг. 85

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- На екранот се прикажуваат информациите за уредот.



## Софтвер

Со оваа функција се покажува верзијата на софтверот на уредот.

## Приказ на софтверската верзија



Фиг. 86



Фиг. 87

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- На екранот се прикажува верзијата на софтверот.




## Потсетник

Со оваа функција го активирате и деактивирате потсетникот. Функцијата е активирана фабрички.

## Вклучување на функцијата за потсетување




Фиг. 88




Фиг. 89

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата за потсетување е активирана.

## Исклучување на функцијата за потсетување



Фиг. 90



Фиг. 91

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата за потсетување е деактивирана.



## Демо-режим

Демо-режимот е специјална функција за корисниците што сакаат да ги претставуваат функциите на уредот. Кога ќе го активирате демо-режимот, се исклучуваат сите функции за ладење.


Ако на приказот за статус се појави „Demo“ кога ќе го вклучите уредот, демо-режимот е вклучен.

Ако го вклучите и потоа исклучите демо-режимот, уредот се ресетира до фабрички поставки. (погледни Ресетирање до фабрички поставки)

### Вклучување на демо-режимот




Фиг. 92




Фиг. 93

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Демо-режимот е вклучен.
- Уредот е исклучен.
- Вклучете го уредот. (погледни 4.1 Вклучување на уредот (прва употреба))
- На екранот за статус се појавува "DEMO".

### Исклучување на демо-режимот



Фиг. 94



Фиг. 95

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Демо-режимот е исклучен.
- Уредот е исклучен.
- Вклучете го уредот. (погледни 4.1 Вклучување на уредот (прва употреба))
- Уредот е ресетиран до фабрички поставки.




## Ресетирање до фабрички поставки

Со оваа функција се ресетираат сите поставки до фабричките поставки. Сите поставки, што сте ги извршиле досега, се ресетираат до својата оригинална верзија.

### Извршување на ресетирањето



Фиг. 96



Фиг. 97

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Уредот е ресетиран.
- Уредот е исклучен.
- Престартувајте го уредот. (погледни 4.1 Вклучување на уредот (прва употреба))

## 7.3 Известувања




Постојат две категории известувања:




| Категорија     | Значење                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Предупредување | Предупредувањата се појавуваат кога ќе се активира алармот за врата или при пречки во функционирањето. Поедноставните предупредувања можете да ги отстраните сами. При посериозни пречки морате да се обратите до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба) |
| Потсетување    | Потсетниците укажуваат на општите процеси. Можете да ги извршите овие процеси и со тоа да го затворите известувањето.                                                                                                                                                    |

### 7.3.1 Преглед на предупредувањата

Однесување на уредот при предупредувања:


- Предупредувањето се појавува на екранот со црвена боја.
- Алармот испушта звук што постепено се засилува.
- При неколку предупредувања, внатрешното осветлување пулсира.

| Известување                                                                                                             | Причина                                                                                                                                                                   | Затворање на известувањето                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <br><b>Аларм за врата</b>              | Известувањето се појавува ако вратата е отворена предолго.                                                                                                                | Извршување на чекорите (погледни Аларм за врата).       |
| <br><b>Аларм кога ќе смена струја</b> | Известувањето се појавува ако температурата за замрзнување се зголеми поради прекин на струја.                                                                            |                                                         |
| <br><b>Аларм температура</b>          | Известувањето се појавува ако температурата за замрзнување не одговара на поставената температура.                                                                        | Извршување на чекорите (погледни Аларм за температура). |
| <br><b>Грешка</b>                     | Известувањето се појавува кога има грешка во уредот. Составен дел од уредот покажува грешка.                                                                              | Извршување на чекорите (погледни Грешка).               |
| <br><b>WLAN-грешка</b>                | Известувањето се појавува кога уредот не може да се поврзе со WLAN. (погледни Воспоставување WLAN-врска за првпат) Известувањето се појавува само при првото поставување. | Извршување на чекорите (погледни WLAN-грешка).          |

| Известување                                                                                                                                   | Причина                                                                                                                          | Затворање на известувањето                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>AutoDoor</b><br>AutoDoor се стопира.                  | Известувањето се појавува ако некоја пречка го спречи автоматското отворање или затворање на вратата.                            | Извршување на чекорите (погледни AutoDoor се стопира).                  |
| <br><b>AutoDoor</b><br>Позицијата не можеше да се зачува.    | Известувањето се појавува при конфигурација на AutoDoor, ако избраниот агол на отворање на вратата е премал. (погледни AutoDoor) | Извршување на чекорите (погледни Позицијата не можеше да се зачува).    |
| <br><b>AutoDoor</b><br>Референтното работење беше неуспешно. | Известувањето се појавува при конфигурација на AutoDoor, ако референтното работење не било успешно. (погледни AutoDoor)          | Извршување на чекорите (погледни Референтното работење беше неуспешно). |
| <br><b>AutoDoor</b><br>Моторот се лади.                     | Известувањето се појавува ако моторот на вратата се лади.                                                                        | Извршување на чекорите (погледни Моторот се лади).                      |

### 7.3.2 Затворање на предупредувањата

Аларм за врата



Фиг. 98 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

-или-


- Затворете ја вратата.

- Екранот се враќа на приказот за статус.

Можете да поставите колку долго да биде вратата отворена додека алармот за врата испушти звук. (погледни Поставување на алармот за врата)

#### Аларм кога ќе смена струја

Кога ќе заврши прекилот на струја, уредот лади автоматски на претходно поставената потребна температура, без да го потврдите известувањето. Но за да исчезне известувањето од екранот, морате да го потврдите.




Фиг. 99 Пример за приказ

- ▶ Допрете го екранот кратко.
- ▶ На екранот се прикажуваат информации за предупредувањето.
- ▶ Допрете го екранот кратко.
- ▶ Се прикажува највисоката температура на уредот.
- ▶ Ако температурата за замрзнување била под  $-9^{\circ}\text{C}$ : Прехранбените производи може да се конзумираат и понатаму.
- ▶ Ако температурата за замрзнување се качила над  $-9^{\circ}\text{C}$ :
- ▶ Проверете ги прехранбените производи.
- ▶ Допрете го екранот кратко.
- ▶ Екранот се враќа на приказот за статус: Се прикажуваат тековната и потребната температура.

## Аларм за температура

Причина за температурната разлика може да биде:


- Сте поставиле топли, свежи прехранбени производи.
- При прередување и вадење прехранбени производи влегол топол воздух од просторијата.
- Подолго време нема струја.
- Уредот е неисправен.
- ▶ Отстранување на причината.
- ▶ Уредот лади на претходно поставената потребна температура.



Фиг. 100 Пример за приказ

- ▶ Допрете го екранот кратко.
- ▶ На екранот се прикажуваат информации за предупредувањето.
- ▶ Допрете го екранот кратко.
- ▶ Се прикажува највисоката температура на уредот.
- ▶ Ако температурата за замрзнување била под  $-9^{\circ}\text{C}$ : Прехранбените производи може да се конзумираат и понатаму.
- ▶ Ако температурата за замрзнување се качила над  $-9^{\circ}\text{C}$ :
- ▶ Проверете ги прехранбените производи.
- ▶ Допрете го екранот кратко.
- ▶ Екранот се враќа на приказот за статус: Се прикажуваат тековната и потребната температура.

## Грешка



Фиг. 101 Пример за приказ

- ▶ Допрете го екранот кратко.
- ▶ Се прикажува кодот за грешка.
- ▶ Запишете го кодот за грешка.
- ▶ Допрете го екранот кратко.
- ▶ Екранот се враќа на приказот за статус.
- ▶ Обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)

## WLAN-грешка

- ▶ Проверете ја WLAN-врската.
- ▶ Повторно поврзување на уредот со WLAN. (погледни WLAN)

## AutoDoor се стопира



### ВНИМАТЕЛНО

Опасност од повреди поради автоматско отворање и затворање на вратата!

- ▶ Вратата треба да има слободен простор за отворање.
- ▶ Не фаќајте со раце кај шарките.
- ▶ Не блокирајте ја вратата.

## ВНИМАНИЕ

Оштетување на фиоките и телескопските шини поради автоматско затворање на вратата!

- ▶ Пред затворање на вратата: Вметнете ги фиоките целосно.
- ▶ Пред затворање на вратата и отстранување на фиоките: Вметнете ги телескопските шини целосно.




Фиг. 102

- ▶ Отстранете ја пречката.
- ▶ Ако е отстранета пречката: Вратата се отвора или затвора автоматски.
- ▶ Ако не е отстранета пречката: Известувањето се појавува повторно и алармот за вратата е активен.

## Позицијата не можеше да се зачува

Аголот на отворање на вратата мора да биде поголем од  $70^{\circ}$ .


Ако сакате да ја прекинете конфигурацијата на AutoDoor:



Фиг. 103 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Екранот се враќа на приказот за статус.

Ако сакате да продолжите со конфигурацијата на AutoDoor и да го поставите аголот на отворање на вратата:




Фиг. 104

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Повторно конфигурирајте го аголот на отворање на вратата. (погледни AutoDoor)

## Референтното работење беше неуспешно


Ако сакате да ја прекинете конфигурацијата на AutoDoor:



Фиг. 105 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Екранот се враќа на приказот за статус.


Ако сакате да продолжите со конфигурацијата на AutoDoor и да го поставите аголот на отворање на вратата:



Фиг. 106

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Повторно конфигурирајте го аголот на отворање на вратата. (погледни AutoDoor)

## Моторот се лади



Фиг. 107 Пример за приказ



- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Екранот се враќа на приказот за статус.
- Моторот се лади и за кратко време е активен повторно.
- Затворете ја вратата со рака.


## 7.3.3 Преглед на потсетниците

Однесување на уредот при потсетници:

- Потсетникот се појавува на екранот со жолта боја.
- Се испушта звучен аларм.
- При неколку потсетници, внатрешното осветлување пулсира.


Можете да ги деактивирате следните потсетувања (погледни Исклучување на функцијата за потсетување) :

| Известување                                                                                                                             | Причина                                                                                                   | Затворање на известувањето                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <br>No water<br><b>Проверка на приклучокот за вода</b> | Известувањето се појавува ако IceMaker е активиран, но IceMaker не се напојува преку приклучокот за вода. | Извршување на чекорите (погледни Проверка на приклучокот за вода) . |
| <br>No Drawer<br><b>Вметнете фиоката IceMaker</b>    | Известувањето се појавува ако IceMaker е активиран, но фиоката IceMaker е отворена.                       | Извршување на чекорите (погледни Вметнете ја фиоката IceMaker) .    |

| Известување                                                                                                                                                                               | Причина                                                                 | Затворање на известувањето                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <br>Door will close soon. Press screen to stop.<br>AutoDoor closing<br><b>AutoDoor затвора наскоро</b> | Известувањето се појавува ако вратата е отворена подолго од 10 секунди. | Извршување на чекорите (погледни AutoDoor се затвора наскоро) . |

## 7.3.4 Затворање на потсетниците

Проверка на приклучокот за вода



Фиг. 108 Пример за приказ

- ▶ Допрете го екранот кратко
- ▶ На екранот се прикажуваат информации за потсетникот.
- ▶ Допрете го екранот кратко
- ▶ Проверка на приклучокот за вода.


-или-

- ▶ Деактивирајте ја функцијата IceMaker. (погледни Деактивирање на IceMaker и MaxIce)

Ако резервоарот за вода е проверен и IceMaker е активиран:

- ▶ Исчистете го IceMaker. (погледни 9.3.4 Чистење на IceMaker)
- ▶ IceMaker прави коцки мраз.

**Вметнете ја фиоката IceMaker**



Фиг. 109 Пример за приказ


- ▶ Допрете го екранот кратко.
- ▶ На екранот се прикажуваат информации за потсетникот.
- ▶ Допрете го екранот кратко.
- ▶ Вметнете ја фиоката IceMaker.

-или-

- ▶ Деактивирајте го IceMaker. (погледни IceMaker / MaxIce)
- ▶ Ако фиоката IceMaker е турната и IceMaker е активиран: IceMaker прави коцки мраз.

**AutoDoor се затвора наскоро**


Ако се појави потсетникот и ви треба повеќе време пред да се затвори вратата автоматски:



Фиг. 110 Пример за приказ

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Автоматското затворање на вратата е прекинато.
- ▶ Екранот се враќа на приказот за статус.
- ▶ Алармот за вратата е активен. (погледни Аларм за врата)
- ▶ Ако се огласи алармот за врата: Вратата се затвора автоматски.

Ако се појави потсетникот и сакате да ја затворите вратата:



Фиг. 111

- ▶ Не преземајте ништо на екранот.
- ▶ Ако вратата почне да се затвора автоматски: На екранот се трепка симболот AutoDoor.
- ▶ Вратата се затвора автоматски.

## 8 Опрема

### 8.1 Фиоки

Можете да ги извадите фиоките при чистење.

Можете да ги извадите фиоките за да користите VarioSpace.

Вадењето и поставувањето на фиоките се разликува во зависност од лизгачкиот систем. Уредот може да содржи разни лизгачки системи.

#### Забелешка

Потрошувачката на енергија се зголемува и моќноста за ладење се намалува, ако нема доволно вентилација.


- ▶ Оставете ја најдолната фиока во уредот!
- ▶ Отворите за вентилатор внатре на задната страна треба да бидат отворени постојано!

#### 8.1.1 Фиока на долниот дел од уредот или на стаклената плоча

Фиоката се води директно по долниот дел на уредот или на стаклена плоча. Нема шини.

Ако ги извадите фиоките, можете да ги користите стаклените плочи како полици.


#### Отстранување на фиоката



Фиг. 112

- ▶ Извадете ја фиоката како што е прикажано на сликата.

#### Поставување на фиоката



Фиг. 113

- ▶ Поставете ја фиоката како што е прикажано на сликата.


#### 8.1.2 Фиока на телескопски шини

Фиоката се води по шини на извлекување (телескопски шини). Има шини со целосно извлекување и со делумно извлекување. Фиоките со целосно извлекување може да се извлечат од уредот докрај. Фиоките со делумно извлекување не може да се извлечат од уредот докрај. Вградениот систем зависи од типот на уредот.

#### Фиока водена на стаклена плоча


Фиоката што се води по стаклена плоча се извлекува делумно.

## Отстранување на фиоката




Фиг. 114

- Извлечете ја фиоката докрај. Фиг. 114 (1)
- Дигнете ја фиоката на левиот дел. Фиг. 114 (2)
- Вметнете ја левата шина. Фиг. 114 (3)



Фиг. 115

- Дигнете ја фиоката на десниот дел. Фиг. 115 (4)
- Вметнете ја десната шина. Фиг. 115 (5)
- Извадете ја фиоката напред. Фиг. 115 (6)




Фиг. 116

Ако шините не се вметнати целосно откако ќе ја извадите фиоката:


- Вметнете ги шините целосно.

## Поставување на фиоката



Фиг. 117

- Вметнете ги шините.
- Поставете ја фиоката на шините наосо.



Фиг. 118


- Спуштете ја фиоката.
- Турнете ја фиоката наназад.

## 8.1.3 Горна фиока што може да се навалува

Ако ја извлечете, горната фиока ќе се навали напред. На тој начин ќе имате подобар преглед на фиоката. Функцијата зависи од висината на уредот.

Ако ја извадите горната фиока што може да се навалува, долната стаклена плоча можете да ја користите како полица.


## Отстранување на фиоката



Фиг. 119

- Извлечете ја фиоката докрај.
- Кренете ја фиоката на предната страна и истовремено притиснете оддолу нагоре на задната страна.
- Извадете ја фиоката напред.

## Поставување на фиоката




Фиг. 120

- Поставете ја фиоката како што е прикажано на сликата.
- Фиоката лежи на стаклена плоча.
- Кренете ја фиоката малку одоздола на задната страна и турнете преку лежиштето.
- Турнете ја фиоката наназад.

## 8.1.4 Фиока водена на ребрата од садот

Фиоката се води директно по ребрата од садот. Нема шини.


## Отстранување на фиоката



Фиг. 121

- Извлечете ја фиоката докрај.
- Дигнете ја фиоката на предниот дел. Фиг. 121 (1)
- Извадете ја фиоката напред. Фиг. 121 (2)


## Поставување на фиоката



Фиг. 122

- Поставете ја фиоката наосо зад штопните на ребрата од садот. (погледни Fig. 122)
- Спуштете ја фиоката.
- Турнете ја фиоката наназад.

## 8.2 Полица на извлекување со IceTower



Фиг. 123 Полица на извлекување со IceTower


- (1) IceMaker (3) Сад за, на пр., пица, алкохолни пијалаци  
(2) Висечка полица за коцки мраз (4) Полица на извлекување

На полицата на извлекување се наоѓаат два повисоки садови (IceTower). Во садот Фиг. 123 (2) се собираат и чуваат коцки мраз од IceMaker. Садот Фиг. 123 (3) е наменет за складирање повисоки прехранбени производи, како пици или алкохолни пијалаци.

Полицата на извлекување со IceTower е монтирана на стаклена плоча со шини. Можете да ја расклопите полицата на извлекување за да ја чистите.


### 8.2.1 Расклопување на полицата на извлекување со IceTower

Отстранување на садот



Фиг. 124

- Извлекете ја полицата.
- Дигнете го садот Фиг. 124 (5) кај предниот дел.
- Извадете го садот.



Фиг. 125


- Извадете ја висечката полица Фиг. 125 (6).
- Ако има коцки мраз во висечката полица: Испразнете ја висечката полица.

- Садовите и висечката полица се извадени и можете да ги чистите. (погледни 9.3.3 Чистење на опремата)

### Отстранување на полицата на извлекување

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ❑ Садовите се извадени. (погледни Отстранување на садот)



Фиг. 126

- Вметнете ја полицата на извлекување. Фиг. 126 (7)
- Дигнете ја полицата на извлекување кај левиот преден дел. Фиг. 126 (8)
- Дигнете ја полицата на извлекување кај десниот преден дел. Фиг. 126 (9).
- Полицата на извлекување е откачена кај предниот дел.
- Извадете ја полицата на извлекување напред. Фиг. 126 (10)
- Полицата на извлекување е извадена и можете да ја чистите. (погледни 9.3.3 Чистење на опремата)

### Вадење на стаклената плоча под полицата на извлекување


(погледни 8.3 Стаклени плочи)

### 8.2.2 Постапување на полицата на извлекување со IceTower

#### Поставување на стаклената плоча под полицата на извлекување


(погледни 8.3 Стаклени плочи)

#### Поставување на полицата на извлекување



Фиг. 127


- Вметнете ги шините.



Фиг. 128

- Поставете ја полицата на извлекување наредно зад предното јазиче.

- ▶ Вметнете ја накосо. Имајте предвид дека зад јазичето на двете страни се наоѓа граничникот. *Фиг. 128 (11)*
- ▶ Поставете ја полица на извлекување кај предниот дел. *Фиг. 128 (12)*




Фиг. 129

- ▶ Притиснете ја полицата на извлекување надолу кај предниот дел.
- ▶ Полицата на извлекување испушта тон кога влегува во лежиштето.

## Поставување на садот

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Полицата на извлекување е поставена. (погледни Поставување на полицата на извлекување)




Фиг. 130

- ▶ Извлекете ја полицата.
- ▶ Држете ја полицата на извлекување со една рака.

## Забелешка

Садовите се направени за да не може да се заменат.

- ▶ Поставете го садот накосо на полицата на извлекување. *Фиг. 130 (13)*
- ▶ Туркајте го садот накосо и наназад. *Фиг. 130 (14)*
- ▶ Поставете го садот кај предниот дел. *Фиг. 130 (15)*



Фиг. 131

- ▶ Поставете ја висечката полица *Фиг. 131 (6)* за коцки мраз.
- ▶ Вметнете ја полицата на извлекување со садот (IceTower). *Фиг. 131 (16)*
- ▶ Полицата на извлекување со IceTower е поставена целосно.

## 8.3 Стаклени плочи

### ВНИМАНИЕ

Недозволено отстранување на стаклената плоча врз IceTower!

Оштетување на IceMaker. На стаклената плоча над IceTower, IceMaker е прицврстен.

- ▶ Не отстранувајте ја стаклената плоча над IceTower.

Можете да ја извадите стаклената плоча под фиоките за да ја исчистите.

Можете да ја извадите стаклената плоча под фиоките за да користите VarioSpace.


### 8.3.1 Вадење / поставување на стаклената плоча под фиоката што може да се навалува

Стаклената плоча се наоѓа под горната фиока што може да се навалува.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Фиоката е извадена. (погледни 8.1.3 Горна фиока што може да се навалува)


### Отстранување на стаклената плоча



Фиг. 132 Стаклена плоча на фиоката што може да се навалува

- ▶ Притиснете ја стаклената плоча од долната страна нагоре на двете страни. (погледни Fig. 132)
- ▶ Извадете ја стаклената плоча нанапред.

## Поставување на стаклената плоча



Фиг. 133 Стаклена плоча на фиоката што може да се навалува

- Поставете ја стаклената плоча наосо зад штопните. (погледни Fig. 133)
- Спуштете ја стаклената плоча.
- Вметнете ја стаклената плоча кон задниот дел.
- Стаклената плоча се вметнува во лежиштето.

### 8.3.2 Вадење / поставување на стаклената плоча


Стаклената плоча може да се наоѓа под фиоката, во зависност од опремата.

Стаклената плоча може да се наоѓа под IceTower, во зависност од опремата.


Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Стаклената плоча се наоѓа под фиоката: Фиоката е извадена. (погледни 8.1 Фиоки)
- ☐ Полица на извлекување се наоѓа под IceTower: IceTower е изваден. (погледни 8.2 Полица на извлекување со IceTower)

### Отстранување на стаклената плоча




Фиг. 134 Пример за приказ на стаклената плоча\*




Фиг. 135 Пример за приказ на стаклената плоча\*

- Кренете ја стаклената плоча кај предниот дел.
- Извадете ја стаклената плоча напред.

## Поставување на стаклената плоча



Фиг. 136 Пример за приказ на стаклената плоча\*



Фиг. 137 Пример за приказ на стаклената плоча\*

- Поставете ја стаклената плоча наосо зад штопните.
- Спуштете ја стаклената плоча.
- Вметнете ја стаклената плоча кон задниот дел.

## 8.4 IceMaker

IceMaker служи исклучиво за правење коцки мраз во домашни количини.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- IceMaker е исчистен. (погледни 9 Одржување)
- Фиоката IceMaker е исчистена.
- Фиоката IceMaker е целосно вметната.

### 8.4.1 Правење коцки мраз

Капацитетот на правење зависи од температурата на замрзнување. Колку пониска температура, толку повеќе коцки мраз може да се направат за определено време.


Откако за првпат ќе го вклучите IceMaker, може да поминат до 24 часа, пред да се направи првата коцка мраз.

- Активирајте ја функцијата IceMaker.
- Правење многу коцки мраз: Активирајте ја функцијата MaxIce.
- Правење многу коцки мраз: Турнете и извадете го разделникот во фиоката IceMaker.
- Подеднакво распределете ги коцките мраз во фиоката за да може да собере поголема количина.
- Затворете ја фиоката: IceMaker автоматски започнува да прави коцки мраз повторно.

### Забелешка

Ако се достигне определена висина во фиоката IceMaker, повеќе нема да се прават коцки мраз. IceMaker не ја преполнува фиоката.

## 8.5 VarioSpace



Фиг. 138

Можете да ги отстраните фиоките и стаклените плочи од уредот. Со тоа ќе добиете повеќе простор за големи прехранбени производи, како пилешко месо, обично месо, големи делови од дивеч и високи печива. Тие може да се замрзнат како целина и потоа да се подготват.

► Внимавајте на максималното оптоварување на фиоките и стаклените плочи (погледни 10.1 Технички податоци).


## 8.6 Патрон за ладење

Патроните за ладење спречуваат пребрзо зголемување на температурата кога ќе снемат струја.

Патроните за ладење се наоѓаат во фиоката.

Патроните за ладење можете да ги чувате во полицата за замрзнување.

### 8.6.1 Употреба на патрони за ладење



Фиг. 139


Ако патроните за ладење се замрзнати:

► Поставете ги врз замрзнатите производи во горниот преден дел од делот за замрзнување.

## 8.7 Флексибилен разделник на фиоката за мраз

Фиоката за мраз на IceMaker содржи флексибилен разделник. По потреба можете да складирате поголеми количини коцки мраз или други прехранбени производи. Можете да го турнете или отстраните разделникот на фиоката за мраз.

### 8.7.1 Туркање на флексибилниот разделник на фиоката за мраз




Фиг. 140 Пример за разделникот на фиоката за мраз

► Турнете го разделникот на фиоката за мраз на посакуваната позиција.

### 8.7.2 Отстранување на флексибилниот разделник на фиоката за мраз

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Фиоката за коцки мраз е отстранета. (погледни 8.1 Фиоки)



Фиг. 141


► Кренете го задниот дел на разделникот на фиоката за мраз. Фиг. 141 (1)

► Извадете го разделникот на фиоката за мраз нагоре. Фиг. 141 (2)

### 8.7.3 Поставување на флексибилниот разделник на фиоката за мраз

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Фиоката за коцки мраз е отстранета. (погледни 8.1 Фиоки)



Фиг. 142

► Поставете го предниот дел од разделникот на фиоката за мраз. Фиг. 142 (1)

► Спуштете го задниот дел од разделникот на фиоката за мраз до дното на фиоката. Фиг. 142 (2)

## 9 Одржување

### 9.1 Расклопување / монтирање на лизгачките системи

#### 9.1.1 Инструкции за расклопување

Можете да расклопите некои лизгачки системи за да ги чистите. Уредот може да содржи разни лизгачки системи.

Следните лизгачки системи може или не може да се расклопат:

|                                                        |                                                                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Лизгачки систем                                        | може да се расклопи /<br>не може да се расклопи                             |
| Фиока на долниот дел од уредот или на стаклената плоча | не може да се расклопи                                                      |
| Фиока водена на стаклена плоча                         | може да се расклопи<br>(погледни Фиока водена на стаклена плоча)            |
| Горна фиока што може да се навалува                    | може да се расклопи<br>(погледни 9.1.3 Горна фиока што може да се навалува) |
| Фиока водена на ребрата од садот                       | може да се расклопи<br>(погледни 9.1.4 Фиока водена на ребрата од садот)    |
| IceTower                                               | може да се расклопи<br>(погледни 9.1.5 IceTower)                            |


## 9.1.2 Фиока на телескопски шини

### Фиока водена на стаклена плоча

#### Расклопување на лизгачкиот систем


Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Фиоката е извадена.
- ☐ Стаклената полица е извадена. (погледни 8.3 Стаклени плочи)



Фиг. 143 Стаклена плоча со шини


- ▶ Притиснете ги предните куки нагоре. (1)
- ▶ Турнете ги лизгачките шини настрана (2) и (3) кон назад.



Фиг. 144 Дополнителен дел на десното ребро од садот


- ▶ Извлекете го дополнителниот дел од реброто на садот.

### Монтирање на лизгачкиот систем



Фиг. 145 Стаклена плоча со шини

- ▶ Закачете ја шината на задната страна. (1)
- ▶ Вметнете ја шината на предната страна. (2)



Фиг. 146 Дополнителен дел на десното ребро од садот


- ▶ Притиснете го дополнителниот на реброто од садот.

## 9.1.3 Горна фиока што може да се навалува

#### Расклопување на лизгачкиот систем

Проверете дали се исполнети следните услови:


- ☐ Фиоката е извадена. (погледни 8.1.3 Горна фиока што може да се навалува)
- ☐ Стаклената полица е извадена. (погледни 8.3 Стаклени плочи)



Фиг. 147 Стаклена плоча со странични делови

- ▶ Извлекете го страничниот дел од стаклената плоча.

#### Монтирање на лизгачкиот систем



Фиг. 148 Стаклена плоча со странични делови


- ▶ Поставете го страничниот дел на задната страна.
- ▶ Притиснете ја предната страна од страничниот дел на стаклената плоча.

## 9.1.4 Фиока водена на ребрата од садот

#### Расклопување на лизгачкиот систем

Проверете дали се исполнети следните услови:


- ☐ Фиоката е извадена. (погледни 8.1.4 Фиока водена на ребрата од садот)



Фиг. 149 Дополнителен дел на десното ребро од садот

- Фатете го дополнителниот дел долу назад.
- Повлечете го дополнителниот дел назад настрана. Фиг. 149 (1)
- Повлечете го дополнителниот дел напред настрана. Фиг. 149 (2)


## Монтирање на лизгачкиот систем



Фиг. 150 Порамнување на дополнителниот дел

Во уредот се наоѓаат два различни дополнителни дела. Дополнителниот дел над најдолната фиока Фиг. 150 (2) има триаголен раб. Сите други дополнителни делови Фиг. 150 (1) имаат прави рабови.

- Поставете дополнителен дел Фиг. 150 (2) со триаголен раб врз најдолната фиока.
- Поставете дополнителен дел Фиг. 150 (1) со прав раб врз на сите други места.



Фиг. 151 Дополнителен дел на десното ребро од садот


- Поставете дополнителен дел напред на ребрата од садот. Фиг. 151 (1)
- Притиснете го дополнителниот дел назад. Фиг. 151 (2)

## 9.1.5 IceTower

### Расклопување на лизгачкиот систем


Проверете дали се исполнети следните услови:

- ❑ IceTower е изваден. (погледни 8.2 Полица на извлекување со IceTower)
- ❑ Стаклената полица е извадена. (погледни 8.3 Стаклените плочи)
- Оставете ја полицата на извлекување на маса.
- Можете лесно да ги извадите шините од стаклената плоча.




Фиг. 152 Стаклена плоча со шини и држачи

- Притиснете го држачот на задната страна (погледни Фиг. 152) и истовремено турнете ја шината наназад.



Фиг. 153 Стаклена плоча со шини и држачи


- Куките на шината се ослободуваат од држачот.
- Извадете ја шината од држачот.



Фиг. 154 Стаклена плоча со држачи


- Извлечете го држачот од стаклената плоча.

### Монтирање на лизгачкиот систем




Фиг. 155 Стаклена плоча со држачи

- Поставете го држачот на стаклената плоча.
- Турнете го држачот врз стаклената плоча докрај.



Фиг. 156 Амортизер

Амортизерот се прицврстува на левата шина. (погледни Fig. 156) На десната шина не се прицврстува амортизер.



Фиг. 157 Стаклена плоча со шини и држачи

Монтирање на шината **со** амортизер:

- ▶ Куките на шината поставете ги на отворите на **левиот** држач. Фиг. 157 (1)
  - ▶ Повлечете ги шините напред. Фиг. 157 (2)
  - ▶ Шината се слуша како се вметнува.
- Монтирање на шината **без** амортизер:
- ▶ Куките на шината поставете ги на отворите на **десниот** држач. Фиг. 157 (1)
  - ▶ Повлечете ги шините напред. Фиг. 157 (2)
  - ▶ Шината се слуша како се вметнува.

## 9.2 Одмрзнување на уредот

### 9.2.1 Одмрзнување со NoFrost

Одмрзнувањето се одвива автоматски преку системот NoFrost. Влагата се кондензира на испарувачот, привремено се одмрзнува и испарува.

Уредот не мора да се одмрзнува.

## 9.3 Чистење на уредот

### 9.3.1 Подготовка



#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од електричен удар!

- ▶ Извлечете го приклучокот на ладилникот или прекинете го напојувањето со струја.



#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар

- ▶ Не оштетувајте го водот за разладно средство.

- ▶ Испразнете го уредот.
- ▶ Извлечете го приклучокот од струја.

### 9.3.2 Чистење на внатрешниот простор

#### ВНИМАНИЕ

Несоодветно чистење!

Оштетувања на уредот.

- ▶ Користете исклучиво бели крпи за чистење и pH-неутрални детергенти за општа намена.
- ▶ Не користете абразивни или рапави пени или челична волна.
- ▶ Не користете остри и абразивни средства за чистење што содржат песок, хлорид или киселина.

- ▶ Пластични шишиња: чистете рачно со влажна, чиста крпа, млака вода и малку детергент.
- ▶ Метални шишиња: чистете рачно со влажна, чиста крпа, млака вода и малку детергент.

### 9.3.3 Чистење на опремата

#### ВНИМАНИЕ

Несоодветно чистење!

Оштетувања на уредот.

- ▶ Користете исклучиво бели крпи за чистење и pH-неутрални детергенти за општа намена.
- ▶ Не користете абразивни или рапави пени или челична волна.
- ▶ Не користете остри и абразивни средства за чистење што содржат песок, хлорид или киселина.

**Чистење со влажна, чиста крпа, млака вода и малку детергент:**

- Полица на извлекување IceTower
- Фиока
- Внимавајте: Не отстранувајте го магнетот од фиоката! Магнетот ѝ овозможува на функцијата IceMakers да работи.
- Флексибилен разделник во фиоката за коцки мраз IceMakers
- Полица за замрзнување

**Чистење со влажна крпа:**

- Телескопски шини
- Внимавајте: Маста во шините служи за подмачкување и не смее да се отстрани!

**Миене во машина за садови до 60 °C:**

- Лопатка за коцки мраз
- ▶ Расклопување на опремата: погледнете го соодветното поглавје.
- ▶ Чистење на опремата.

### 9.3.4 Чистење на IceMaker

IceMaker може да се чисти на различни начини.

Чистењето треба да се изврши при:

- ☐ Прва употреба
- ☐ Со приклучок за вода:  
Ако не го користите уредот повеќе од 5 дена.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Фиоката IceMaker е испразнета.
- ☐ Фиоката IceMaker е вметната.
- ☐ IceMaker е активиран.

**При прва употреба или кога не се користи подолго време**

Исчистете го IceMaker со функцијата TubeClean.

- ▶ Поставете празен сад од 1,5 l (макс. висина 10 cm) во фиоката под IceMaker.
- ▶ Активирајте ја функцијата TubeClean.
- ▶ Процесот на миене се подготвува (макс. 60 мин.): Симболот пулсира.
- ▶ Цревата за вода се мијат: Симболот пулсира.

- Процесот на миене е завршен: Функцијата е деактивирана автоматски.
- Извадете ја фиоката IceMaker и отстранете го садот.
- Исчистете ја фиоката IceMaker со топла вода и малку детергент.
- Вметнете ја фиоката IceMaker.
- Уредот автоматски започнува да прави коцки мраз.

Без филтер за вода

- Фрлете ги коцките направени 24 часа после првата тура.

## Кога треба да се чисти

Исчистете го IceMaker рачно.

- Извадете ја фиоката IceMaker и исчистете ја со топла вода и малку детергент.
- Вметнете ја фиоката IceMaker.
- Уредот автоматски започнува да прави коцки мраз.

## 9.3.5 После чистењето

- Избришете ги уредот и деловите со сува крпа.
  - Приклучете и вклучете го уредот.
  - Активирајте SuperFrost (погледни 7.2 Функции на уредот).
- Ако температурата не е доволно ниска:
- Поставете ги прехранбените производи.
  - Редовно чистете го уредот.

# 10 Помош за корисници

## 10.1 Технички податоци

| Опсег на температура |                  |
|----------------------|------------------|
| Замрзнување          | -28 °C до -15 °C |

| Максимална количина за замрзнување / 24 часа |                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Дел за замрзнување                           | за погледнете ја табличката со податоци под „способност за замрзнување .../ 4 часа“ |

| Максимална тежина за оптоварување на опремата                                                   |                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Опрема                                                                                          | Ширина на уредот 550 mm (погледнет е го делот за димензии на уредот во прирачникот за монтирање) | Ширина на уредот 600 mm (погледнете го делот за димензии на уредот во прирачникот за монтирање) | Ширина на уредот 700 mm (погледнет е го делот за димензии на уредот во прирачникот за монтирање) |
| Фиока на стаклена плоча (погледни 8.1.1 Фиока на долниот дел од уредот или на стаклената плоча) | 12 kg                                                                                            | 15 kg                                                                                           | --                                                                                               |
| Фиока водена на ребрата од садот (погледни 8.1.4 Фиока водена на ребрата од садот)              | 14 kg                                                                                            | 19 kg                                                                                           | 19 kg                                                                                            |

| Максимална тежина за оптоварување на опремата                                            |                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Опрема                                                                                   | Ширина на уредот 550 mm (погледнет е го делот за димензии на уредот во прирачникот за монтирање) | Ширина на уредот 600 mm (погледнете го делот за димензии на уредот во прирачникот за монтирање) | Ширина на уредот 700 mm (погледнет е го делот за димензии на уредот во прирачникот за монтирање) |
| Фиока водена на стаклена плоча (погледни 8.1.2 Фиока на телескопски шини)                | 12 kg                                                                                            | 15 kg                                                                                           | 22 kg                                                                                            |
| Најдолната фиока                                                                         | --                                                                                               | 11 kg                                                                                           | 19 kg                                                                                            |
| Горна фиока што може да се навалува (погледни 8.1.3 Горна фиока што може да се навалува) | --                                                                                               | 19 kg                                                                                           | 19 kg                                                                                            |

| Производство на коцки мраз со IceMaker          |                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Производство на коцки мраз / 24 часа            | При температура од -18 °C: 0,8 kg коцки мраз   |
| Максимално производство на коцки мраз / 24 часа | При активна функција MaxIce: 1,2 kg коцки мраз |

| Осветлување                                                                                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Класа на енергетска ефикасност <sup>1</sup>                                                 | Извор на светлина |
| Производот содржи еден или повеќе извори на светлина од класата на енергетска ефикасност G. | LED               |

<sup>1</sup> Уредот може да содржи извори на светлина од различни класи на енергетска ефикасност. Зададена е најниската класа за енергетска ефикасност.

За уреди со WLAN-врска:

| Наведена фреквенција         |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Фреквенција                  | 2,4 GHz                                               |
| Максимална емитувана моќност | < 100 mW                                              |
| Намена на радиоопрема        | Дел од локалната WLAN-мрежа за податочна комуникација |

## 10.2 Бучава при работа

Уредот создава разни звуци додека работи.

- При **послабо ладење** уредот заштедува енергија, но работи подолго. Јачината на звукот е **помала**.
- При **посилно ладење** прехранбените производи се ладат побрзо. Јачината на звукот е **поголема**.

Примери:

- активирани функции (погледни 7.2 Функции на уредот)
- вклучен вентилатор
- свежи поставени прехранбени производи
- висока амбиентална температура
- долго време отворена врата

| Бучава                  | Можни причини                                                   | Тип бучава                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Брборење и<br>клокотење | Разладно средство тече низ водот.                               | нормален звук при работа      |
| Шуштење и<br>шумолење   | Разладно се вбригува во водот.                                  | нормален звук при работа      |
| Зуење                   | Уредот лади. Јачината на звукот зависи од моќноста на ладењето. | нормален звук при работа      |
| Придушени звуци         | Вратата се отвора и затвора со амортизер за затворање.          | нормален звук при работа      |
| Брмчење и<br>бучење     | Вентилаторот работи.                                            | нормален звук при работа      |
| Кликање                 | Компонентите се вклучуваат и исклучуваат.                       | нормален звук на преклопување |

| Бучава              | Можни причини                      | Тип бучава                    |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Свечкање и<br>зуење | Вентилите или се капаците активни. | нормален звук на преклопување |

| Бучава    | Можни причини                              | Тип бучава     | Отстранување                                                       |
|-----------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Вибрација | Несоодветно вградување                     | Звук за грешка | Проверете го вградувањето. Порамнете го уредот.                    |
| Тропање   | Опрема, Предмети во внатрешноста на уредот | Звук за грешка | Фиксирајте ги деловите. Треба да има растојание помеѓу предметите. |

## 10.3 Техничка пречка

Производот е конструиран и произведен за да овозможи безбедно функционирање и долг работен век. Но ако при работата се појави пречка, проверете дали пречката е поради грешка во работата. Во тој случај, дури и во гарантен период, трошоците треба сами да ги платите.

Следните пречки можете да ги отстраните сами:

### 10.3.1 Функција на уредот

| Грешка                                   | Причина                                                                      | Отстранување                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Уредот не работи.</b>                 | → Уредот не е вклучен.                                                       | ► Вклучете го уредот.                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                          | → Приклучокот за струја не се вметнува правилно во штекерот.                 | ► Проверете го приклучокот за струја.                                                                                                                                                                                                                  |
|                                          | → Осигурувачот на штекерот не работи.                                        | ► Проверете го осигурувачот.                                                                                                                                                                                                                           |
|                                          | → Нема струја                                                                | ► Уредот треба да биде исклучен.<br>► Заштита на прехранбените производи: Поставете патрони за ладење врз прехранбените производи или користете друг замрзнувач ако нема струја подолго време.<br>► Не замрзнувајте ги повторно одмрзнатите производи. |
|                                          | → Приклучокот за во фрижидер не се вметнува правилно во уредот.              | ► Проверете го приклучокот за во фрижидер.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Температурата не е доволно ниска.</b> | → вратата на уредот не е правилно затворена.                                 | ► Затворете ја вратата.                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          | → Доводот и одводот на воздух не се доволни.                                 | ► Ослободете и исчистете ги решетките за воздух.                                                                                                                                                                                                       |
|                                          | → Околната температура е превисока.                                          | ► Решение на проблемот: (погледни 2.5 Поле на примена на уредот)                                                                                                                                                                                       |
|                                          | → Уредот се отвора почесто или предолго.                                     | ► Почекајте да видите дали потребната температура ќе се постави самостојно. Ако не, обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)                                                                                              |
|                                          | → Поставена е преголема количина свежи прехранбени производи без SuperFrost. | ► Решение на проблемот: (погледни SuperFrost)                                                                                                                                                                                                          |

| Грешка                                                                              | Причина                                                                                    | Отстранување                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | → Температурата е поставена погрешно.                                                      | ► Поставете пониска температура и проверете после 24 часа.              |
|                                                                                     | → уредот се наоѓа преблизу до извор на топлина (шпорет, греење итн).                       | ► Преместете го уредот или изворот на топлина.                          |
|                                                                                     | → Уредот не е вметнат правилно во преградата од мебелот.                                   | ► Проверете дали уредот е вграден правилно и дали вратата се затвора.   |
| <b>Кедерот на вратата е неисправен или поради друга причина треба да се замени.</b> | → Кедерот на вратата може да се замени. Може да се замени без дополнителна помошна алатка. | ► Обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба) |
| <b>Уредот е подмрзнат или се кондензира вода.</b>                                   | → Кедерот на вратата може да се излезе од лежиштето.                                       | ► Проверете дали кедерот е правилно поставен во лежиштето.              |

## 10.3.2 Опрема

| Грешка                                    | Причина                                            | Отстранување                                                                         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IceMaker не се вклучува.</b>           | → Уредот и IceMaker не се приклучени.              | ► Приклучете го уредот (погледнете го прирачникот за монтажа).                       |
| <b>IceMaker не прави коцки мраз.</b>      | → IceMaker не е вклучен.                           | ► Активирајте IceMaker.                                                              |
|                                           | → Фиоката на IceMakers не е затворена правилно.    | ► Затворете ја фиоката правилно.                                                     |
|                                           | → Приклучокот за вода не е отворен.                | ► Отворете го приклучокот за вода.                                                   |
| <b>Внатрешното осветлување не работи.</b> | → Уредот не е вклучен.                             | ► Вклучете го уредот.                                                                |
|                                           | → Вратата е отворен повеќе од 15 минути.           | ► Внатрешното светло се исклучува автоматски ако вратата е отворена околу 15 минути. |
|                                           | → LED-светлото е неисправно или капакот е оштетен. | ► Обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)              |

Auto  
Door

## AutoDoor ЧПП

| Грешка                                                    | Причина                                                         | Отстранување                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Вратата се отвора со изменета брзина.</b>              | → Брзината зависи од оптовареноста на вратата.                  | ► Нема потреба да реагирате.                                                                                          |
| <b>Вратата е блокирана или вратата се отвора потешко.</b> | → Се создава негативен притисок кога вратата се отвора почесто. | ► Почекајте или отворете ја вратата со рака.                                                                          |
| <b>Моторот се стопира и вратата не се отвора.</b>         | → Нешто ја попречува вратата.                                   | ► Отстранете ги пречките.<br>► Вметнете ги фиоките целосно.<br>► Почекајте малку.<br>► Придвижете ја вратата со рака. |
|                                                           | → Механиката е блокирана.                                       | ► Спречете оштетување на шарките: Не движете ја вратата спротивно од моторот.                                         |

| Грешка                                                                            | Причина                                                    | Отстранување                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | → Моторот е прегреан.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4.1 Обраќање до корисничката служба)</li> <li>▶ Оставете го моторот да се излади.</li> <li>▶ Почекајте малку.</li> <li>▶ Придвижете ја вратата со рака.</li> </ul> |
| Аголот на отворање на вратата не се зачувува.                                     | → Аголот на отворање на вратата е премал.                  | ▶ Повторно поставување на аголот на отворање на вратата: Изберете агол од најмалку 70°. Liebherr препорачува најмалку 90° за да можете да ги извлекувате фиоките слободно. (погледни AutoDoor )                                                              |
| Вратата не реагира на тропкање.                                                   | → Тропкањето е преслабо.                                   | ▶ Зголемете ја чувствителноста на сензорот за тропкање. Сензорот за тропкање се наоѓа на страната на шарките, на тесната страна од вратата. (погледнете го прирачникот за монтажа)                                                                           |
|                                                                                   | → Функцијата за тропкање не е активирана.                  | ▶ Активирајте ја функцијата AutoDoor. (погледни AutoDoor )                                                                                                                                                                                                   |
| Вратата не се затвора со гласовна наредба.                                        | → Гласовниот помошник не е поставен.                       | ▶ Поставување на гласовниот помошник. (погледни AutoDoor )                                                                                                                                                                                                   |
|  | → Дополнителни информации и упатства можете да најдете на: | ▶ <a href="http://home.liebherr.com/faq-autodoor">home.liebherr.com/faq-autodoor</a>                                                                                                                                                                         |

## 10.4 Корисничка служба

Прво обидете се сами да ја отстраните грешката (погледни 10 Помош за корисници) . Ако не можете, обратете се до корисничката служба.

Адресата можете да ја најдете во приложената брошура „Liebherr-Service“ или на [home.liebherr.com/service](http://home.liebherr.com/service).



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Непрофесионална поправка!

Повреди.

- ▶ Поправките на уредот и кабелот за струја коишто не се наведени (погледни 9 Одржување) , треба да ги изведува само корисничката служба.
- ▶ Оштетениот кабел за струја може да го замени само производителот или неговата корисничката служба или друго квалификувано лице.
- ▶ Кај уреди со IEC-приклучок, замената смеат да ја извршат и корисниците.

### 10.4.1 Обраќање до корисничката служба

Проверете дали се достапни следните информации за уредот:

- ☐ Ознака на уредот (модел и индекс)
- ☐ Сервисен бр. (сервис)
- ☐ Сериски бр. (S-Nr.)

- ▶ Повикајте ги информациите за уредот преку екранот. (погледни Информации за уредот)


-или-

- ▶ Информациите на уредот се наоѓаат на табличката. (погледни 10.5 Табличка со податоци)
- ▶ Запишете ги информациите за уредот.
- ▶ Известете ја корисничката служба: Споделете ги грешките и информациите за уредот.
- ▶ Ова овозможува брзо и правилно сервисирање.

- ▶ Следете ги понатамошните инструкции од корисничката служба.

## 10.5 Табличка со податоци

Табличката со податоци се наоѓа зад фиоката во внатрешната страна на уредот.



Фиг. 158

- (1) Назнака на уредот
- (2) Сервисен бр.
- (3) Сериски бр.
- ▶ Прочитајте ги информациите од табличката со податоци.

## 11 Отстранување од употреба

- ▶ Испразнете го уредот.
- ▶ Деактивирајте ја функцијата IceMaker. (погледни Деактивирање наIceMaker и MaxIce)
- ▶ Исклучување на уредот. (погледни Исклучување и вклучување на уредот)
- ▶ Извлекете го приклучокот од штекерот за струја.
- ▶ По потреба, отстранете го приклучокот за во фрижидер: Извлекете го приклучокот за во фрижидер од уредот и истовремено придвижете го налево и надесно.
- ▶ Исклучете го уредот. (погледни 9.3 Чистење на уредот)
- ▶ Оставете ја вратата отворена за да не се појават непријатни мириси.

## 12 Фрлање

### 12.1 Подготовка на уредот за фрлање



Liebherr поставува батерии во некои уреди. Поради еколошки причини, законите во ЕУ го обврзуваат крајниот корисник да ги отстрани батериите од стариот уред пред фрлање. Ако уредот содржи батерии, на него се поставени соодветни инструкции.

Сијалички За да можете сами да ги отстраните сијаличките без да ги оштетите, извадете ги непосредно пред да го фрлите уредот.

- Исклучете го уредот.
- По можност: Извадете ги сијаличките без да ги оштетите.

### 12.2 Соодветно фрлање на уредот



Уредот сè уште содржи вредни материјали и мора да се фрли одделно од вообичаениот отпад.



Фрлете ги батериите од стариот уред. Можете бесплатно да ги вратите батериите кај дистрибутерот и во центрите за рециклажа.

Сијалички

Фрлете ги извадените сијалички преку соодветните системи за собирање.

За Германија:

Уредот можете бесплатно да го фрлите во локалните центри за рециклажа во контејнер од класа 1. При купување ладилник / замрзнувач и продажен простор > 400 m<sup>2</sup>, дистрибутерот го зема стариот уред бесплатно.




#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Разладно средство и масло што истекуваат!

Оган. Разладното средство е еколошко, но запаливо. Маслото е запаливо. При поголема концентрација и во допир со надворешен извор на топлина, разладното средство и маслото што истекуваат може да се запалат.

- Не оштетувајте ги цревата за разладно средство и компресорот.

- Следете ги инструкциите за пренесување на уредот.
- Испратете го уредот без оштетување.
- Фрлете ги батериите, сијаличките и уредот според горенаведените инструкции.



[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**МК** Вграден фрижидер за замрзнување

Датум на издавање: 20250729


**Бр. на артикл-  
индекс: 7088436-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH  
Memminger Straße 77-79  
88416 Ochsenhausen  
Deutschland



Инструкции за  
употреба

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



# LIEBHERR

# Содржина

|           |                                                                  |           |                                                                                   |                                      |    |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|
| <b>1</b>  | <b>Општи безбедносни инструкции.....</b>                         | <b>3</b>  |  | CleaningMode.....                    | 20 |
| <b>2</b>  | <b>Краток преглед на уредот.....</b>                             | <b>5</b>  |  | Осветленост на екранот.....          | 20 |
| 2.1       | Испорачана опрема.....                                           | 5         |  | Аларм за врата.....                  | 21 |
| 2.2       | Преглед на уредот и опремата.....                                | 5         |  | Тон AutoDoor .....                   | 21 |
|           | AutoDoor.....                                                    | 5         |  | Забрана за внесување податоци.....   | 21 |
| 2.4       | SmartDevice.....                                                 | 5         |  | Јазик.....                           | 22 |
| 2.5       | Поле на примена на уредот.....                                   | 6         |  | Информации за уредот.....            | 22 |
| 2.6       | Сообразност.....                                                 | 6         |  | Софтвер.....                         | 22 |
| 2.7       | SVHC-материјали според регулативата REACH..                      | 6         |  | Потсетник.....                       | 23 |
| 2.8       | EPREL-база на податоци.....                                      | 6         |  | Демо-режим.....                      | 23 |
| 2.9       | Резервни делови.....                                             | 6         |  | Ресетирање до фабрички поставки..... | 24 |
| <b>3</b>  | <b>Функционалност на екранот Touch &amp; Swipe.....</b>          | <b>7</b>  |                                                                                   |                                      |    |
| 3.1       | Навигација и објаснување на симболите.....                       | 7         |                                                                                   |                                      |    |
| 3.2       | Менија.....                                                      | 7         |                                                                                   |                                      |    |
| 3.3       | Режим на мирување.....                                           | 8         |                                                                                   |                                      |    |
| <b>4</b>  | <b>Пуштање во употреба.....</b>                                  | <b>8</b>  |                                                                                   |                                      |    |
| 4.1       | Вклучување на уредот (прва употреба).....                        | 8         |                                                                                   |                                      |    |
| 4.2       | Вклучување на функцијата InfinitySpring*.....                    | 8         |                                                                                   |                                      |    |
| 4.3       | Вклучување на функцијата HydroBreeze.....                        | 9         |                                                                                   |                                      |    |
| <b>5</b>  | <b>Складирање.....</b>                                           | <b>9</b>  |                                                                                   |                                      |    |
| 5.1       | Инструкции за складирање.....                                    | 9         |                                                                                   |                                      |    |
| 5.2       | Дел за ладење.....                                               | 9         |                                                                                   |                                      |    |
| 5.3       | BioFresh.....                                                    | 9         |                                                                                   |                                      |    |
| 5.4       | ***-фиока за замрзнување*.....                                   | 9         |                                                                                   |                                      |    |
| 5.5       | Времиња на складирање.....                                       | 10        |                                                                                   |                                      |    |
| <b>6</b>  | <b>Заштеда на енергија.....</b>                                  | <b>11</b> |                                                                                   |                                      |    |
| <b>7</b>  | <b>Ракување.....</b>                                             | <b>11</b> |                                                                                   |                                      |    |
| 7.1       | Елементи за контрола и прикажување.....                          | 11        |                                                                                   |                                      |    |
| 7.1.1     | Приказ на статусот.....                                          | 11        |                                                                                   |                                      |    |
| 7.1.2     | Симболи.....                                                     | 11        |                                                                                   |                                      |    |
| 7.2       | Функции на уредот.....                                           | 11        |                                                                                   |                                      |    |
| 7.2.1     | Забелешки за функциите на уредот.....                            | 11        |                                                                                   |                                      |    |
|           | Исклучување и вклучување на уредот.....                          | 11        |                                                                                   |                                      |    |
|           | WLAN.....                                                        | 12        |                                                                                   |                                      |    |
|           | Температура.....                                                 | 13        |                                                                                   |                                      |    |
|           | Единица мерка за температура.....                                | 13        |                                                                                   |                                      |    |
|           | BioFresh B-Value .....                                           | 14        |                                                                                   |                                      |    |
|           | D-Value.....                                                     | 14        |                                                                                   |                                      |    |
|           | AutoDoor .....                                                   | 14        |                                                                                   |                                      |    |
|           | SuperCool.....                                                   | 17        |                                                                                   |                                      |    |
|           | PartyMode .....                                                  | 17        |                                                                                   |                                      |    |
|           | HolidayMode.....                                                 | 18        |                                                                                   |                                      |    |
|           | SabbathMode.....                                                 | 18        |                                                                                   |                                      |    |
|           | EnergySaver .....                                                | 19        |                                                                                   |                                      |    |
|           | HydroBreeze.....                                                 | 19        |                                                                                   |                                      |    |
| <b>8</b>  | <b>Опрема.....</b>                                               | <b>27</b> |                                                                                   |                                      |    |
| 8.1       | Комора за замрзнување со 4 ѕвездички*.....                       | 27        |                                                                                   |                                      |    |
| 8.2       | Полици на вратата.....                                           | 27        |                                                                                   |                                      |    |
| 8.3       | Полици.....                                                      | 30        |                                                                                   |                                      |    |
| 8.4       | Делива полица.....                                               | 30        |                                                                                   |                                      |    |
| 8.5       | VarioSafe .....                                                  | 31        |                                                                                   |                                      |    |
| 8.6       | InfinitySpring*.....                                             | 33        |                                                                                   |                                      |    |
| 8.7       | Место за плоча за печење.....                                    | 33        |                                                                                   |                                      |    |
| 8.8       | Променлива полица за шишиња.....                                 | 34        |                                                                                   |                                      |    |
| 8.9       | Фиоки.....                                                       | 34        |                                                                                   |                                      |    |
| 8.10      | Капак на Fruit & Vegetable-преграда.....                         | 35        |                                                                                   |                                      |    |
| 8.11      | HydroBreeze.....                                                 | 36        |                                                                                   |                                      |    |
| 8.12      | Сад за путер.....                                                | 37        |                                                                                   |                                      |    |
| 8.13      | Полица за јајца.....                                             | 37        |                                                                                   |                                      |    |
| 8.14      | Држач за шишиња.....                                             | 37        |                                                                                   |                                      |    |
| 8.15      | FlexSystem.....                                                  | 37        |                                                                                   |                                      |    |
| <b>9</b>  | <b>Одржување.....</b>                                            | <b>38</b> |                                                                                   |                                      |    |
| 9.1       | Филтер со активен јаглен FreshAir.....                           | 38        |                                                                                   |                                      |    |
| 9.2       | Резервоар за вода*.....                                          | 38        |                                                                                   |                                      |    |
| 9.3       | Филтер за вода*.....                                             | 39        |                                                                                   |                                      |    |
| 9.4       | Расклопување / монтирање на лизгачките системи.....              | 39        |                                                                                   |                                      |    |
| 9.5       | Отстранување / поставување на променливата полица за шишиња..... | 40        |                                                                                   |                                      |    |
| 9.6       | Капак на Fruit & Vegetable-преграда.....                         | 40        |                                                                                   |                                      |    |
| 9.7       | Одмрзнување на уредот.....                                       | 40        |                                                                                   |                                      |    |
| 9.8       | Рачно одмрзнување на комората за замрзнување*.....               | 41        |                                                                                   |                                      |    |
| 9.9       | Чистење на уредот.....                                           | 41        |                                                                                   |                                      |    |
| <b>10</b> | <b>Помош за корисници.....</b>                                   | <b>42</b> |                                                                                   |                                      |    |
| 10.1      | Технички податоци.....                                           | 42        |                                                                                   |                                      |    |
| 10.2      | Бучава при работа.....                                           | 42        |                                                                                   |                                      |    |
| 10.3      | Техничка пречка.....                                             | 42        |                                                                                   |                                      |    |
| 10.4      | Корисничка служба.....                                           | 45        |                                                                                   |                                      |    |
| 10.5      | Табличка со податоци.....                                        | 45        |                                                                                   |                                      |    |
| <b>11</b> | <b>Отстранување од употреба.....</b>                             | <b>45</b> |                                                                                   |                                      |    |
| <b>12</b> | <b>Фрлање.....</b>                                               | <b>45</b> |                                                                                   |                                      |    |
| 12.1      | Подготовка на уредот за фрлање.....                              | 45        |                                                                                   |                                      |    |

## 12.2 Соодветно фрлање на уредот..... 45

Произведувачот постојано работи на понатамошно развивање на сите типови и модели. Затоа ве молиме за разбирање дека мораме да го задржиме правото на измена на формата, опремата и технологијата.

| Симбол | Објаснување                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Прочитајте го прирачникот</b><br>За да ги запознаете сите предности на новиот уред, внимателно прочитајте ги инструкциите во овој прирачник.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | <b>Дополнителни информации на интернет</b><br>Дигиталниот прирачник со целосни информации и дополнителни јазици можете да го најдете на интернет преку QR-кодот на предната страна од прирачникот или со внесување на сервисниот број на <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> .<br>Сервисниот број се наоѓа на табличката со податоци:<br><br>Фиг. Пример за приказ |
|        | <b>Проверка на уредот</b><br>Проверете дали има оштетување при транспортот на сите делови. Ако имате рекламација, обратете се до дистрибутерот или корисничката служба.                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | <b>Разлики</b><br>Прирачникот важи за повеќе модели, па затоа може да постојат некои разлики. Деловите, што се однесуваат на определени уреди, се означени со ѕвездичка (*).                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | <b>Инструкции и резултати од ракувањето</b><br>Инструкциите за ракување се означени со ►. Резултатите од ракувањето се означени со ▷.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | <b>Видеа</b><br>На YouTube-каналот на Liebherr-Hausgeräte се поставени видеа за уредите.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Лиценци за слободен софтвер:

Уредот содржи софтверски компоненти што користат лиценци за слободен софтвер. Информациите за користените лиценци за слободен софтвер можете да ги погледнете овде: [home.liebherr.com/open-source-licences](http://home.liebherr.com/open-source-licences)

Овој прирачник за употреба важи за:

IRBA.. 41.. / 51..

## 1 Општи безбедносни инструкции

Внимателно чувајте го прирачникот за употреба за да може да ви биде достапен во секое време.

Кога ќе го дадете уредот на следниот корисник, со него дадете го и прирачникот за употреба.

Внимателно прочитајте го прирачникот пред употреба за да можете правилно да го користите уредот. Следете ги упатствата, безбедносните инструкции и предупредувањата во него. Тие се важни за безбедно и беспрекорно инсталирање и употреба.

### Опасности за корисникот:

- Уредот може да го користат деца и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или помалку искуство и знаење, ако се надгледувани или обучени за безбедна употреба на уредот и ако ги разбираат опасностите што може да произлезат.  
Децата не смеат да си играат со уредот. Децата не смеат да го чистат или одржуваат уредот без надзор. Децата од 3 - 8 години смеат да го полнат и празнат уредот. Децата под 3 години треба да ги чувате подалеку од уредот, ако не ги надгледувате постојано.
- Мора лесно да се пристапува до штекерот за да може веднаш да се исклучи уредот од струја при итни случаи. Мора да се наоѓа настрана од задниот дел на уредот.
- Кога го исклучувате уредот од струја, фатете го приклучокот. Не влечете го кабелот.
- Во случај на дефект, извлекете го приклучокот од струја или исклучете го осигурувачот.
- Не оштетувајте го кабелот за струја. Не користете го уредот со неисправен кабел за струја.
- Поправките и интервенциите на уредот може да ги изведува само корисничката служба или од соодветно обучен персонал.
- Вградете, приклучете и фрлете го уредот според инструкциите во прирачникот.
- Користете го уредот само кога е вграден.
- Произведувачот не сноси одговорност за оштетувања предизвикани од погрешно поставен фиксен приклучок за вода.\*

### Опасност од пожар:

- Разладното средство (податоци на соодветната табличка) е еколошко, но запаливо. Истеченото разладно средство може да се запали.

# Општи безбедносни инструкции

- Не оштетувајте ги цревата за разладно средство.
- Не поставувајте извори на запалување во внатрешниот простор на уредот.
- Не користете електрични апарати во внатрешниот простор на уредот (на пр., уреди за чистење со пареа, уреди за греење, апарат за сладолед итн.).
- Ако истече разладно средство: Не поставувајте отворен оган или извори на запалување во близина на местото каде што истекува. Добро проветрете ја просторијата. Известете ја корисничката служба.
- Не чувајте во уредот експлозивни материјали или спреови со запалива содржина, како на пр., бутан, пропан, пентан итн. Таквите спреови може да се препознаат по отпечатените податоци за содржината или по симболот со пламен. Гасовите што истекуваат може да се запалат од електрични делови.
- Запалените свеќи, сијалиците и другите предмети со отворен пламен чувајте ги подалеку за да не го запалат уредот.
- Алкохолните пијалаци или садовите што содржат алкохол треба да бидат затворени. Алкохолот што истекува може да се запали од електрични делови.

## Опасност од паѓање и навалување:

- Не користете ги држачите, фиоките, вратите итн. за качување или потпирање. Ова особено важи за децата.

## Опасност од труење од храна:

- Не консумирајте ги предолго чуваните прехранбени производи.

## Опасност од смрзнатини, отрпнатост и болки:

- Избегнувајте подолг контакт со ладни површини или ладни/замрзнати производи или преземете заштитни мерки, на пр., носете ракавици.

## Опасност од повреди и оштетување:

- Жешката пареа може да предизвика повреди. Не користете електрични уреди за греење или за чистење на пареа, отворен пламен или спреови за одмрзнување.
- Не отстранувајте го мразот со остри предмети.

## Опасност од гмечење:



Фиг. 1

- Не посегнувајте навнатре додека се затвора вратата.
- Не фаќајте ги шарките при отворање и затворање на вратата. Може да си ги згмечите прстите.

## Опасност од оштетување:

Ако вратата се затвори автоматски, извлечените фиоки и телескопски шини може да се оштетат.

- Вметнете ги фиоките целосно, пред да се затвори вратата автоматски.
- Ако фиоката е отстранета: Вметнете ги телескопските шини целосно, пред да се затвори вратата автоматски.

## Симболи на уредот:



Симболот може да се наоѓа на компресорот. Се однесува на маслото во компресорот и предупредува за следната опасност: Може да предизвика смрт ако се проголта или навлезе во дишните патишта. Оваа забелешка важи само за рециклирање. При нормален режим не постои никаква опасност.



Симболот се наоѓа на компресорот и означува опасност од запаливи материи. Не отстранувајте ја ознаката.



Оваа или слична ознака се наоѓа на задната страна од уредот. Посочува дека во вратата и/или куќиштето се наоѓаат вакуумски изолирани панели (VIP) или панели од перлит. Оваа забелешка важи само за рециклирање. Не отстранувајте ја ознаката.

## Внимавајте на предупредувањата и останатите специфични инструкции во другите поглавја:

|  |          |                                                                                                             |
|--|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ОПАСНОСТ | означува непосредно опасна ситуација, којашто ако не се спречи, доведува до смрт или тешки телесни повреди. |
|--|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                |                                                                                                        |
|--|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ | означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, може да доведе до смрт или тешки телесни повреди. |
|  | ВНИМАТЕЛНО     | означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, доведува до лесни или тешки телесни повреди.      |
|  | ВНИМАНИЕ       | означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, може да предизвика материјална штета.             |
|  | Забелешка      | означува корисни забелешки и совети.                                                                   |

- |                                                     |                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| (1) Контролни елементи                              | (11) HydroBreeze                      |
| (2) Комора за замрзнување со 4 свездички*           | (12) Капак на Fruit & Vegetable-Safe  |
| (3) Вентилатор со филтер со активен јаглен FreshAir | (13) Fruit & Vegetable-Safe           |
| (4) Сув заден сид                                   | (14) Отвор за празнење                |
| (5) Делива полица                                   | (15) Meat & Dairy-Safe                |
| (6) Полица                                          | (16) Табличка со податоци             |
| (7) InfinitySpring*                                 | (17) Полици на вратата                |
| (8) VarioSafe                                       | (18) Држач за шишиња                  |
| (9) Место за плоча за печење                        | (19) VarioBox                         |
| (10) Променлива полица за шишиња                    | (20) Сензор за функцијата за тропкање |

## Забелешка

► Преградите, фиоките и кошниците при испорака се поставени за да овозможат оптимална енергетска ефикасност. Измените на редоследот во зададените можности за лизгање од, на пр., преградите во делот за ладење, не влијаат врз потрошувачката на енергија.



## AutoDoor

Вашиот уред ја содржи функцијата AutoDoor.

Вратата можете да ја отворите на различни начини:

- со рака
- со потчукнување
- преку паметен телефон
- со гласовна наредба



### Сигнал за тропкање

Ја отворате и затворате вратата со тропкање со раката на неа. Звучниот сигнал го конфигурирате преку елементите за контрола и прикажување. Чувствителноста на сигналот за тропкање можете да ја менувате во секое време.



### Паметен телефон

Ја отворате и затворате вратата преку паметен телефон. За таа цел мора да ја инсталирате апликацијата SmartDevice на паметниот телефон и да го поврзете уредот преку WLAN. Сите поставки ги извршувате преку апликацијата SmartDevice.



### Гласовна наредба

Ја отворате и затворате вратата со гласовна наредба. За таа цел морате да ја инсталирате апликацијата SmartDevice на паметниот телефон, да го поврзете уредот преку WLAN и користете соодветен гласовен помошник. Сите поставки ги извршувате преку апликацијата SmartDevice.



Дополнителни информации и упатства можете да најдете на:

[home.liebherr.com/faq-autodoor](http://home.liebherr.com/faq-autodoor)

## 2 Краток преглед на уредот


### 2.1 Испорачана опрема

Проверете дали има оштетување при транспортот на сите делови. Ако имате рекламација, обратете се до дистрибутерот или корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)

Следните делови се содржат во испораката:

- Вграден уред
- Опрема (во зависност од моделот)
- Монтажен материјал (во зависност од моделот)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“
- Сервисна брошура

### 2.2 Преглед на уредот и опремата



Фиг. 2 Пример за приказ

#### Опсег на температура

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| (A) Дел за ладење | (C) Најладна зона |
| (B) BioFresh      |                   |

#### Опрема

## 2.4 SmartDevice

SmartDevice е решението за поврзување во мрежа за вашиот ладилник.

Ако уредот ја содржи опцијата SmartDevice или е подготвен за неа, можете брзо и едноставно да го

## Краток преглед на уредот

поврзете на вашата WLAN-мрежа. Со апликацијата SmartDevice можете да го користите уредот преку мобилен уред. Во апликацијата SmartDevice ви се достапни дополнителни функции и опции.

Уред со опција SmartDevice: Уредот ја поддржува функцијата SmartDevice. За да можете да го поврзете уредот со WLAN-мрежата, треба да ја преземете апликацијата SmartDevice.



Дополнителни информации за SmartDevice:

[smartdevice.liebherr.com](http://smartdevice.liebherr.com)

Преземање на апликацијата SmartDevice:



Откако ќе ја инсталирате и конфигурирате апликацијата SmartDevice, преку апликацијата SmartDevice и функцијата за WLAN (погледни WLAN) можете да го поврзете уредот на WLAN-мрежата.

### Забелешка

Функцијата SmartDevice не е достапна во следните земји: Русија, Белорусија, Казахстан.

## 2.5 Поле на примена на уредот

### Соодветна употреба

Уредот е исклучиво наменет за ладење прехранбени производи во домаќинството. Под тоа се подразбира, на пр., употребата

- во кујни за вработени, локали за спиење со појадок,
- за гости во селски куќи, хотели, мотели и други угостителски објекти,
- при кетеринг и слични услуги во трговија на големо.

Уредот не е наменет за замрзнување прехранбени производи.\*

Сите други типови употреба не се дозволени.

### Предвидлива погрешна употреба

Следните примени се исклучиво забранети:

- складирање и ладење лекови, крвна плазма, лабораториски препарати или слични медицински материјали и производи што подлежат на регулативата за 2007/47/E3
- примена на места со опасност од експлозија

Несоодветна употреба на уредот може да ја оштети или уништи складираната роба.

### Климатски класи

Уредот е наменет за употреба при ограничена амбиентална температура, во зависност од климатската класа. Соодветната климатската класа за вашиот производ е назначена на табличката со податоци.

### Забелешка

► За да се овозможи беспрекорна работа, придржувајте се до зададената амбиентална температура.

| Климатска класа | за амбиентална температура од |
|-----------------|-------------------------------|
| SN              | 10 °C до 32 °C                |
| N               | 16 °C до 32 °C                |
| ST              | 16 °C до 38 °C                |
| T               | 16 °C до 43 °C                |
| SN-ST           | 10 °C до 38 °C                |
| SN-T            | 10 °C до 43 °C                |

## 2.6 Сообразност

Извршена е проверка на водот на разладното средство. Кога е вграден, уредот ги задоволува важечките безбедносни прописи и соодветните регулативи.

За пазарот во ЕУ: Уредот одговара на регулативата 2014/53/EU.

За пазарот во GB: Уредот одговара на Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Целиот текст на изјавата за сообразност со ЕУ е достапна на веб-адресата: [www.liebherr.com](http://www.liebherr.com)

Фиоката BioFresh ги исполнува условите за преграда за разладување според DIN EN 62552:2020.

## 2.7 SVHC-материјали според регулативата REACH

На следниот линк можете да проверите дали вашиот уред ги содржи SVHC-материјалите според регулативата REACH: [home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html](http://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html)

## 2.8 EPREL-база на податоци

Од 1 март, 2021 година, информациите за енергетската ознака и условите за еколошки дизајн може да се најдат во европската база на податоци за производи (EPREL). Преку следниот линк <https://eprel.ec.europa.eu/> можете да пристапите до базата на податоци за производи. Таму ќе треба да ја внесете ознаката на моделот. Ознаката на моделот се наоѓа на плочката со податоци.

## 2.9 Резервни делови




Достапноста на резервните делови за функционалните делови и деловите од опремата што може да се складираат изнесува 15 години.

## 3 Функционалност на екранот Touch & Swipe

Уредот можете да го користите преку екранот Touch & Swipe. Со екранот Touch & Swipe (понатаму именуван „екран“) можете да ги избирате функциите на уредот со допир или со лизгање. Ако не вршите никакво дејство на екранот 10 секунди, приказот се враќа на нареденото мени или директно на приказот за статус.

### 3.1 Навигација и објаснување на симболите

На сликите се користат разни симболи за навигација со екранот. Следната табела ги објаснува симболите.


| Симбол                                                                             | Опис                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Допрете го екранот кратко:</b><br>Активирање/деактивирање на функцијата.<br>Потврдете го изборот.<br>Отворете го подменито.                                                                                        |
|    | <b>Допрете и држете го екранот определено време (на пр. 3 секунди):</b><br>Активирајте/деактивирајте ја функцијата или вредноста.                                                                                     |
|   | <b>Лизгајте надесно или налево:</b><br>Движете се низ менито.                                                                                                                                                         |
|  | <b>Кратко допрете го симболот за наназад:</b><br>Враќа едно ниво од менито наназад.                                                                                                                                   |
|  | <b>Допрете го симболот за наназад 3 секунди:</b><br>Враќа на приказот за статус.                                                                                                                                      |
|  | <b>Стрелка со час:</b><br>Трае повеќе од 10 секунди, додека се појави следниот приказ на екранот.                                                                                                                     |
|  | <b>Стрелка со внесено време:</b><br>Зададеното време трае, додека се појави следниот приказ на екранот.                                                                                                               |
|  | <b>Симбол „Отворање на менито за поставки“:</b><br>Одете до менито за поставки и отворете го.<br>По потреба: Одете до посакуваната функција во менито за поставки.<br>(погледни 3.2.1 Отворање на менито за поставки) |

| Симбол                                                                            | Опис                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Отворете го симболот „Напредно мени“:</b><br>Одете до напредното мени и отворете го.<br>По потреба: Одете до посакуваната функција во напредното мени.<br>(погледни 3.2.2 Отворање на напредното мени) |
| Нема дејство во рок од 10 секунди                                                 | Ако не вршите никакво дејство на екранот 10 секунди, приказот се враќа на нареденото мени или директно на приказот за статус.                                                                             |
| Отворање и повторно затворање на вратата.                                         | Ако ја отворите и веднаш ја затворите вратата, екранот се враќа директно на приказот за статус.                                                                                                           |


Забелешка: Сликите со екраните се претставени со англиски термини.

### 3.2 Менија

Функциите на уредот се распределени на повеќе менија:

| Мени                                                                                                    | Опис                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Главно мени                                                                                             | Кога го вклучувате уредот, автоматски се отвора главното мени. Оттука можете да одите до најважните функции на уредот, до менито за поставки и до напредното мени. |
| <br>Мени за поставки | Менито за поставки содржи дополнителни функции за поставување на уредот.                                                                                           |
| Напредно мени                                                                                           | Напредното мени содржи специјални функции за поставување на уредот. Пристапот до напредното мени е заштитен со кодот <b>1 5 1</b> .                                |

#### 3.2.1 Отворање на менито за поставки



Фиг. 3 Пример за приказ


- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Менито за поставки е отворено.
- По потреба: Одете до посакуваната функција.

# Пуштање во употреба

## 3.2.2 Отворање на напредното мени



Фиг. 4



Фиг. 5 Слика за пример, пристап со кодот 151

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Напредното мени е отворено.
- ▶ По потреба: Одете до посакуваната функција.

## 3.3 Режим на мирување

Ако не го допрете екранот 1 минута, преминува во режим на мирување. Приказот се затемнува при режим на мирување.

### 3.3.1 Завршување на режимот на мирување

- ▶ Кратко допрете го екранот со прстите.
- ▶ Режимот на мирување е завршен.

## 4 Пуштање во употреба


### 4.1 Вклучување на уредот (прва употреба)

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Уредот е вграден и поврзан според прирачникот за употреба.
- ☐ Сите лепливи ленти, лепливи и заштитни фолии како и елементи за заштита при транспорт во и на уредот се отстранети.
- ☐ Сите рекламни материјали од фиоките се извадени.
- ☐ Функционалноста на екранот Touch & Swipe е позната. (погледни 3 Функционалност на екранот Touch & Swipe)

**Вклучете го уредот преку екранот Touch & Swipe:**

- ▶ Ако екранот се наоѓа во режим на мирување: Допрете го екранот кратко.
- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.



Фиг. 6 Пример за приказ

- ▶ Активирајте AutoDoor. (погледни AutoDoor)
- или-
- ▶ Не активирајте AutoDoor.

### Забелешка

Ако не активирате AutoDoor, вратата можете да ја отворите или затворите со рака.

- ▶ Се појавува приказот за статус.
- ▶ Уредот лади на фабрички поставената температура.
- ▶ Уредот стартува во демо-режим (се појавува приказот за статус со DEMO): Ако уредот стартува во демо-режим, можете да го исклучите демо-режимот во следните 5 минути. (погледни Демо-режим)

### Дополнителни информации:

- Вклучете ја функцијата InfinitySpring. (погледни 4.2 Вклучување на функцијата InfinitySpring\*) \*
- Вклучете ја функцијата HydroBreeze. (погледни 4.3 Вклучување на функцијата HydroBreeze)
- Вклучете ја функцијата SmartDevice. (погледни 2.4 SmartDevice) и (погледни WLAN)

### Забелешка

Произведувачот препорачува:

- ▶ Поставување прехранбени производи: почекајте околу 6 часа, додека се постигне поставената температура.
- ▶ **Замрзнете ги производите на -18 °C или поладно.\***
- ▶ Следете ги инструкциите за складирање. (погледни 5.1 Инструкции за складирање)

### Забелешка

Можете да набавите дополнителна опрема од продавницата Liebherr-Hausgeräte на [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

### 4.2 Вклучување на функцијата InfinitySpring\*

Ако вашиот уред ја содржи функцијата InfinitySpring, пред **првата употреба** морате да го извадите воздухот од системот за вода за InfinitySpring и да го исчистите InfinitySpring.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Приклучокот за вода е поставен. Погледнете го Installation Guide или прирачникот за монтажа.
- ☐ Резервоарот за вода е поставен. Погледнете го Installation Guide или прирачникот за монтажа.
- ☐ Филтерот за вода е поставен. Погледнете го Installation Guide или прирачникот за монтажа.\*
- ☐ Уредот е вграден и поврзан целосно.

#### 4.2.1 Отстранете го воздухот од системот за вода

- ▶ Отворете ја вратата на уредот.
- ▶ Притиснете ја чашата за пиење на долниот дел од диспанзерот InfinitySpring.

- ▶ Горниот дел се движи кон надвор и во чашата струи воздух или тече вода.
- ▶ Продолжете со процесот додека во чашата тече рамномерен млаз вода.
- ▶ Воздухот од системот за вода е отстранет.

## 4.2.2 Чистење на InfinitySpring

(погледни 9.9.4 Чистење на InfinitySpring \*)

## 4.3 Вклучување на функцијата HydroBreeze

Ако уредот содржи HydroBreeze, морате **да го исчистите** HydroBreeze пред првата употреба.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Уредот е вграден и поврзан целосно.
- ▶ Исчистете го HydroBreeze. (погледни 9.9.5 Чистење на HydroBreeze)
- ▶ Наполнете го резервоарот за вода. (погледни 8.11.1 Полнење на резервоарот за вода)
- ▶ Активирајте HydroBreeze. (погледни HydroBreeze)

# 5 Складирање

## 5.1 Инструкции за складирање



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар од електрични уреди!

Ако користите електрични уреди во делот за прехранбени производи на вашиот уред, може да дојде до пожар.

- ▶ Не користете електрични апарати во просторот за прехранбени производи на уредот, ако не се препорачани од производителот.

### Забелешка

Потрошувачката на енергија се зголемува и моќноста за ладење се намалува, ако нема доволно вентилација.

- ▶ Отворите за воздух треба да се слободни постојано.

Внимавајте на следните инструкции за складирање:

- Отворите за воздух на вентилаторот треба да бидат отворени.
- Во фиоката за замрзнување: Добро спакувајте ги прехранбените производи.\*
- Прехранбените производи, што лесно примаат или испуштаат мирис или вкус, ставете ги во затворени садови или покријте ги.
- Ставете го свежото месо или свежата риба во чисти, затворени садови. Со тоа месото или рибата нема да ги допираат другите или да капат врз другите прехранбени производи.
- Чувајте ги течностите во затворени садови.
- Прехранбените производи треба да се чуваат на растојание за да може воздухот да циркулира слободно.
- Чувајте ги прехранбените производи како што е наведено на пакувањето.
- Внимавајте на рокот на траење назначен на пакувањето.

### Забелешка

Ако не ги следите овие инструкции, прехранбените производи може да се расипат.

## 5.2 Дел за ладење

Во уредот се создаваат различни температурни зони поради циркулацијата на воздухот. Различните температурни зони можете да ги погледнете во прегледот за уредот и опремата. (погледни 2.2 Преглед на уредот и опремата)

### 5.2.1 Подредување на прехранбените производи

- ▶ Горен дел и врата: Чувајте путер, сирење, конзерви и туби.
- ▶ Најладна температурна зона: Чувајте лесно расипливи прехранбени производи, како на пример, готови јадења.

## 5.3 BioFresh

BioFresh овозможува подолго чување на некои свежи производи во споредба со вообичаеното ладење.

### Забелешка

Ако паднат температурите под 0 °C, прехранбените производи може да замрзнат.

- ▶ Зеленчуците чувствителни на ладно, како краставица, модар патлиџан, тиквички и јужните овошја чувајте ги во делот за ладење.

### 5.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

При ова се поставува клима за складирање блиску до 0 °C. Капакот од фиоката овозможува постојано стабилна влажност на воздухот. Оваа клима за складирање е соодветна за чување неспакувани прехранбени производи што содржат многу влага (на пр., салата, зеленчук, овошје).

Влажноста на воздухот во фиоката зависи од влажноста што ја содржат поставените производи и од тоа колку често се отвора вратата. Можете да ја регулирате влажноста на воздухот.

### Подредување на прехранбените производи

- ▶ Чувајте неспакувани овошје и зеленчук. Ако влажноста на воздухот е превисока:
- ▶ Регулирање на влажноста на воздухот.

### 5.3.2 Meat & Dairy-Safe

При ова се поставува клима за складирање блиску до 0 °C. Оваа клима за складирање е соодветна за чувствителни прехранбени производи (на пр., млечни производи, месо, риба, колбаси).

### Подредување на прехранбените производи

- ▶ Чувајте суви и спакувани прехранбени производи.

## 5.4 \*\*\*\*-фиока за замрзнување\*

Тука се постигнува сува клима за мрзнење при -18 °C. Климата е соодветна за чување замрзната храна и производи повеќе месеци, за подготовка на коцки мраз или за замрзнување свежи прехранбени производи.

Температурата на воздухот во фиоката за замрзнување, измерена со термометар или други мерни апарати, може да варира. Температурните варирања во полупразна или празна фиока за замрзнување се големи и може да се постигнат и температури потопли од -18 °C.

# Складирање

## 5.4.1 Замрзнување прехранбени производи

Можете да замрзнете онолку свежи прехранбени производи во рок од 24 часа, колку што пишува на табличката со податоци (погледни 10.5 Табличка со податоци) под „Способност за замрзнување ... kg/24h“.

За да замрзнат брзо и целосно прехранбените производи, внимавајте на следните количини по пакување:

- Овошје и зеленчук до 1 kg
- Месо до 2,5 kg

### Подредување на прехранбените производи



#### ВНИМАТЕЛНО

Опасност од повреда поради скршено стакло! Шишињата и лименките со пијалаци може да пукнат при мрзнење. Ова особено важи за газирани пијалаци.

► Не замрзнувајте шишиња и лименки со пијалаци!

► Поставете ги спакуваните прехранбени производи во фиоката за замрзнување.

### Одмрзнување прехранбени производи



#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од труење од храна!

► Не замрзнувајте ги повторно одмрзнатите производи.

► Преработете ги одмрзнатите прехранбени производи што е можно побрзо.

Можете да ги одмрзнете прехранбените производи на различни начини:

- во делот за ладење
- во микробранова печка
- во рерна/рерна со топол воздух
- при собна температура

► Извадете само онолку прехранбени производи колку што ви се потребни.

## 5.5 Времиња на складирање

Зададените времиња на складирање се препорачани вредности.

За прехранбените производи со рок на траење важи датумот што е назначен на пакувањето.

### 5.5.1 Дел за ладење

Важи рокот на траење назначен на пакувањето.

### 5.5.2 BioFresh

| Препорачани вредности за времето на чување во Meat & Dairy-Safe |          |             |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| Путер                                                           | при 1 °C | до 90 дена  |
| Кашкавал                                                        | при 1 °C | до 110 дена |
| Млеко                                                           | при 1 °C | до 12 дена  |
| Колбас, сувомесни производи                                     | при 1 °C | до 8 дена   |
| Пилешко                                                         | при 1 °C | до 6 дена   |
| Свинско месо                                                    | при 1 °C | до 6 дена   |
| Телешко месо                                                    | при 1 °C | до 6 дена   |
| Дивеч                                                           | при 1 °C | до 6 дена   |

### Забелешка

► Имајте предвид дека прехранбените производи богати со протеини се расипуваат побрзо. Поточно, школките и раковите се расипуваат побрзо од риба, а рибата побрзо од месо.

| Препорачани вредности за времето на чување во Fruit & Vegetable-Safe |          |             |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| Зеленчук, салата                                                     |          |             |
| Артичоки                                                             | при 1 °C | до 14 дена  |
| Целер                                                                | при 1 °C | до 28 дена  |
| Карфиол                                                              | при 1 °C | до 21 дена  |
| Брокула                                                              | при 1 °C | до 13 дена  |
| Цикорија                                                             | при 1 °C | до 27 дена  |
| Мотовилка                                                            | при 1 °C | до 19 дена  |
| Грашок                                                               | при 1 °C | до 14 дена  |
| Кељ                                                                  | при 1 °C | до 14 дена  |
| Моркови                                                              | при 1 °C | до 80 дена  |
| Лук                                                                  | при 1 °C | до 160 дена |
| Келераба                                                             | при 1 °C | до 14 дена  |
| Марула                                                               | при 1 °C | до 13 дена  |
| Зелени растенија                                                     | при 1 °C | до 13 дена  |
| Праз                                                                 | при 1 °C | до 29 дена  |
| Печурки                                                              | при 1 °C | до 7 дена   |
| Ротквичка                                                            | при 1 °C | до 10 дена  |
| Прокељ                                                               | при 1 °C | до 20 дена  |
| Аспарагус                                                            | при 1 °C | до 18 дена  |
| Спанаќ                                                               | при 1 °C | до 13 дена  |
| Савоја                                                               | при 1 °C | до 20 дена  |
| Овошје                                                               |          |             |
| Кајсии                                                               | при 1 °C | до 13 дена  |
| Јаболка                                                              | при 1 °C | до 80 дена  |
| Крушки                                                               | при 1 °C | до 55 дена  |
| Капини                                                               | при 1 °C | до 3 дена   |
| Урми                                                                 | при 1 °C | до 180 дена |
| Јагода                                                               | при 1 °C | до 7 дена   |
| Смокви                                                               | при 1 °C | до 7 дена   |
| Боровинки                                                            | при 1 °C | до 9 дена   |
| Малини                                                               | при 1 °C | до 3 дена   |
| Рибизли                                                              | при 1 °C | до 7 дена   |
| Цреша                                                                | при 1 °C | до 14 дена  |
| Киви                                                                 | при 1 °C | до 80 дена  |
| Праски                                                               | при 1 °C | до 13 дена  |
| Сливи                                                                | при 1 °C | до 20 дена  |
| Брусница                                                             | при 1 °C | до 60 дена  |
| Рабарбара                                                            | при 1 °C | до 13 дена  |
| Огрозд                                                               | при 1 °C | до 13 дена  |
| Грозје                                                               | при 1 °C | до 29 дена  |

## 5.5.3 Фиока за замрзнување\*

| Препорачани вредности за времето на чување разни прехранбени производи |            |                |
|------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Сладолед                                                               | при -18 °C | 2 до 6 месеци  |
| Колбас, шунка                                                          | при -18 °C | 2 до 3 месеци  |
| Леб, печива                                                            | при -18 °C | 2 до 6 месеци  |
| Дивеч, свинско                                                         | при -18 °C | 6 до 9 месеци  |
| Риба, крупна                                                           | при -18 °C | 2 до 6 месеци  |
| Риба, ситна                                                            | при -18 °C | 6 до 8 месеци  |
| Сирење                                                                 | при -18 °C | 2 до 6 месеци  |
| Пилешко, телешко                                                       | при -18 °C | 6 до 12 месеци |
| Зеленчук, овошје                                                       | при -18 °C | 6 до 12 месеци |


## 6 Заштеда на енергија

- Постојано треба да има добра вентилација. Не покривајте ги отворите и решетките за воздух.
- Отворите за вентилатор треба да бидат отворени постојано.
- Не вградувајте го уредот на место што е изложено на директна сончева светлина ниту во близина на греење.
- Ако го вградите уредот директно до рерна, потрошувачката на енергија може малку да се зголеми. Тоа зависи од времето и интензитетот на употреба на рерната.
- Потрошувачката на енергија зависи од условите за инсталација, на пр., амбиенталната температура (погледни 2.5 Поле на примена на уредот) . При потопла амбиентална температура може да се зголеми потрошувачката на енергија.
- Отворете го уредот најмалку што може.
- Што пониска поставена температура, тоа поголема потрошувачка на енергија.
- Подредете ги прехранбените производи: [home.liebherr.com/food](http://home.liebherr.com/food).
- Чувајте ги сите прехранбени производи затворени и добро покриени. Се спречува создавање мраз.
- Чувајте ги прехранбените производи надвор што е можно пократко за да не се загреат премногу.
- Поставување топла храна: прво треба да ја достигне собната температура.
- Одмрзнете ја замрзната храна во просторот за ладење.\*
- Ако во уредот има дебел слој мраз: Одмрзнете го уредот.\*
- Користете ја функцијата HolidayMode (погледни HolidayMode) ако сте подолго време отсутни од дома.

## 7 Ракување

### 7.1 Елементи за контрола и прикажување

#### 7.1.1 Приказ на статусот



Фиг. 7 Екранот за статус ја прикажува тековната температура.

(1) Приказ на температурата за делот за ладење

(2) Приказ на температура BioFresh

Приказот за статус претставува приказ за излез и ја прикажува тековната температура. Оттаму се оди до функциите и поставките.

#### 7.1.2 Символи

Символите даваат информација за тековната состојба на уредот.

| Симбол | Состојба на уредот                                                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Standby</b><br>Уредот или температурната зона се исклучени.                                         |
|        | <b>Број што пулсира</b><br>Уредот работи. Температурата пулсира додека се појави поставената вредност. |
|        |                                                                                                        |
|        | <b>Симбол што пулсира</b><br>Уредот работи. Поставките се извршени.                                    |
|        |                                                                                                        |

### 7.2 Функции на уредот

#### 7.2.1 Забелешки за функциите на уредот

Функциите се поставени фабрички за да може уредот да биде целосно функционален.

Пред да ги измените, вклучите или исклучите функциите на уредот, проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Го прочитавте и разбравте описот на функционалноста на екранот. (погледни 3 Функционалност на екранот Touch & Swipe)
- ☐ Се запознавте со елементите за контрола и прикажување во вашиот уред.



#### Исклучување и вклучување на уредот

Со оваа функција го исклучувате и вклучувате целиот уред.

## Исклучување на уредот


Кога го исклучувате уредот се зачувуваат претходните поставки.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Упатствата за ракување (погледни 11 Отстранување од употреба) се извршени.



Фиг. 8




Фиг. 9

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Уредот е исклучен.
- Симболот за мирување се појавува на екранот.
- Екранот станува црн.

## Вклучување на уредот

Ако екранот се наоѓа во режим на мирување:

- Допрете го екранот кратко.



Фиг. 10 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Ако уредот се стартува во демо-режимот:
- Исклучување на демо-режимот. (погледни Исклучување на демо-режимот)
- Уредот е вклучен.
- Претходните поставки се вратени.
- Уредот лади до поставената температура.



## WLAN

Со оваа функција го поврзувате уредот со WLAN-мрежата. Со тоа можете да го користите преку мобилен уред со апликацијата SmartDevice. Со оваа функција можете да ја прекинувате или да ја воспоставувате врска со WLAN-мрежата.

Дополнителни информации за SmartDevice: (погледни 2.4 SmartDevice)

## Забелешка

Функцијата SmartDevice не е достапна во следните земји: Русија, Белорусија, Казахстан.


## Воспоставување WLAN-врска за првпат

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Апликацијата SmartDevice е инсталирана (погледнете [apps.home.liebherr.com](https://apps.home.liebherr.com)).
- Регистрирањето во апликацијата SmartDevice е завршено.



Фиг. 11




Фиг. 12

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Врската е воспоставена.

## Прекинување WLAN-врска



Фиг. 13




Фиг. 14

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Врската е прекината.

## Ресетирање на WLAN-врска



Фиг. 15




Фиг. 16

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- WLAN-врска и другите WLAN-поставки се ресетирали до фабрички поставки.

## Прикажување на информациите за WLAN-врска



Фиг. 17



Фиг. 18

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

## 5 °C Температура

Со оваа функција се поставува температурата.


Температурата зависи од следните фактори:

- колку често ја отворате вратата
- колку долго ја оставате вратата отворена
- собната температурата
- типот, температурата и количината на прехранбените производи

| Температурна зона     | Фабрички поставена температура | Препорачани поставки |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------|
| 5 °C<br>Дел за ладење | 5 °C                           | 4 °C                 |

| Температурна зона | Фабрички поставена температура | Препорачани поставки                |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 0 °C<br>BioFresh  | 0 °C                           | B-Value (погледни BioFresh B-Value) |

## Поставување температура во делот за ладење



Фиг. 19 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Температурата е поставена.

## Поставете ја температурата во BioFresh

Температурата се поставува преку **BioFresh B-Value**. (погледни BioFresh B-Value)


## °C/°F Единица мерка за температура

Со оваа функција се поставува температурната единица. Можете да поставите степени целзиусови или степени фarenхајтови како температурна единица.

## Поставување на единицата мерка за температура



Фиг. 20



Фиг. 22 Пример за приказ: Смени од степен целзиусов во степен фarenхајтов.


- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Температурната единица е поставена.

## B5 BioFresh B-Value


Со оваа функција се поставува BioFresh B-Value. Со BioFresh B-Value можете BioFresh да ја топлите или ладите постепено, ако е потребно да се зголемува или намалува амбиенталната температура. BioFresh B-Value е поставена фабрички на вредноста B5. Ако ја менувате B-Value, внимавајте на следната табела:

| Вредност | Опис                                                                            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| B1       | најниска температура                                                            |
| B1-B4    | Температурата може да падне под 0 °C, поради што храната може малку да замрзне. |
| B5       | стандардно поставена температура                                                |
| B9       | највисока температура                                                           |

### Поставување на BioFresh B-Value



Фиг. 23



Фиг. 25 Пример за приказ: Сменете од B5 во B6.

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- BioFresh B-Value е поставена.
- Екранот за статус ја прикажува потребната температура.

## D1 D-Value

D-Value е стандардно поставена за вашиот уред и не смее да се менува.



### AutoDoor

Со оваа функција можете да ја активирате и конфигурирате AutoDoor при пуштање во употреба на уредот или подоцна. Ако веќе сте ја активирале или конфигурирали AutoDoor, исклучете ја AutoDoor со оваа функција. Со оваа функција можете да го конфигурирате и аголот за отворање на вратата.

Ако ја активирате AutoDoor, вратата можете да ја отворите на различни начини:

- со потчукнување
- преку паметен телефон
- со гласовна наредба

### Забелешка

Ако не активирате AutoDoor, вратата можете да ја отворите или затворите со рака.

Ако функцијата е активна, уредот работи со поголема моќност. Притоа звуците што ја испушта уредот може да бидат посилен, а потрошувачката на енергија се зголемува.




### Првично активирање и конфигурирање на AutoDoor

Можете да ја активирате и конфигурирате AutoDoor за првпат директно при **пуштање во употреба** на уредот или подоцна.



Фиг. 26



Фиг. 27

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата, додека на екранот се побара вратата да се во посакувана позиција.
- Конфигурирање на аголот на отворање на вратата: Отворете ја вратата најмалку 70°.
- Вратата не смее да допира на мебел или сид.
- Потврдување на аголот на отворање на вратата: Допрете го екранот кратко, како што е прикажано на сликата.
- Зачувување на аголот на отворање на вратата: Потврдете ја пораката на екранот, како што е прикажано на сликата.



### ВНИМАТЕЛНО

Опасност од повреди поради автоматско отворање и затворање на вратата!

- Вратата треба да има слободен простор за отворање.
- Не фаќајте со раце кај шарките.
- Не блокирајте ја вратата.

### ВНИМАНИЕ

Оштетување на фиоките и телескопските шини поради автоматско затворање на вратата!

- Пред затворање на вратата: Вметнете ги фиоките целосно.
- Пред затворање на вратата и отстранување на фиоките: Вметнете ги телескопските шини целосно.



Фиг. 28

За да се постави аголот на отворање на вратата, мора прво да се отвори вратата на уредот.

- ▶ Стартување на референтното работење: Допрете го екранот кратко, како што е прикажано на сликата.
- ▶ Референтното работење стартува.
- ▶ Символот AutoDoor трепка.
- ▶ Ако пробното отворање е успешно: Екранот е син 2 секунди.
- ▶ Се испушта звучен сигнал за потврда.
- ▶ Потврдете ја пораката на екранот, како што е прикажано на сликата.
- ▶ Екранот станува син.
- ▶ Се испушта звучен сигнал за потврда.
- ▶ Конфигурирањата на AutoDoor е завршена.
- ▶ Вратата може да се отвори со тропкање.


## Активирање и деактивирање AutoDoor

Веќе ја активиравте и конфигуриравте AutoDoor. Би сакале да ја деактивирате и активирате AutoDoor.

### Деактивирање на функцијата AutoDoor



Фиг. 29




Фиг. 30

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ AutoDoor е исклучена.
- ▶ Вратата може да се отвори рачно.

### Активирање на функцијата AutoDoor



Фиг. 31



Фиг. 32

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Функцијата AutoDoor е активирана.
- ▶ Вратата може да се отвори со тропкање.
- ▶ Претходно поставениот агол на отворање на вратата е зачуван.




## Менување на аголот на отворање на вратата

Веќе сте конфигуриравте аголот на отворање на вратата и сакаете да го замените.



Фиг. 33



Фиг. 34

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата, додека на екранот се побара вратата да се во посакувана позиција.
- ▶ Конфигурирање на аголот на отворање на вратата: Отворете ја вратата најмалку 70°.
- ▶ Вратата не смее да допира на мебел или сид.
- ▶ Потврдување на аголот на отворање на вратата: Допрете го екранот кратко, како што е прикажано на сликата.
- ▶ Зачувување на аголот на отворање на вратата: Потврдете ја пораката на екранот, како што е прикажано на сликата.



## ВНИМАТЕЛНО

Опасност од повреди поради автоматско отворање и затворање на вратата!

- ▶ Вратата треба да има слободен простор за отворање.
- ▶ Не фаќајте со раце кај шарките.
- ▶ Не блокирајте ја вратата.

## ВНИМАНИЕ

Оштетување на фиоките и телескопските шини поради автоматско затворање на вратата!

- ▶ Пред затворање на вратата: Вметнете ги фиоките целосно.
- ▶ Пред затворање на вратата и отстранување на фиоките: Вметнете ги телескопските шини целосно.



Фиг. 35


За да се постави аголот на отворање на вратата, мора пробно да се отвори вратата на уредот.

- ▶ Стартување на референтното работење: Допрете го екранот кратко, како што е прикажано на сликата.
- ▶ Референтното работење стартува.
- ▶ Символот AutoDoor трепка.
- ▶ Ако пробното отворање е успешно: Екранот е син 2 секунди.
- ▶ Се испушта звучен сигнал за потврда.
- ▶ Потврдете ја пораката на екранот, како што е прикажано на сликата.
- ▶ Екранот станува син.
- ▶ Се испушта звучен сигнал за потврда.
- ▶ Аголот на отворање на вратата е конфигуриран.



## Поставување на чувствителноста на сигналот за тропкање

Можете да ја поставите чувствителноста на сензорот за тропкање Фиг. 36 (1) преку прекинувач. Прекинувачот се наоѓа на страната на шарките, на долната третина од вратата.



Фиг. 36

| Позиција на прекинувачот | Симбол | Значење                                                                          |
|--------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Горе                     | ○○○    | Висока чувствителност, треба слабо да тропка.                                    |
| Средина                  | ○○     | Средна чувствителност, треба малку посилно да тропка. Овие поставки се фабрички. |
| Долу                     | ○      | Малку чувствително, треба посилно да тропка.                                     |

- ▶ Турнете го прекинувачот Фиг. 36 (1) на посакуваната позиција.
- ▶ Чувствителноста е поставена.



## Користете ја функцијата AutoDoor со паметен телефон

Сакате да го користите паметниот телефон за отворање и затворање.

- ▶ Активирање и конфигурирање на AutoDoor. (погледни Првично активирање и конфигурирање на AutoDoor)
- ▶ Инсталирајте ја апликацијата SmartDevice на паметниот телефон.
- ▶ Воспоставете WLAN-врска на уредот. (погледни WLAN)
- ▶ Регистрирајте го уредот во апликацијата SmartDevice: Следете ги инструкциите во апликацијата SmartDevice.
- ▶ Покрај тропкање, вратата може да се отвори и преку паметен телефон.



## Користете ја функцијата AutoDoor со гласовна наредба

Сакате да користите гласовна наредба за отворање и затворање.

- ▶ Активирање и конфигурирање на AutoDoor. (погледни Првично активирање и конфигурирање на AutoDoor)
- ▶ Инсталирајте ја апликацијата SmartDevice на паметниот телефон.
- ▶ Воспоставете WLAN-врска на уредот. (погледни WLAN)
- ▶ Регистрирајте го уредот во апликацијата SmartDevice: Следете ги инструкциите во апликацијата SmartDevice.
- ▶ Инсталирање на гласовниот помошник.

- Покрај тропкање, вратата може да се отвори и со гласовниот помошник.



Дополнителни информации и упатства можете да најдете на:

[home.liebherr.com/faq-autodoor](http://home.liebherr.com/faq-autodoor)

## SuperCool

Со оваа функција го активирате и деактивирате SuperCool. Ако ја активирате функцијата SuperCool, уредот ја зголемува моќноста за замрзнување. Со тоа се постигнуваат пониски температури. Можете да ја активирате функцијата SuperCool ако сакате брзо да изладите големи количини прехранбени производи.


Ако ја активирате функцијата SuperCool, постигнете пониски температури во \*\*\*\*-фиоката за замрзнување. Можете да ја активирате функцијата SuperCool ако сакате да замрзнете прехранбени производи во \*\*\*\*-фиоката за замрзнување.\*

Ако функцијата е активна, уредот работи со поголема моќност. Притоа звучите што ја испушта уредот може да бидат посилни, а потрошувачката на енергија се зголемува.


### Активирање на функцијата SuperCool

Време за активирање на функцијата:

- Ако сакате да чувате свежи прехранбени производи во делот за ладење: Активирајте ја функцијата при поставување на прехранбените производи.
- Ако сакате да чувате свежи прехранбени производи во \*\*\*\*-фиоката за замрзнување: Активирајте ја функцијата 3 часа пред да ги поставите прехранбените производи.\*



Фиг. 37



Фиг. 38

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.


-или-

- Активирајте со апликацијата SmartDevice.


- Функцијата SuperCool е активирана.
- Екранот за температура станува син.

### Деактивирање на функцијата SuperCool

Функцијата SuperCool се исклучува автоматски после 18 часа. Можете да ја исклучите функцијата SuperCool рачно во секое време:



Фиг. 39



Фиг. 40

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

-или-

- Деактивирајте со апликацијата SmartDevice.

- SuperCool е исклучена.
- Уредот продолжува да работи во нормален режим.
- Уредот лади на претходно поставената температура.



## PartyMode

Со оваа функција го активирате и деактивирате PartyMode. PartyMode активира разни функции, коишто се потребни за една забава.


PartyMode ги активира следните функции:

- SuperCool (погледни SuperCool)

Можете сите наведени функции да ги поставите поединечно и флексибилно. Ако активирате PartyMode, се отфрлаат сите измени.

Ако функцијата е активна, уредот работи со поголема моќност. Притоа звучите што ја испушта уредот може да бидат посилни, а потрошувачката на енергија се зголемува.

### Активирање на функцијата PartyMode



Фиг. 41



Фиг. 42

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

- PartyMode и соодветните функции се активирани.
- Екранот за температура станува син.
- Тековната температура трепка додека се постигне потребната температура.

### Деактивирање на функцијата PartyMode

Функцијата PartyMode се исклучува автоматски после 24 часа. Можете да ја исклучите функцијата PartyMode рачно во секое време:



Фиг. 43



Фиг. 44

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- PartyMode е исклучена.
- Уредот лади на претходно поставената температура: Тековната температура трепка додека се постигне потребната температура.



## HolidayMode

Со оваа функција го активирате и деактивирате HolidayMode. Ако ја активирате функцијата HolidayMode, делот за ладење се поставува на 15 °C. Со тоа заштедувате енергија при подолго отсуство и спречувате да се создадат непријатни мириси и мувла.


| Состојба на уредот при активен HolidayMode                           |
|----------------------------------------------------------------------|
| Делот за ладење лади на 15 °C.                                       |
| BioFresh лади на 15 °C.                                              |
| Во ****-фиоката за замрзнување се задржува поставената температура.* |
| PartyMode е исклучена.                                               |
| SuperCool е исклучена.                                               |

### Активирање на функцијата HolidayMode

- Целосно испразнете го делот за ладење.
- Испразнете го BioFresh целосно.



Фиг. 45




Фиг. 46

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата HolidayMode е активирана.
- Приказот на температура станува син и покажува симболот HolidayMode.

### Деактивирање на функцијата HolidayMode



Фиг. 47



Фиг. 48

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- HolidayMode е исклучена.
- Уредот лади на претходно поставената температура.



## SabbathMode

Со оваа функција го активирате и деактивирате SabbathMode. Кога ќе ја активирате оваа функција, се исклучуваат некои електронски функции. Со тоа уредот ги исполнува религиозните потреби за време на еврејските празници, како на пр. Сабат и одговара на сертификатот STAR-K Kosher.

| Состојба на уредот при активен SabbathMode                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Приказот за статус постојано прикажува SabbathMode.                                               |
| Сите функции на екранот, освен <b>функцијата за деактивирање на SabbathMode</b> се блокирани.     |
| Активните функции остануваат активни.                                                             |
| Екранот продолжува да свети кога ќе ја затворите вратата.                                         |
| Внатрешното осветлување е исклучено.                                                              |
| Потсетниците не се извршуваат. Поставениот временски интервал се зачува.                          |
| Потсетниците и предупредувањата не се прикажуваат.                                                |
| Нема аларм за вратата.                                                                            |
| Нема аларм за температура.                                                                        |
| InfinitySpring не работи.*                                                                        |
| Циклусот на одмрзнување работи само определено време без да се земе предвид употребата на уредот. |
| Кога ќе снема струја, уредот се враќа во SabbathMode автоматски.                                  |

### Состојба на уредот

### Забелешка

Уредот е сертифициран од институтот „Institute for Science and Halacha“. ([www.machonhalacha.co.il](http://www.machonhalacha.co.il))

Список со сертифицирани уреди со STAR-K можете да најдете на [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).

### Активирање на функцијата SabbathMode




### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ


Опасност од труење од расипани прехранбени производи!

Ако снема струја додека е активиран SabbathMode, на приказот за статус не се појавува известување за прекинот на струја. Кога ќе дојде струја, уредот продолжува да работи во SabbathMode. Додека нема струја, прехранбените производи може да се расипат и да предизвикаат труење ако се консумираат. Откако ќе снема струја:

- Не консумирајте ги прехранбените производи што биле смрзнати па се одмрзнале.



Фиг. 49




Фиг. 50

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата SabbathMode е активирана.
- Приказот за статус постојано прикажува SabbathMode.

## Деактивирање на функцијата SabbathMode

Функцијата SabbathMode се исклучува автоматски после 80 часа. Можете да ја исклучите функцијата SabbathMode рачно во секое време:



Фиг. 51

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- SabbathMode е исклучена.

## EnergySaver

Со оваа функција го активирате и деактивирате режимот за заштеда на енергија. Ако го активирате режимот за заштеда на енергија, потрошувачката на енергија се намалува, а температурата во уредот се зголемува. Прехранбените производи остануваат свежи, но трајноста се намалува.


| Температурна зона     | Препорачани поставки (погледни Поставување температура во делот за ладење) | Температура при активна функција EnergySaver |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 5 °C<br>Дел за ладење | 4 °C                                                                       | 7 °C                                         |

Температури

## Активирање на функцијата EnergySaver



Фиг. 52




Фиг. 53

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Режимот за заштеда на енергија е активиран.

## Деактивирање на функцијата EnergySaver



Фиг. 54



Фиг. 55

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Режимот за заштеда на енергија е деактивиран.

## HydroBreeze

Со оваа функција го активирате и деактивирате HydroBreeze. Ако ја активирате функцијата, HydroBreeze во BioFresh-Safe создава фина, ладна магла. Со тоа се подобрува трајноста на неспакуваните салати, зеленчук и овошје со повеќе влага.

Ако ја активирате функцијата, се активира и HydroBreeze на секои 90 минути кога вратата е затворена 4 секунди. Ако ја отворите вратата, се активира HydroBreeze според поставките:

| Вредност                           | Опис                                                                |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                                  | Функцијата HydroBreeze е активна 4 секунди кога вратата е отворена. |
| 2                                  | Функцијата HydroBreeze е активна 6 секунди кога вратата е отворена. |
| 3                                  | Функцијата HydroBreeze е активна 8 секунди кога вратата е отворена. |
| деактивирана (стандардни поставки) | HydroBreeze е исклучена.                                            |

Траење на функцијата HydroBreeze при отворена врата

## Активирање на функцијата HydroBreeze

### Забелешка

Ако ја активирате функцијата HydroBreeze, но немате прехранбени производи во фиоката, на подот од фиоката се создава кондензат.

- Активирајте ја функцијата HydroBreeze само ако чувате прехранбени производи во фиоката.


Проверете дали се исполнети следните услови:

- HydroBreeze е исчистен. (погледни 9.9.5 Чистење на HydroBreeze)
- Резервоарот за вода е наполнет. (погледни 8.11.1 Полнење на резервоарот за вода)

Изберете вредност за траењето на HydroBreeze за да ја активирате функцијата HydroBreeze:



Фиг. 56




Фиг. 57 Пример за приказ: Активирајте ја функцијата HydroBreeze со вредноста 3.

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата HydroBreeze е активирана.

## Деактивирање на функцијата HydroBreeze



Фиг. 58



Фиг. 59

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- HydroBreeze е исклучена.



## CleaningMode

Со оваа функција го активирате и деактивирате CleaningMode. CleaningMode овозможува полесно чистење на уредот.

Овие поставки се однесуваат на делот за ладење.

Употреба:

- Исклучете го делот за ладење. (погледни 9.9 Чистење на уредот)
- Исклучете го InfinitySpring. (погледни 9.9.4 Чистење на InfinitySpring \*) \*

Состојба на уредот при активен CleaningMode

Приказот за статус постојано прикажува CleaningMode.

Делот за ладење е исклучен.

Внатрешното осветлување е активирано.


Состојба на уредот при активен CleaningMode

Потсетниците и предупредувањата не се прикажуваат. Не се испушта звучен сигнал.

InfinitySpring не работи.\*

Состојба на уредот

## Активирање на функцијата CleaningMode



Фиг. 60



Фиг. 61

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата CleaningMode е активирана.
- Приказот за статус постојано прикажува CleaningMode.

## Деактивирање на функцијата CleaningMode

Функцијата CleaningMode се исклучува автоматски после 60 минути. Можете да ја исклучите функцијата CleaningMode рачно во секое време:



Фиг. 62

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- CleaningMode е исклучена.
- Уредот лади на претходно поставената температура.




## Осветленост на екранот

Со оваа функција се поставува осветленоста на екранот постепено.


Можете да ги поставите следните степени на осветленост:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (стандардни поставки)

## Поставување на осветленоста



Фиг. 63



Фиг. 64 Пример за приказ: Сменете од 80 % во 60 %.

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Осветленоста е поставена.

## Аларм за врата

Со оваа функција го активирате и деактивирате алармот за врата. Алармот за врата испушта звук ако вратата е отворена предолго. Алармот за врата е активиран фабрички. Можете да поставите колку долго да биде вратата отворена додека алармот за врата испушти звук.


Можете да ги поставите следните вредности:

- 1 минута
- 2 минути
- 3 минути
- Исклучено

### Поставување на алармот за врата



Фиг. 65




Фиг. 66 Пример за приказ: Изберете аларм за врата од 1 минута до 3 минути.

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Алармот за врата е поставен.

### Деактивирање на алармот за врата



Фиг. 68



Фиг. 69

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Алармот за врата е деактивиран.


## Тон AutoDoor

Со оваа функција го активирате и деактивирате тонот на AutoDoor. Тонот на AutoDoor е активиран фабрички.

### Активирање на тонот на AutoDoor



Фиг. 70




Фиг. 71

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Тонот на AutoDoor е активиран.

### Деактивирање на тонот на AutoDoor



Фиг. 72



Фиг. 73

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Тонот на AutoDoor е деактивиран.

## Забрана за внесување податоци

Со оваа функција ја активирате или деактивирате забраната на внесување податоци. Со забраната за внесување податоци спречувате ненамерна употреба на уредот, на пр. од страна на деца.

Употреба:


- Спречува ненамерно менување на функциите.
- Спречува ненамерно да се исклучи уредот.
- Спречува ненамерно поставување на температурата.

## Активирање на забраната за внесување податоци

Ако ја активирате забраната за внесување податоци, можете да се движите во мените но не можете да избирате или изменувате други функции.



Фиг. 74




Фиг. 75

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Забраната за внесување податоци е активирана.

## Деактивирање на забраната за внесување податоци



Фиг. 76



Фиг. 77

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Забраната за внесување податоци е исклучена.



## Јазик


Со оваа функција се поставува јазикот на приказот. Можете да ги поставите следните јазици:

- германски
- англиски
- француски
- шпански
- италијански
- холандски
- чешки
- полски
- португалски
- бугарски
- руски
- кинески

## Поставување на јазикот



Фиг. 78



Фиг. 79 Пример за поставени јазик и температура

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Јазикот е поставен.
- Екранот се враќа на приказот за статус.




## Информации за уредот

Со оваа функција се покажува името на моделот, индексот, сервисниот број и сервисниот број на уредот. Потребни ви се информациите за уредот ако сакате да се обратите до корисничката служба (погледни 10.4 Корисничка служба)

Со оваа функција се отвора напредното мени. (погледни 3 Функционалност на екранот Touch & Swipe)

## Приказ на информациите за уредот



Фиг. 80



Фиг. 81


- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- На екранот се прикажуваат информациите за уредот.



## Софтвер

Со оваа функција се покажува верзијата на софтверот на уредот.

## Приказ на софтверската верзија



Фиг. 82



Фиг. 83

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- На екранот се прикажува верзијата на софтверот.



## Потсетник

Со оваа функција го активирате и деактивирате потсетникот. Функцијата е активирана фабрички.


Ако е активирана функција, се појавуваат следните потсетници:

- Заменете го филтерот за вода (погледни Замена на филтерот за вода\*).\*
- Замена на филтерот со активен јаглен FreshAir (погледни Замена на филтерот со активен јаглен FreshAir)

### Вклучување на функцијата за потсетување




Фиг. 84




Фиг. 85

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата за потсетување е активирана.

### Исклучување на функцијата за потсетување



Фиг. 86



Фиг. 87

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата за потсетување е деактивирана.




## Демо-режим

Демо-режимот е специјална функција за корисниците што сакаат да ги претставуваат функциите на уредот. Кога ќе го активирате демо-режимот, се исклучуваат сите функции за ладење.


Ако на приказот за статус се појави „Demo“ кога ќе го вклучите уредот, демо-режимот е вклучен.

Ако го вклучите и потоа исклучите демо-режимот, уредот се ресетира до фабрички поставки. (погледни Ресетирање до фабрички поставки)

### Вклучување на демо-режимот



Фиг. 88




Фиг. 89

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Демо-режимот е вклучен.
- Уредот е исклучен.
- Вклучете го уредот. (погледни 4.1 Вклучување на уредот (прва употреба))
- На екранот за статус се појавува "DEMO".

### Исклучување на демо-режимот



Фиг. 90



Фиг. 91

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Демо-режимот е исклучен.
- ▷ Уредот е исклучен.
- ▶ Вклучете го уредот. (погледни 4.1 Вклучување на уредот (прва употреба))
- ▷ Уредот е ресетиран до фабрички поставки.




## Ресетирање до фабрички поставки

Со оваа функција се ресетираат сите поставки до фабричките поставки. Сите поставки, што сте ги извршиле досега, се ресетираат до својата оригинална верзија.

## Извршување на ресетирањето



Фиг. 92



Фиг. 93

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Уредот е ресетиран.
- ▶ Уредот е исклучен.
- ▶ Престартувајте го уредот. (погледни 4.1 Вклучување на уредот (прва употреба))

### 7.3 Известувања




Постојат две категории известувања:

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Категорија     | Значење                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Предупредување | <p>Предупредувањата се појавуваат кога ќе се активира алармот за врата или при пречки во функционирањето.</p> <p>Поедноставните предупредувања можете да ги отстраните сами. При посериозни пречки морате да се обратите до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)</p> |
| Потсетување    | Потсетниците укажуваат на општите процеси. Можете да ги извршите овие процеси и со тоа да го затворите известувањето.                                                                                                                                                                  |



### 7.3.1 Преглед на предупредувањата

Однесување на уредот при предупредувања:

- Предупредувањето се појавува на екранот со црвена боја.
- Алармот испушта звук што постепено се засилува.
- При неколку предупредувања, внатрешното осветлување пулсира.


| Известување                                                                                                      | Причина                                                                                                                                                                      | Затворање на известувањето                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  <p><b>Аларм за врата</b></p> | Известувањето се појавува ако вратата е отворена предолго.                                                                                                                   | Извршување на чекорите (погледни Аларм за врата) . |
|  <p><b>Грешка</b></p>        | Известувањето се појавува кога има грешка во уредот. Составен дел од уредот покажува грешка.                                                                                 | Извршување на чекорите (погледни Грешка) .         |
|  <p><b>WLAN-грешка</b></p>   | Известувањето се појавува кога уредот не може да се поврзе со WLAN. (погледни Воспоставување WLAN-врска за првпат)<br>Известувањето се појавува само при првото поставување. | Извршување на чекорите (погледни WLAN-грешка) .    |

| Известување                                                                                                                                | Причина                                                                                                      | Затворање на известувањето                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>AutoDoor was stopped.<br/>Remove obstacles</div> <div>AutoDoor</div> </div> <p><b>AutoDoor</b><br/>AutoDoor се<br/>стопира.</p> | <p>Известувањето се појавува ако некоја пречка го спречи автоматското отворање или затворање на вратата.</p> | <p>Извршување на чекорите (погледни AutoDoor or се стопира) .</p> |

| Известување                                                                                                                                  | Причина                                                                                                                          | Затворање на известувањето                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>AutoDoor</b><br>Позицијата не можеше да се зачува.    | Известувањето се појавува при конфигурација на AutoDoor, ако избраниот агол на отворање на вратата е премал. (погледни AutoDoor) | Извршување на чекорите (погледни Позицијата не можеше да се зачува).    |
| <br><b>AutoDoor</b><br>Референтното работење беше неуспешно. | Известувањето се појавува при конфигурација на AutoDoor, ако референтното работење не било успешно. (погледни AutoDoor)          | Извршување на чекорите (погледни Референтното работење беше неуспешно). |
| <br><b>AutoDoor</b><br>Моторот се лади.                      | Известувањето се појавува ако моторот на вратата се лади.                                                                        | Извршување на чекорите (погледни Моторот се лади).                      |

## 7.3.2 Затворање на предупредувањата

### Аларм за врата



Фиг. 94 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.


-или-

- Затворете ја вратата.

- Екранот се враќа на приказот за статус.

Можете да поставите колку долго да биде вратата отворена додека алармот за врата испушти звук. (погледни Поставување на алармот за врата)

### Грешка



Фиг. 95 Пример за приказ

- Допрете го екранот кратко.
- Се прикажува кодот за грешка.
- Запишете го кодот за грешка.
- Допрете го екранот кратко.
- Екранот се враќа на приказот за статус.
- Обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)

### WLAN-грешка

- Проверете ја WLAN-врската.
- Повторно поврзување на уредот со WLAN. (погледни WLAN)

### AutoDoor се стопира



### ВНИМАТЕЛНО

Опасност од повреди поради автоматско отворање и затворање на вратата!

- Вратата треба да има слободен простор за отворање.
- Не факајте со раце кај шарките.
- Не блокирајте ја вратата.

### ВНИМАНИЕ

Оштетување на фиоките и телескопските шини поради автоматско затворање на вратата!

- Пред затворање на вратата: Вметнете ги фиоките целосно.
- Пред затворање на вратата и отстранување на фиоките: Вметнете ги телескопските шини целосно.




Фиг. 96

- Отстранете ја пречката.
- Ако е отстранета пречката: Вратата се отвора или затвора автоматски.
- Ако не е отстранета пречката: Известувањето се појавува повторно и алармот за вратата е активен.

### Позицијата не можеше да се зачува


Аголот на отворање на вратата мора да биде поголем од 70°.

Ако сакате да ја прекинете конфигурацијата на AutoDoor:



Фиг. 97 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
  - Екранот се враќа на приказот за статус.
- Ако сакате да продолжите со конфигурацијата на AutoDoor и да го поставите аголот на отворање на вратата:




Фиг. 98

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Повторно конфигурирајте го аголот на отворање на вратата. (погледни AutoDoor )

## Референтното работење беше неуспешно


Ако сакате да ја прекинете конфигурацијата на AutoDoor:



Фиг. 99 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Екранот се враќа на приказот за статус.


Ако сакате да продолжите со конфигурацијата на AutoDoor и да го поставите аголот на отворање на вратата:



Фиг. 100

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Повторно конфигурирајте го аголот на отворање на вратата. (погледни AutoDoor )

## Моторот се лади



Фиг. 101 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Екранот се враќа на приказот за статус.
- Моторот се лади и за кратко време е активен повторно.
- Затворете ја вратата со рака.

## 7.3.3 Преглед на потсетниците

Однесување на уредот при потсетници:

- Потсетникот се појавува на екранот со жолта боја.
- Се испушта звучен аларм.
- При неколку потсетници, внатрешното осветлување пулсира.

Можете да ги деактивирате следните потсетувања (погледни Исклучување на функцијата за потсетување) :

- Замена на филтерот со активен јаглен FreshAir

| Известување                                                                                                       | Причина                                                                                  | Затворање на известувањето                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Water filter *</p> <p><b>Замена филтерот за вода*</b></p>                                                      | Известувањето се појавува ако морате да го замените филтерот за вода.*                   | Извршување на чекорите (погледни Замена на филтерот за вода*) .*                  |
| <p>FreshAir filter</p> <p><b>Замена филтерот со активен јаглен FreshAir</b></p>                                   | Известувањето се појавува ако морате да го замените филтерот со активен јаглен FreshAir. | Извршување на чекорите (погледни Замена на филтерот со активен јаглен FreshAir) . |
| <p>Door will close soon. Press screen to stop.</p> <p>AutoDoor closing</p> <p><b>AutoDoor затвора наскоро</b></p> | Известувањето се појавува ако вратата е отворена подолго од 10 секунди.                  | Извршување на чекорите (погледни AutoDoor or се затвора наскоро) .                |


## 7.3.4 Затворање на потсетниците

### Замена на филтерот за вода\*

Liebherr препорачува: Менувајте го филтерот за вода на секои 6 месеци.

### Забелешка

Можете да го набавите филтерот за вода од продавницата Liebherr-Hausgeräte на [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).



Фиг. 102 Пример за приказ

- Допрете го екранот кратко.
- На екранот се прикажуваат информации за потсетникот.
- Допрете го екранот кратко.
- Заменете го филтерот за вода. (погледни 9.3 Филтер за вода\*)
- Филтерот за вода гарантира оптимален квалитет на водата.
- Потсетникот се појавува по 6 месеци повторно.


Ако не сакате да го добивате потсетникот повеќе, можете да го деактивирате. (погледни Исклучување на функцијата за потсетување)

### Замена на филтерот со активен јаглен FreshAir

Liebherr препорачува: Менувајте го филтерот со активен јаглен FreshAir на секои 6 месеци.

### Забелешка

Филтерот со активен јаглен FreshAir можете да го набавите во Liebherr-Hausgeräte, на веб-страницата [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).




Фиг. 103 Пример за приказ

- Допрете го екранот кратко.
- На екранот се прикажуваат информации за потсетникот.
- Допрете го екранот кратко.
- Заменете го филтерот со активен јаглен. (погледни 9.1 Филтер со активен јаглен FreshAir)
- Филтерот со активен јаглен гарантира оптимален квалитет на воздухот во ладилникот.
- Потсетникот се појавува по 6 месеци повторно.

Ако не сакате да го добивате потсетникот повеќе, можете да го деактивирате. (погледни Исклучување на функцијата за потсетување)

### AutoDoor се затвора наскоро


Ако се појави потсетникот и ви треба повеќе време пред да се затвори вратата автоматски:



Фиг. 104 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Автоматското затворање на вратата е прекинато.
- Екранот се враќа на приказот за статус.
- Алармот за вратата е активен. (погледни Аларм за врата)
- Ако се огласи алармот за врата: Вратата се затвора автоматски.

Ако се појави потсетникот и сакате да ја затворите вратата:





Фиг. 105

- Не преземајте ништо на екранот.
- Ако вратата почне да се затвора автоматски: На екранот се трепка симболот AutoDoor.
- Вратата се затвора автоматски.

## 8 Опрема

### 8.1 Комора за замрзнување со 4 ѕвездички\*

#### 8.1.1 Отворање / затворање на фиоката за замрзнување



Фиг. 106

Отворете ја фиоката за замрзнување:


- Фатете го местото со рачка од долната страна.
- Притиснете ја плочата за фаќање и истовремено повлечете ја вратата напред.

Затворете ја фиоката за замрзнување:


- Затворете ја вратата и истовремено притиснете од напред.
- Вратата е затворена.

### 8.2 Полице на вратата

Полиците на вратата се соодветни за чување пијалаци и прехранбени производи. Полиците на вратата можете да ги преместувате по потреба и да ги расклопите за да ги чистите. Но Liebherr препорачува да ги користите полиците на вратата како што се фабрички поставени.




Фиг. 107 Пример за приказ на полиците на вратата  
(1) Полица



Фиг. 108 Пример за приказ на полиците на вратата со VarioBoxen

- (1) Полица (3) VarioBox  
(2) Држач за VarioBox (4) Страничен дел



Фиг. 109 Пример за приказ на полиците на вратата со држач за шишиња


- (1) Полица (2) Држач за шишиња

Следната табела прикажува примери за тоа што можете да чувате на соодветната полица на вратата. Притоа не смее да се надмине максималната тежина за оптоварување на вратата.

| Полици на вратата                                        | Прехранбени производи                                                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Полици на вратата (погледни Fig. 107)                    | Путер, сирење, конзерви, туби                                                |
| Полица на вратата со држач за шишиња (погледни Fig. 109) | Шишиња<br>Фиксирајте ги шишињата на полицата на вратата со лизгачкиот држач. |
| Полица на вратата со VarioBox (погледни Fig. 108)        | мали прехранбени производи                                                   |

## 8.2.1 Вадење на VarioBox

Можете да користите само една или и двете VarioBox. Ако вратата со поставите високи шишиња под полицата на вратата со VarioBox, можете да ја извадите едната или двете VarioBox.




Фиг. 110

- Извлечете ги VarioBox докрај.
- Дигнете ги VarioBox кај предниот дел.
- Извадете ги VarioBox нанапред.

## 8.2.2 Отстранување на полиците на вратата

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ❑ VarioBox се извадени. (погледни 8.2.1 Вадење на VarioBox)



Фиг. 111 Пример за приказ

- Турнете ги полиците на вратата нагоре.
- Извлечете ги полиците на вратата нанапред.

## 8.2.3 Поставување на полиците на вратата

### Забелешка

Создавање кондензат на комора за замрзнување со 4 ѕвезди поради погрешна позиција на полицата на вратата со VarioBox!\*


Ако уредот содржи комора за замрзнување со 4 ѕвезди, полицата на вратата со VarioBox може да ја попречи распределбата на воздухот во ладниот дел и може да се создаде кондензат на комората за замрзнување со 4 ѕвезди.

За оптимална распределба на воздухот во ладниот дел, Liebherr препорачува:

- Поставете ја полицата на вратата со VarioBox на висина под комората за замрзнување со 4 ѕвезди.

Проверете дали се исполнети следните услови:


- ❑ VarioBox се извадени. (погледни 8.2.1 Вадење на VarioBox)



Фиг. 112 Пример за приказ

- Турнете ги полиците на вратата.
- Притиснете ги полиците на вратата надолу.

## 8.2.4 Поставување на VarioBox



Фиг. 113


- Поставете ги VarioBoxнакосо на реброто од полицата на вратата.
- Спуштете ги VarioBox.

- ▶ Вметнете ги VarioBox.

## 8.2.5 Преместување на VarioBox


Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ VarioBox се извадени. (погледни 8.2.1 Вадење на VarioBox)
- ☐ Полицата на вратата е извадена. (погледни 8.2.2 Отстранување на полиците на вратата)



Фиг. 114

- ▶ Извлекете го држачот Фиг. 114 (1) во позиција Фиг. 114 (А) наназад.
- ▶ Поставете го држачот Фиг. 114 (1) во позиција Фиг. 114 (В).
- ▶ Поставување на полиците на вратата. (погледни 8.2.3 Поставување на полиците на вратата)



Фиг. 115

- ▶ Поставете ги VarioBox во спротивен редослед. (погледни Fig. 115)


## 8.2.6 Расклопување на полиците на вратата

Можете да расклопите една од полиците на вратата ако сакате да ја исчистите или ако сакате да вградите или извадите резервни делови.

### Расклопување на полиците на вратата

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Полицата на вратата е извадена. (погледни 8.2.2 Отстранување на полиците на вратата)




Фиг. 116 Полица на вратата со склад

- ▶ Отстранете ја го складот Фиг. 116 (1).

### Расклопување на полицата на вратата со VarioBox

Проверете дали се исполнети следните услови:


- ☐ Полицата на вратата е извадена. (погледни 8.2.2 Отстранување на полиците на вратата)



Фиг. 117

- ▶ Извадете ги VarioBox. (погледни 8.2.1 Вадење на VarioBox)
- ▶ Извлекете го држачот Фиг. 117 (1).
- ▶ Извлекете ги страничните делови Фиг. 117 (2).
- ▶ Отстранете ја го складот Фиг. 117 (3).

### Расклопување на полицата на вратата со држач за шишиња




Фиг. 118 Полица на вратата со држач за шишиња и склад

- ▶ Турнете го држачот за шишиња Фиг. 118 (1) странично до вдлабнатината.
- ▶ Отстранете го држачот за шишиња Фиг. 118 (1).
- ▶ Отстранете ја го складот Фиг. 118 (2).

## 8.2.7 Склопување на полицата на вратата


### Склопување на полицата на вратата



Фиг. 119 Полица на вратата со склад

- ▶ Вметнете го складот Фиг. 119 (1) во страничните вдлабнатини.


### Склопување на полицата на вратата со VarioBox



Фиг. 120

- ▶ Вметнете го складот Фиг. 120 (1) во страничните вдлабнатини.
- ▶ Поставете ги страничните делови Фиг. 120 (2).
- ▶ Поставете го држачот Фиг. 120 (3).
- ▶ Поставете ги VarioBox. (погледни 8.2.4 Поставување на VarioBox)

### Склопување на полицата на вратата со држач за шишиња




Фиг. 121 Полица на вратата со склад

- ▶ Вметнете го складот Фиг. 121 (1) во страничните вдлабнатини.
- ▶ Поставете го држачот за шишиња Фиг. 121 (2) во вдлабнатината.
- ▶ Турнете го држачот за шишиња Фиг. 121 (2) странично во саканата позиција.

## 8.3 Полици

### 8.3.1 Преместување / отстранување на полиците


Полиците се заштитени од невнимателно извлекување со граничник.



Фиг. 122

- ▶ Покренете ја полицата и повлечете ја нанапред.
- ▶ Странична вдлабнатина на позицијата на потпората.
- ▶ Преместување на полицата: подигнете или спуштете ја на посакувана висина и турнете ја.

-или-




Фиг. 123

- ▶ Целосно отстранување на полицата: Извлечете ја нанапред.
- ▶ Полесно отстранување: Поставете ја полицата на косо.
- ▶ Повторно поставување на полицата: турнете ја до крај.
- ▶ Штопните за извлекување се насочени надолу.
- ▶ Штопните за извлекување се наоѓаат зад предната површина.

## 8.4 Делива полица


### 8.4.1 Користете делива полица

Полиците се заштитени од невнимателно извлекување со граничник.



Фиг. 124

- ▶ Вметнете ја деливата полица како што е прикажано на сликата.



Фиг. 125

#### Преместување по висина:

- ▶ Извлечете ја стаклената плоча нанапред Фиг. 125 (1).
- ▶ Извлечете ги шините од механизмот и вметнете ги на саканата висина.


- Турнете ги стаклените плочи едноподруго.
- Рамен граничник напред, директно зад шините.
- Висок граничник назад.

**Користете ги двете полици:**

- Повлечете ја долната стаклена плоча со рака нанапред.
- Стаклената плоча *Фиг. 125 (1)* е поставена напред со лајсна.
- Штопните *Фиг. 125 (3)* се насочени надолу.
- Уред со фиока за замрзнување.\*
- Шините и деливите полици не поставувајте ги пред вентилаторот.\*

## 8.5 VarioSafe


VarioSafe овозможува место за мали прехранбени производи, пакувања, туби и чаши во делот за ладење.



*Фиг. 126*


- (1) Фиока VarioSafe
- (2) Странични сидови со процепи за фиоки VarioSafe
- (3) Вдлабнатини на левиот и десниот страничен сид

### 8.5.1 Поставување на VarioSafe




*Фиг. 127*

- Вметнете ја VarioSafe во делот за ладење накосо *Фиг. 127 (1)*, додека страничните вдлабнатини *Фиг. 127 (2)* на VarioSafe дојдат на висина на ребрата на садот во делот за ладење.



*Фиг. 128*

- Поставете ја VarioSafe право. *Фиг. 128 (1)*
- Дигнете ја VarioSafe кај предниот дел. *Фиг. 128 (2)*




*Фиг. 129*

- Дигнете ја VarioSafe нанапред.
- Вметнете ја VarioSafe наназад.
- Спуштете ја VarioSafe.
- VarioSafe се слуша како се вметнува.
- VarioSafe е поставен.


### 8.5.2 Преместување на VarioSafe

Можете да ја преместите VarioSafe како целина во делот за ладење.




*Фиг. 130*

- Дигнете ја VarioSafe кај предниот дел.



Фиг. 131

- Влечете ја VarioSafe нанапред, додека страничните вдлабнатини на VarioSafe дојдат на висина на ребрата на садот во делот за ладење. *Фиг. 131 (1)*
- Придвижете ја VarioSafe нагоре или надолу во делот за ладење, додека ја постигнете посакуваната висина. *Фиг. 131 (2)*




Фиг. 132

- Дигнете ја VarioSafe кај предниот дел.
- Вметнете ја VarioSafe наназад.
- VarioSafe се слуша како се вметнува.
- VarioSafe е поместена по висина.


## 8.5.3 Вметнување на фиоката VarioSafe

Можете да ја поставите фиоката VarioSafe на две различни висини. Ако сакате да чувате повисоки прехранбени производи во фиоката VarioSafe, турнете ја фиоката VarioSafe на долното ребро. Ако сакате да чувате пониски прехранбени производи во фиоката VarioSafe, турнете ја фиоката VarioSafe на горното ребро.



Фиг. 133

- Извлечете ја фиоката VarioSafe докрај.
- Дигнете ја фиоката VarioSafe на предниот дел.
- Извадете ја фиоката VarioSafe нанапред.




Фиг. 134

- Дигнете ја фиоката VarioSafe на предниот дел.
- Поставете ја фиоката VarioSafe за штопните, на посакуваното ребро *Фиг. 134 (1)* или *Фиг. 134 (2)*.
- Фиоката VarioSafe е поместена по висина.


## 8.5.4 Вадење на VarioSafe

Можете да ја извадите фиоката VarioSafe целосно.




Фиг. 135

- Дигнете ја VarioSafe кај предниот дел.



Фиг. 136

- Влечете ја VarioSafe напред Фиг. 136 (1), додека страничните вдлабнатини на VarioSafe дојдат на висина на ребрата на садот во делот за ладење. Фиг. 136 (2)




Фиг. 137

- Поставете ја VarioSafe во делот за ладење наосо. Фиг. 137 (1)
- Извадете ја VarioSafe напред. Фиг. 137 (2)
- VarioSafe е извадена.

## 8.5.5 Расклопување на VarioSafe

Можете да ја раскlopите VarioSafe целосно кога сакате да ја чистите VarioSafe или да замените некои од нејзините делови.




Фиг. 138

- Извадете ја VarioSafe како целина. (погледни 8.5.4 Вадење на VarioSafe )

- Раскlopете ја VarioSafe како што е прикажано на сликата.

## 8.6 InfinitySpring\*

Вградениот диспанзер за вода е наменет за пријатно точење вода за пиење. Температурата на водата зависи од температурата во делот за ладење.




Фиг. 139

- Притиснете ја чашата за пиење на копчето од диспанзерот.
- Излезната единица се придвижува кон надвор: Вода тече во чашата.
- Спречете прскање вода: Тргнете ја чашата полека. Искцедете многу вода:
- Ако не тече вода повеќе, отстранете го резервоарот за вода и повторно притиснете го долното копче на диспанзерот.

## 8.7 Место за плоча за печење

Над фиоките има место за плоча за печење Фиг. 2 (9).



Фиг. 140

Проверете дали се исполнети следните услови:


- Треба да се внимава на максималните димензии за плоча за печење (погледни 10.1 Технички податоци) .
- Плочата за печење е оладена на собна температура.
- Најдолната полица на вратата е поставена најмалку една позиција погоре.

Ако вратата е отворена 90°:

- Плочата за печење поставете ја на најдолната странична позиција.

-или-

- Ако плочата за печење лежи нерамномерно:
- Користете ги шините од торбичката.



Фиг. 141


- Вметнете ги шините на најдолната позиција.

Ако вратата е отворена 90°:

- ▶ Вметнете ја плочата за печење на шините.

## 8.8 Променлива полица за шишиња


Во делот за ладење можете да ја користите стаклената плоча или променливата полица за шишиња. Стаклената плоча е поставена фабрички.



Фиг. 142 Пример за приказ


- (1) Променлива полица за шишиња

### 8.8.1 Употреба на променливата полица за шишиња



Фиг. 143

- ▶ Дигнете ја стаклената плоча Фиг. 143 (1) кај вдлабнатината напред и извадете ја.
- ▶ Чувајте ја стаклената плоча Фиг. 143 (1) надвор од уредот на безбедно место.



Фиг. 144

- ▶ Поставете ги шишињата со дното кон задниот сид. (погледни Fig. 144)

#### Забелешка


Ако шишињата стрчат низ предната страна на променлива полица за шишиња:

- ▶ Поставете ја полицата на вратата една позиција погоре.

### 8.8.2 Употреба на стаклената плоча

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ❑ Шишињата се извадени.
- ❑ Променливата полица за шишиња е исчистена. (погледни 9.5 Отстранување / поставување на променливата полица за шишиња) (погледни 9.9.3 Чистење на опремата)



Фиг. 145

- ▶ Поставете ја стаклената полица Фиг. 145 (1) наосо навалена наназад и надолу.
- ▶ Спуштете ја стаклената плоча Фиг. 145 (1) кај предниот дел.

## 8.9 Фиоки

Можете да ги извадите фиоките при чистење.

Вадењето и поставувањето на фиоките се разликува во зависност од лизгачкиот систем. Уредот може да содржи разни лизгачки системи.

#### Забелешка

Потрошувачката на енергија се зголемува и моќноста за ладење се намалува, ако нема доволно вентилација.

- ▶ Отворите за вентилатор внатре на задната страна треба да бидат отворени постојано!


### 8.9.1 Фиока на телескопски шини

Фиоката се води по шини на извлекување (телескопски шини). Има шини со целосно извлекување и со делумно извлекување. Фиоките со целосно извлекување може да се извлечат од уредот докрај. Фиоките со делумно извлекување не може да се извлечат од уредот докрај. Вградениот систем зависи од типот на уредот.

#### Целосно извлекување\*

Целосното извлекување се препознава преку клема која се наоѓа назад лево и десно на шината.


#### Отстранување на фиоката



Фиг. 146

- ▶ Извлекете ја фиоката докрај.
- ▶ Дигнете ја левата клема и истовремено повлечете ја фиоката на левата страна нанапред. Фиг. 146 (1)
- ▶ Дигнете ја десната клема и истовремено повлечете ја фиоката на десната страна нанапред. Фиг. 146 (2)
- ▶ Извадете ја фиоката нанапред. Фиг. 146 (3)
- ▶ Вметнете ги шините.

### Поставување на фиоката




Фиг. 147

- Вметнете ги шините.
- Поставете ја фиоката на шините.
- Турнете ја фиоката наназад.
- Фиоката се слуша како се вметнува.


### Делумно извлекување на делот за ладење\*

#### Отстранување на фиоката



Фиг. 148


- Извлекете ја фиоката до половина. Фиг. 148 (1)
- Притиснете ја предната страна на фиоката надолу. Фиг. 148 (2)
- Вметнете ја левата шина околу 2 см. Фиг. 148 (3)
- Вметнете ја десната шина околу 2 см. Фиг. 148 (4)
- Извадете ја фиоката нанапред. Фиг. 148 (5)



Фиг. 149

- Ако шините не се вметнати целосно откако ќе ја извадите фиоката:
- Вметнете ги шините целосно.

### Поставување на фиоката




Фиг. 150

- Вметнете ги шините.
- Поставете ја фиоката на шините.
- Турнете ја фиоката наназад.

## 8.10 Капак на Fruit & Vegetable-преграда

Капакот од фиоката овозможува постојано стабилна влажност на воздухот.


Капакот се наоѓа директно над фиоката и може да се покрие со полица или дополнителни фиоки.



Фиг. 151 Пример за приказ на капакот на Fruit & Vegetable-преградата

- (1) Fruit & Vegetable-преграда
- (2) Капак Fruit & Vegetable-преграда
- (3) Променлива полица за шишиња


### 8.10.1 Намалување на влажноста на воздухот во фиоката



Фиг. 152

- Извлекете ја фиоката Фиг. 152 (1).
- Фатете ја вдлабнатата рачка Фиг. 152 (2) на капакот и повлечете го капакот нанапред истовремено.
- Има мал процеп помеѓу капакот и фиоката кога фиоката е затворена.
- Не може да се користи HydroBreeze. (погледни 8.11 HydroBreeze)

### 8.10.2 Зголемување на влажноста на воздухот во фиоката



Фиг. 153

- ▶ Извлечете ја фиоката *Фиг. 153 (1)*.
- ▶ Фатете ја вдлабнатата рачка *Фиг. 153 (2)* на капакот и турнете го капакот наназад истовремено.
- ▶ Кога фиоката е затворена, капакот целосно се спојува со фиоката.
- ▶ Може да се користи HydroBreeze. (погледни 8.11 HydroBreeze)

## 8.10.3 Употреба на Fruit & Vegetable-преградата како Meat & Dairy-преграда

Можете да ја користите Fruit & Vegetable-преградата како Meat & Dairy-преграда. За таа цел морате да ја намалите влажноста во фиоката. (погледни 8.10.1 Намалување на влажноста на воздухот во фиоката)

## 8.10.4 Употреба на Fruit & Vegetable-преградата со HydroBreeze

Fruit & Vegetable-преградата можете да ја користите со HydroBreeze. За таа цел морате да ја зголемите влажноста во фиоката. (погледни 8.10.2 Зголемување на влажноста на воздухот во фиоката)

## 8.11 HydroBreeze

HydroBreeze ги замаглува производите и овозможува влажност во фиоката.

HydroBreeze и соодветниот резервоар за вода се наоѓаат во променливата полица за шишиња.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Резервоарот за вода е исчистен. (погледни 9.9.3 Чистење на опремата)
- Резервоарот за вода е вметнат правилно.
- Влажноста на воздухот во фиоката е поставена на висока вредност. (погледни 8.10.2 Зголемување на влажноста на воздухот во фиоката)
- Функцијата HydroBreeze е активирана. (погледни HydroBreeze)

### 8.11.1 Полнење на резервоарот за вода



#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Нечиста вода!

Контаминација.

- ▶ Наполнете исклучиво со вода за пиење.
- ▶ HydroBreeze е исклучен: Испразнете го резервоарот за вода.
- ▶ HydroBreeze не се користи подолго време: Испразнете го резервоарот за вода.

#### ВНИМАНИЕ

Течности што содржат шеќер!

Оштетување на HydroBreeze.

- ▶ Наполнете исклучиво со вода за пиење.


#### Забелешка

Со употреба на филтрирана, декарбонизирана вода се добива најдобар квалитет на водата за пиење, за беспрекорно функционирање на HydroBreeze.

Овој квалитет може да се постигне со филтер за вода, достапен кај дистрибутерот.

- ▶ Наполнете го резервоарот за вода со филтрирана, декарбонизирана вода за пиење.

Резервоарот за вода е поставен на променливата полица за шишиња (погледни 2.2 Преглед на уредот и опремата).




Фиг. 154

- ▶ Притиснете на задниот лев агол од предната стаклена плоча.
- ▶ Стаклената плоча се крева нанапред.
- ▶ Кренете ја стаклената плоча и вметнете ја наназад до крај *Фиг. 154 (1)*.
- ▶ Стаклената плоча стои исправено.
- ▶ Турнете го лизгачот *Фиг. 154 (2)* кон лево.
- ▶ Резервоарот за вода отскокнува од вдлабнатината.
- ▶ Отстранете го резервоарот за вода *Фиг. 154 (3)*.
- ▶ Чистење на резервоарот за вода (погледни 9.9.3 Чистење на опремата).
- Аголен отвор:
- ▶ Наполнете вода за пиење до ознаката.
- ▶ Поставете го резервоарот за вода во вдлабнатината, прво со долниот дел.
- ▶ Спуштете го полека предниот дел и притиснете го резервоарот.
- ▶ Резервоарот за вода е вметнат.


### 8.11.2 Расклопување на резервоарот за вода

Можете да го расклопите резервоарот за вода на HydroBreeze за да го исчистите.



Фиг. 155

- ▶ Притиснете ги резервоарите за вода *Фиг. 155 (2)* еден кон друг и дигнете го и извлечете го капакот *Фиг. 155 (1)* внимателно над издатокот *Фиг. 155 (3)*.
- ▶ Капакот е олабавен.




Фиг. 156

- ▶ Придвижете го капакот *Фиг. 155 (1)* нанапред и наназад и извадете го нагоре.
- ▶ Резервоарот за вода е расклопен.

## 8.12 Сад за путер


### 8.12.1 Отворање / затворање на садот за путер



Фиг. 157

### 8.12.2 Расклопување на садот за путер

Садот за путер може да се расклопи за чистење.




Фиг. 158

- Расклопување на садот за путер.

## 8.13 Полица за јајца

Полицата за јајца може да се извлече и да се преврти. Двата дела на полицата за јајца може да се користат за да се означат разликите, како на пример, датумот на купување.

### 8.13.1 Употреба на полицата за јајца




Фиг. 159

- Горна страна: чувајте јајца од кокошки.
- Долна страна: чувајте јајца од препелица.

## 8.14 Држач за шишиња

### 8.14.1 Употреба на држачот за шишиња




Фиг. 160

- Турнете го држачот за шишиња врз шишињата.
- Шишињата не се навалуваат.

## 8.15 FlexSystem

### 8.15.1 Употреба на FlexSystem


FlexSystem овозможува прегледно, флексибилно складирање и сортирање на прехранбените производи. Овозможува јасна поделба, на пример, според овошје, зеленчук или рок на употреба.



Фиг. 161

- Турнете ја внатрешната полица.


## 8.15.2 Вадење на FlexSystem



Фиг. 162

- Подигнете го наназад FlexSystem.
- Извадете нагоре.

## 8.15.3 Поставување на FlexSystem




Фиг. 163

- Поставете го FlexSystem прво напред.
- Спуштете го задниот дел.

## 8.15.4 Расклопување на FlexSystem

FlexSystem може да се расклопи за чистење.



Фиг. 164

- Расклопете го FlexSystem.

# 9 Одржување

## 9.1 Филтер со активен јаглен FreshAir

Филтерот со активен јаглен FreshAir се наоѓа во фиоката над вентилаторот.


Овозможува оптимален квалитет на воздухот.

- ☐ Менувајте го филтерот со активен јаглен на секои 6 месеци.  
Ако потсетникот е активен, на приказот се појавува барање за замена.
- ☐ Филтерот со активен јаглен може да се фрли заедно со куќниот отпад.

### Забелешка

Филтерот со активен јаглен FreshAir можете да го набавите во Liebherr-Hausgeräte, на веб-страницата [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).


## 9.1.1 Отстранување на филтерот со активен јаглен FreshAir



Фиг. 165

- Извлекете ја фиоката нанапред Фиг. 165 (1).
- Отстранете го филтерот со активен јаглен Фиг. 165 (2).

## 9.1.2 Поставување на филтеерот со активен јаглен FreshAir



Фиг. 166

- Поставете го филтерот со активен јаглен како што е прикажано на сликата Фиг. 166 (1).
- Филтерот со активен јаглен се фиксира.  
Ако филтерот со активен јаглен е насочен надолу:
- вметнете ја фиоката Фиг. 166 (2).
- Сега може да се постави филтерот со активен јаглен.


## 9.2 Резервоар за вода\*

Резервоарот за вода InfinitySpring се наоѓа назад на најдолната фиока.\*

### 9.2.1 Отстранување на резервоарот за вода

- Затворете го вентилот за вода.
- Цедете го InfinitySpring 30 s и останатата вода соберете ја со чаша.\*
- Отстранете ја фиоката.
- До крај одвртете го резервоарот за вода кон лево и извлекете го.
- Водата што искапува се собира во садот за собирање вода.
- Испразнете ја водата од садот за собирање вода.\*
- Исчистете го садот за собирање вода со крпа или во машина за миене во машина за садови.\*

## 9.2.2 Поставување на резервоарот за вода



Фиг. 167

- ▶ Отстранете ја фиоката.
- ▶ Поставете го резервоарот за вода и до крај завртете околу 90° кон десно.
- ▶ Проверете дали дихтува резервоарот и дали протекува вода.
- ▶ Поставете ја фиоката.
- ▶ Отворете го вентилот за вода.
- ▶ Отстранете го воздухот од системот за вода. (погледни 4.2.1 Отстранете го воздухот од системот за вода)\*


Наместо филтер за вода, може да се постави дополнителен резервоар за вода.\*

### Забелешка

Резервоарот за вода може да се набави како резервен дел.

## 9.2.3 Вадење / поставување на садот за собирање вода\*

Садот за собирање вода може да се извади за да се исчисти.



Фиг. 168

- ▶ Извлекете го садот за собирање вода напред.

## 9.3 Филтер за вода\*

Филтерот за вода се наоѓа назад на најдолната фиока. Собира остатоци во водата и го намалува вкусот на хлор.

- ❑ Менувајте го филтерот за вода на секои 6 месеци при зададените перформанси или ако забележите значително намалена брзина на протокот.
- ❑ Филтерот за вода содржи активен јаглен и може да се фрли заедно со кукниот отпад.


### Забелешка

Можете да го набавите филтерот за вода од продавницата Liebherr-Hausgeräte на [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

## 9.3.1 Отстранување на филтерот за вода

- ▶ Отстранете ја фиоката.
- ▶ До крај одвртете го филтерот за вода кон лево и извлекете го.
- ▶ Водата што искапува се собира во садот за собирање вода.
- ▶ Исчистете го садот за собирање вода со крпа или во машина за миење во машина за садови.\*

## 9.3.2 Поставување на филтерот за вода



Фиг. 169

- ▶ Отстранете ја фиоката.
- ▶ Поставете го филтерот за вода и до крај завртете околу 90° кон десно.
- ▶ Проверете дали дихтува филтерот и дали протекува вода.
- ▶ Поставете ја фиоката.



### ВНИМАТЕЛНО

Опасност од инфекција поради суспендирани честички во новите филтри за вода!\*  
Гадење и повраќање.

- ▶ По замена на филтерот: 3 l водата од InfinitySpring исцедете ја и фрлете ја.

- ▶ Филтерот за вода сега е подготвен за употреба.

## 9.4 Расклопување / монтирање на лизгачките системи

### 9.4.1 Инструкции за расклопување

Можете да расклопите некои лизгачки системи за да ги чистите. Уредот може да содржи разни лизгачки системи. Следните лизгачки системи може или не може да се расклопат:

| Лизгачки систем                         | може да се расклопи / не може да се расклопи |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Целосно извлекување*                    | не може да се расклопи*                      |
| Делумно извлекување на делот за ладење* | не може да се расклопи*                      |


## 9.5 Отстранување / поставување на променливата полица за шишиња

Можете да ја отстраните променливата полица за шишиња при чистење.

### 9.5.1 Отстранување на променливата полица за шишиња

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Шишињата се извадени.
- ☐ Стаклената полица е извадена. (погледни 8.8.1 Употреба на променливата полица за шишиња)



Фиг. 170


- Кренете ја напред и повлечете ја променливата полица за шишиња.
- Капакот од фиоката може да се види.

#### Забелешка

Liebherr препорачува:

На ставајте производи на капакот од фиоката.

### 9.5.2 Поставување на променливата полица за шишиња



Фиг. 171

- Туркајте ја променливата полица за шишиња докрај и притиснете надолу.
- Задниот приклучок на променливата полица за шишиња се поврзува автоматски.
- LED-светлото свети.
- Поставете ја стаклената полица. (погледни 8.8.2 Употреба на стаклената плоча)
- или-
- Користете променлива полица за шишиња.


## 9.6 Капак на Fruit & Vegetable-преграда

Можете да го отстраните капакот при чистење.

### 9.6.1 Отстранување на капакот на фиоката

Проверете дали се исполнети следните услови:


- ☐ Стаклената плоча директно над променливата полица за шишиња е извадена.
- ☐ Променливата полица за шишиња е извадена.
- ☐ Полицата директно под капакот е извадена. (погледни 8.9 Фиоки)



Фиг. 172

- Турнете го капакот наназад.
- Дигнете го капакот на предниот дел.
- Извадете го капакот на предниот дел наосо и нагоре.

### 9.6.2 Поставување на капакот на фиоката



Фиг. 173

Ако натписот THIS SIDE UP лежи горе:

- Поставете ги задните држачи во соодветните отвори на задната страна.
- Турнете го капакот наназад.
- Спуштете го капакот на предната страна и вметнете ги предните држачи во отворите.
- Доведете го капакот во посакувана позиција.

## 9.7 Одмрзнување на уредот



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Несоодветно одмрзнување на уредот!

Повреди и оштетување.

- За забрзување на процесот на одмрзнување не користете механички уреди или специјални средства поинакви од оние што ги препорачува производителот.
- Не користете електрични уреди за греење или за чистење на пареа, отворен пламен или спрегови за одмрзнување.
- Не отстранувајте го мразот со остри предмети.

Одмрзнувањето се одвива автоматски. Стопената вода истекува преку соодветниот отвор и испарува.


- Редовно чистете го отворот за празнење. (погледни 9.9 Чистење на уредот)

## 9.8 Рачно одмрзнување на комората за замрзнување\*

По подолга употреба се формира слој од мраз.

Следните фактори го забрзуваат создавањето слој од мраз:

- Уредот често се отвора.
- Поставени се топли прехранбени производи.
- Исклучете го уредот.
- Извлекете го приклучокот од штекерот или исклучете го осигурувачот.
- Замрзнатите производи завиткајте ја во весници или покријте ја со капак и чувајте ја на ладно место.



- Ставете тенџере со топла, незовриена вода на средната плоча.
- Одмрзнувањето се забрзува.
- Вратите од комората и од апаратот оставете ги отворени за време на одмрзнувањето.
- Извадете ги одвоените парчиња мраз.
- Стопената вода соберете ја со сунѓер или крпа.
- Исклучете го уредот. (погледни 9.9 Чистење на уредот)

## 9.9 Чистење на уредот

### 9.9.1 Подготовка



#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од електричен удар!

- Извлекете го приклучокот на ладилникот или прекинете го напојувањето со струја.



#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар

- Не оштетувајте го водот за разладно средство.

- Испразнете го уредот.
- Извлекете го приклучокот од струја.
- или-
- Активирајте CleaningMode. (погледни CleaningMode)

### 9.9.2 Чистење на внатрешниот простор

#### ВНИМАНИЕ

Несоодветно чистење!

Оштетувања на уредот.

- Користете исклучиво бели крпи за чистење и pH-неутрални детергенти за општа намена.
- Не користете абразивни или рапави пени или челична волна.
- Не користете остри и абразивни средства за чистење што содржат песок, хлорид или киселина.

- Пластични шишиња: чистете рачно со влажна, чиста крпа, млека вода и малку детергент.
- Метални шишиња: чистете рачно со влажна, чиста крпа, млека вода и малку детергент.
- Отвор за празнење: отстранете ги наслагите со тенок предмет, на пр., со памучно стапче.

### 9.9.3 Чистење на опремата

#### ВНИМАНИЕ

Несоодветно чистење!

Оштетувања на уредот.

- Користете исклучиво бели крпи за чистење и pH-неутрални детергенти за општа намена.
- Не користете абразивни или рапави пени или челична волна.
- Не користете остри и абразивни средства за чистење што содржат песок, хлорид или киселина.

#### Чистење со влажна, чиста крпа, млека вода и малку детергент:

- Полица
- Делива полица
- VarioSafe
- Капак на преградата Fruit & Vegetable
- Фиока
- Променлива полица за шишиња
- FlexSystem

#### Чистење со влажна крпа:

- Телескопски шини
- Внимавајте: Маста во шините служи за подмачкување и не смее да се отстрани!

#### Миење во машина за садови до 60 °C:

- Полицы на вратата
- VarioBox
- Држач за шишиња
- Дел за држење на делива полица
- Резервоар за вода и капак за резервоарот на HydroBreeze
- Сад за собирање вода\*
- Полица за јајца
- Сад за путер
- Расклопување на опремата: погледнете го соодветното поглавје.
- Чистење на опремата.

### 9.9.4 Чистење на InfinitySpring \*

Излезната единица на InfinitySpring и просторот околу неа може да се чистат без да се исклучува уредот од струја.

Чистењето треба да се изврши при:

- ☐ Прва употреба
- ☐ Ако не го користите уредот повеќе од 5 дена.
- Притиснете го долното копче на диспансерот.
- Излезната единица се придвижува кон надвор.
- Излезот за вода и околните делови исчистете ги со влажна, чиста крпа, млека вода и малку детергент.
- Ослободете го долното копче.
- 2 l водата од InfinitySpring исцедете ја и фрлете ја.

### 9.9.5 Чистење на HydroBreeze

Чистењето треба да се изврши при:

- ☐ Прва употреба
- ☐ HydroBreeze е исклучен повеќе од 48 часа.
- ☐ Повторно полнење на резервоарот за вода.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ HydroBreeze е исклучен (погледни HydroBreeze).
- ☐ Резервоарот за вода е изваден и е измиен во машина за садови.
- Избришете ја вдлабнатината со влажна крпа.
- Поставете го резервоарот за вода.
- Активирајте HydroBreeze.

## Помош за корисници

### 9.9.6 После чистењето

- ▶ Избришете ги уредот и деловите со сува крпа.
- ▶ Приклучете и вклучете го уредот.  
Ако температурата не е доволно ниска:
- ▶ Поставете ги прехранбените производи.
- ▶ Редовно чистете го уредот.

## 10 Помош за корисници

### 10.1 Технички податоци

| Опсег на температура |              |
|----------------------|--------------|
| Ладење               | 3 °C до 9 °C |
| BioFresh             | 0 °C до 3 °C |

| Максимална количина за замрзнување / 24 часа |                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Фиока за замрзнување*                        | погледнете ја табличката со податоци под „способност за замрзнување .../ 24 часа“ * |

| Максимални димензии на плочата за печење |        |
|------------------------------------------|--------|
| Ширина                                   | 466 mm |
| Длабочина                                | 386 mm |
| Висина                                   | 50 mm  |

| Осветлување                                                                                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Класа на енергетска ефикасност <sup>1</sup>                                                 | Извор на светлина |
| Производот содржи еден или повеќе извори на светлина од класата на енергетска ефикасност G. | LED               |

<sup>1</sup> Уредот може да содржи извори на светлина од различни класи на енергетска ефикасност. Зададена е најниската класа за енергетска ефикасност.

За уреди со WLAN-врска:

| Наведена фреквенција         |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Фреквенција                  | 2,4 GHz                                               |
| Максимална емитувана моќност | < 100 mW                                              |
| Намена на радиоопрема        | Дел од локалната WLAN-мрежа за податочна комуникација |

### 10.2 Бучава при работа

Уредот создава разни звуци додека работи.

- При **послабо ладење** уредот заштедува енергија, но работи подолго. Јачината на звукот е **помала**.
- При **посилно ладење** прехранбените производи се ладат побрзо. Јачината на звукот е **поголема**.

Примери:

- активирани функции (погледни 7.2 Функции на уредот)

- вклучен вентилатор
- свежи поставени прехранбени производи
- висока амбиентална температура
- долго време отворена врата

| Бучава               | Можни причини                                                   | Тип бучава                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Брборене и клокотење | Разладно средство тече низ водот.                               | нормален звук при работа      |
| Шуштење и шумолење   | Разладно средство се вбризгува во водот.                        | нормален звук при работа      |
| Зуење                | Уредот лади. Јачината на звукот зависи од моќноста на ладењето. | нормален звук при работа      |
| Придушени звуци      | Вратата се отвора и затвора со амортизер за затворање.          | нормален звук при работа      |
| Брмчење и бучење     | Вентилаторот работи.                                            | нормален звук при работа      |
| Кликање              | Компонентите се вклучуваат и исклучуваат.                       | нормален звук на преклопување |
| Свечкање и зуење     | Вентилите или капациите се активни.                             | нормален звук на преклопување |

| Бучава    | Можни причини                              | Тип бучава     | Отстранување                                                       |
|-----------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Вибрација | Несоодветно вградување                     | Звук за грешка | Проверете го вградувањето. Порамнете го уредот.                    |
| Тропање   | Опрема, Предмети во внатрешноста на уредот | Звук за грешка | Фиксирајте ги деловите. Треба да има растојание помеѓу предметите. |

### 10.3 Техничка пречка

Производот е конструиран и произведен за да овозможи безбедно функционирање и долг работен век. Но ако при работата се појави пречка, проверете дали пречката е поради грешка во работата. Во тој случај, дури и во гарантен период, трошоците треба сами да ги платите.

Следните пречки можете да ги отстраните сами:

#### 10.3.1 Функција на уредот

| Грешка            | Причина                | Отстранување          |
|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Уредот не работи. | → Уредот не е вклучен. | ▶ Вклучете го уредот. |

| Грешка                                                                              | Причина                                                                                    | Отстранување                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | → Приклучокот за струја не се вметнува правилно во штекерот.                               | ► Проверете го приклучокот за струја.                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                     | → Осигурувачот на штекерот не работи.                                                      | ► Проверете го осигурувачот.                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                     | → Нема струја                                                                              | ► Уредот треба да биде исклучен.<br>► Заштита на прехранбените производи: Поставете патрони за ладење врз прехранбените производи или користете друг замрзнувач ако нема струја подолго време.*<br>► Не замрзнувајте ги повторно одмрзнатите производи.* |
|                                                                                     | → Приклучокот за во фрижидер не се вметнува правилно во уредот.                            | ► Проверете го приклучокот за во фрижидер.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Температурата не е доволно ниска.</b>                                            | → вратата на уредот не е правилно затворена.                                               | ► Затворете ја вратата.                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                     | → Доводот и одводот на воздух не се доволни.                                               | ► Ослободете и исчистете ги решетките за воздух.                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                     | → Околната температура е previsoka.                                                        | ► Решение на проблемот: (погледни 2.5 Поле на примена на уредот)                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                     | → Уредот се отвора почесто или предолго.                                                   | ► Почекајте да видите дали потребната температура ќе се постави самостојно. Ако не, обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)                                                                                                |
|                                                                                     | → Температурата е поставена погрешно.                                                      | ► Поставете пониска температура и проверете после 24 часа.                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | → уредот се наоѓа преблизу до извор на топлина (шпорет, греење итн).                       | ► Преместете го уредот или изворот на топлина.                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                     | → Уредот не е вметнат правилно во преградата од мебелот.                                   | ► Проверете дали уредот е вграден правилно и дали вратата се затвора.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Кедерот на вратата е неисправен или поради друга причина треба да се замени.</b> | → Кедерот на вратата може да се замени. Може да се замени без дополнителна помошна алатка. | ► Обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)                                                                                                                                                                                  |
| <b>Уредот е подмрзнат или се кондензира вода.</b>                                   | → Кедерот на вратата може да се излезе од лежиштето.                                       | ► Проверете дали кедерот е правилно поставен во лежиштето.                                                                                                                                                                                               |

## 10.3.2 Опрема

| Грешка                                                       | Причина                             | Отстранување                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>InfinitySpring не функционира.*</b>                       | → Во системот за вода има воздух.   | ► Отстранете го воздухот од системот за вода. (погледни 4.2 Вклучување на функцијата InfinitySpring*) |
|                                                              | → Приклучокот за вода не е отворен. | ► Отворете го приклучокот за вода.                                                                    |
| <b>Протокот на водата на InfinitySpring е нерамномерен.*</b> | → Прскалката за вода е нечиста.     | ► Сменете ја прскалката. Обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)        |
| <b>HydroBreeze не ги навлажнува</b>                          | → HydroBreeze не е активиран.       | ► Активирајте HydroBreeze.                                                                            |

| Грешка                                  | Причина                                                                              | Отстранување                                                                             |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| производите што се ладат.               | → Нема доволно вода во резервоарот.                                                  | ▶ Наполнете го резервоарот за вода.                                                      |
|                                         | → Има нечистотии пред концентраторот.                                                | ▶ Исчистете го HydroBreeze.                                                              |
|                                         | → Резервоарот за вода не е правилно вметнат во предвидената вдлабнатина.             | ▶ Вметнете го резервоарот за вода правилно.                                              |
|                                         | → Капакот на преградата Fruit & Vegetable е поставен на „мала влажност на воздухот“. | ▶ Поставете го капакот на преградата Fruit & Vegetable на „голема влажност на воздухот“. |
| Внатрешното осветлување не работи.      | → Уредот не е вклучен.                                                               | ▶ Вклучете го уредот.                                                                    |
|                                         | → Вратата е отворен повеќе од 15 минути.                                             | ▶ Внатрешното светло се исклучува автоматски ако вратата е отворена околу 15 минути.     |
|                                         | → LED-светлото е неисправно или капакот е оштетен.                                   | ▶ Обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)                  |
| Комората за замрзнување не се затвора.* | → Бравата е заглавена кога вратата е отворена.                                       | ▶ Повлечете ја рачката повторно.                                                         |



## AutoDoor ЧПП

| Грешка                                        | Причина                                                    | Отстранување                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вратата се отвора со изменета брзина.         | → Брзината зависи од оптовареноста на вратата.             | ▶ Нема потреба да реагирате.                                                                                                                                                                    |
| Моторот се стопира и вратата не се отвора.    | → Нешто ја попречува вратата.                              | ▶ Отстранете ги пречките.<br>▶ Вметнете ги фиоките целосно.<br>▶ Почекајте малку.<br>▶ Придвижете ја вратата со рака.                                                                           |
|                                               | → Механиката е блокирана.                                  | ▶ Спречете оштетување на шарките: Не движете ја вратата спротивно од моторот.<br>▶ Обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4.1 Обраќање до корисничката служба)                        |
|                                               | → Моторот е прегреан.                                      | ▶ Оставете го моторот да се излади.<br>▶ Почекајте малку.<br>▶ Придвижете ја вратата со рака.                                                                                                   |
| Аголот на отворање на вратата не се зачувува. | → Аголот на отворање на вратата е премал.                  | ▶ Повторно поставување на аголот на отворање на вратата: Изберете агол од најмалку 70°. Liebherr препорачува најмалку 90° за да можете да ги извлекувате фиоките слободно. (погледни AutoDoor ) |
| Вратата не реагира на тропкање.               | → Тропкањето е преслабо.                                   | ▶ Зголемете ја чувствителноста на сензорот за тропкање. Сензорот за тропкање се наоѓа на страната на шарките, на тесната страна од вратата. (погледнете го прирачникот за монтажа)              |
|                                               | → Функцијата за тропкање не е активирана.                  | ▶ Активирајте ја функцијата AutoDoor. (погледни AutoDoor )                                                                                                                                      |
| Вратата не се затвора со гласовна наредба.    | → Гласовниот помошник не е поставен.                       | ▶ Поставување на гласовниот помошник. (погледни AutoDoor )                                                                                                                                      |
|                                               | → Дополнителни информации и упатства можете да најдете на: | ▶ <a href="http://home.liebherr.com/faq-autodoor">home.liebherr.com/faq-autodoor</a>                                                                                                            |

| Грешка                                                                           | Причина | Отстранување |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
|  |         |              |

## 10.4 Корисничка служба

Прво обидете се сами да ја отстраните грешката (погледни 10 Помош за корисници). Ако не можете, обратете се до корисничката служба.

Адресата можете да ја најдете во приложената брошура „Liebherr-Service“ или на [home.liebherr.com/service](http://home.liebherr.com/service).



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Непрофесионална поправка!

Повреди.

- Поправките на уредот и кабелот за струја коишто не се наведени (погледни 9 Одржување), треба да ги изведува само корисничката служба.
- Оштетениот кабел за струја може да го замени само произведувачот или неговата корисничката служба или друго квалификувано лице.
- Кај уреди со IEC-приклучок, замената смеат да ја извршат и корисниците.

### 10.4.1 Обраќање до корисничката служба

Проверете дали се достапни следните информации за уредот:

- ☐ Ознака на уредот (модел и индекс)
- ☐ Сервисен бр. (сервис)
- ☐ Сериски бр. (S-Nr.)

- Повикајте ги информациите за уредот преку екранот. (погледни Информации за уредот)


-или-

- Информациите на уредот се наоѓаат на табличката. (погледни 10.5 Табличка со податоци)

- Запишете ги информациите за уредот.
- Известете ја корисничката служба: Споделете ги грешките и информациите за уредот.
- Ова овозможува брзо и правилно сервисирање.
- Следете ги понатамошните инструкции од корисничката служба.

## 10.5 Табличка со податоци

Табличката со податоци се наоѓа зад фиоката во внатрешната страна на уредот.



Фиг. 174

- (1) Назнака на уредот (2) Сервисен бр. (3) Сериски бр.

- Прочитајте ги информациите од табличката со податоци.

## 11 Отстранување од употреба

- Испразнете го уредот.
- Деактивирајте ја функцијата HydroBreeze. (погледни Деактивирање на функцијата HydroBreeze)
- Исклучување на уредот. (погледни Исклучување и вклучување на уредот)
- Извлекете го приклучокот од штекерот за струја.
- По потреба, отстранете го приклучокот за во фрижидер: Извлекете го приклучокот за во фрижидер од уредот и истовремено придвижете го налево и надесно.
- Исчистете го уредот. (погледни 9.9 Чистење на уредот)
- Оставете ја вратата отворена за да не се појават непријатни мириси.

## 12 Фрлање

### 12.1 Подготовка на уредот за фрлање



Liebherr поставува батерии во некои уреди. Поради еколошки причини, законите во ЕУ го обврзуваат крајниот корисник да ги отстрани батериите од стариот уред пред фрлање. Ако уредот содржи батерии, на него се поставени соодветни инструкции.

Сијалички За да можете сами да ги отстраните сијаличките без да ги оштетите, извадете ги непосредно пред да го фрлите уредот.

- Исклучете го уредот.
- По можност: Извадете ги сијаличките без да ги оштетите.

### 12.2 Соодветно фрлање на уредот



Уредот сè уште содржи вредни материјали и мора да се фрли одделно од вообичаениот отпад.



Фрлете ги батериите од стариот уред. Можете бесплатно да ги вратите батериите кај дистрибутерот и во центрите за рециклажа.

Сијалички

Фрлете ги извадените сијалички преку соодветните системи за собирање.

За Германија:

Уредот можете бесплатно да го фрлите во локалните центри за рециклажа во контејнер од класа 1. При купување ладилник / замрзнувач и продажен простор > 400 m<sup>2</sup>, дистрибутерот го зема стариот уред бесплатно.



## ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Разладно средство и масло што истекуваат!

Оган. Разладното средство е еколошко, но запаливо. Маслото е запаливо. При поголема концентрација и во допир со надворешен извор на топлина, разладното средство и маслото што истекуваат може да се запалат.

► Не оштетувајте ги цревата за разладно средство и компресорот.

- 
- Следете ги инструкциите за пренесување на уредот.
  - Испратете го уредот без оштетување.
  - Фрлете ги батериите, сијаличките и уредот според горенаведените инструкции.





[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**МК** Вграден фрижидер со BioFresh

Датум на издавање: 20250612

**Бр. на артикл- 7088408-0**  
**индекс: 0**